


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
год. **19** - бр. 5
октомври 2012

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје

год. **19** - бр. 5


октомври **2012**

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 19 бр.5, октомври 2012

©2012

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Содржина

I Службени Објави

Огласување за ништовно решение
за признавање на правото од
индустриска сопственост

..... 1 – 198

ПАТЕНТИ

..... 2 – 71

Прегледи

..... 65 – 69

Промени, пренос, спојување,
престанок

..... 71

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 72 – 116

Пријави на Индустриски Дизајн

..... 72 – 106

Прегледи

..... 106

Индустриски Дизајн

..... 107 – 116

Прегледи

..... 116

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 117 – 198

Пријави на Трговски Марки

..... 117 – 198

Прегледи

..... 189 – 198

II ИЗВЕСТУВАЊА

..... 199

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (ЊИПО стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
(датум на пријавувањето ех - SY број на пријавата
година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број
на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на
објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на
EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање,
број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) C 02F 3/00, 11/00

(11) 4237

(13) A

(21) 2009/155

(22) 19/05/2009

(45) 31/10/2012

(30) 20090155 19/05/2009 MK

(73) Кунгуловски Иван

**Бул. Видое Смилевски Бато бр.81 / 1-9, 1000
Скопје., МК**


**(54) ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА
ДЕТОКСИКАЦИЈА И ДЕКОЛОРИЗАЦИЈА НА
ИНДУСТРИСКИ ОТПАДНИ ВОДИ СО ПРИМЕНА
НА ГРАНУЛИРАНИ МИКРООРГАНИЗМИ**

(57) Пречистителната станица за биолошки третман на многу загадени и обоени (колоризирани) индустриски води со примена на селектирани и адаптирани гранулирани микроорганизми може да биде изработена од бетон, армиран полипласт, пластика, лим или друг сличен материјал.

Пречистителната станица содржи неколку комори, односно анаеробна комора (2), комората

за детоксикација и биооксидација (3), комората за таложење (4) и комората за деколоризација (5).

Суровата отпадна вода од приемната шахта (1) и базенот за изедначување со помош на пумпа или гравитационо, се префрла во анаеробната комора (2), каде се додава претходно умножена гранулирана микробна биомаса, а од оваа комора гравитационо, водата се влева во комората за детоксикација и биооксидација (3), а понатаму, со завршување на биооксидационите процеси, водата гравитационо се одлева во таложникот (4), каде супернатантот, водата над исталожената биомаса, гравитационо или со помош на пумпа се внесува во комората за деколоризација (5), а дел од исталожената биомаса се враќа во анаеробната комора (2), додека вишокот се транспортира до соодветна депонија, при што чистата вода, која поминала преку комората за деколоризација, се испушта во блискиот реципиент.



(51) **B 29C 53/00, 70/30**

(11) **4256**

(13) A

(21) **2011/51**

(22) 15/02/2011

(45) 31/10/2012

(30) П- 2011/51 15/02/2011 МК

(73) **ТЕКОН Д.О.О.**
ул.Гоце Делчев бр.3 7500 Прилеп, МК


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Благоја Самакоски; Златко Соколки; Гари Манески and Самоил Самак

(54) **МЕХАНИЗАМ ЗА АВТОМАТСКО СЕЧЕЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ ВЛАКНА ИМПРЕГНИРАНИ СО СМОЛА**

(57) Механизам за автоматско сечење и поставување влакна импрегнирани со смола со носач за поставување количка која се движи надолжно и попречно во однос на оската на делот кој се намотува, и каде што се обезбедени повеќе пневматски цилиндри од кои еден е ротационен а останатите служат за надолжно движење на компонентите од прицврсени за водилките, за линеарно движење и вовлекување и извлекување на матрицата, за отворање и затворање на ножот како и за движење на потисниот валец.



COMET

(51) **F 01K 00/00**

(11) **4229**

(13) A

(21) **2011/257**

(22) 26/08/2011

(45) 31/10/2012

(30) П20110257 26/08/2011 МК

(73) **НИКОЛА ПЕТКОВСКИ**
ул.Јуриј Гагарин 55/50 1000 Скопје, МК


(72) **НИКОЛА ПЕТКОВСКИ**

(54) **УРЕД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

(57) Пронајдокот се однесува на уред за произведување струја. Уредот за својата работа користи термална енергија од сонцето, енергија

од ендотермниот процес на испарување на водата и/или термална енергија која се ослободува при различни процеси односно амбиентална топлина. Работата на уредот е потпомогната при дување ветер. Уредот по

својата природа е релативно едноставен за изработка. Меѓу другото уредот може да најде примена за производство на струја во подрачја каде што нема електродистрибутивна мрежа.



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8C02F3/00	8C02F3/00	4237	A
8C02F11/00	8C02F3/00	4237	A
8B29C53/00	8B29C53/00	4256	A
8B29C70/30	8B29C53/00	4256	A
8F01K00/00	8F01K00/00	4229	A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Кунгуловски Иван	C 02F 3/00, 11/00	4237	A
ТЕКОН Д.О.О.	B 29C 53/00, 70/30	4256	A
НИКОЛА ПЕТКОВСКИ	F 01K 00/00	4229	A

(51) **C 07C 259/10**(11) **4259**

(13) T1

(21) **2009/288**

(22) 16/09/2009

(45) 31/10/2012


(30) US461286 P 07/04/2003 US and US464448P 21/04/2003 US

(96) 06/04/2004 EP04749791.2

(97) 17/06/2009 EP1611088

(73) **Pharmacyclics, Inc.****995 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94086, US**(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје(72) VERNER, Eric J.; SENDZIK, Martin;
BASKARAN, Chitra; BUGGY, Joseph J. and
ROBINSON, James(54) **ХИДРОКСАМАТИ КАКО ТЕРАПЕВТСКИ
АГЕНСИ**

(57) 1 1. Соединение од формула (I):

**Formula (I)**

каде:

(51) **C 07D 417/04**(11) **4238**

(13) T1

(21) **2010/98**

(22) 12/04/2010

(45) 31/10/2012

(96) 28/07/2006 EP06764268.6

(97) 20/01/2010 EP1912981

(73) **Tibotec Pharmaceuticals and MEDIVIR AB**
Eastgate Village Eastgate Little Island, Co Cork,
IE and Lunastigen 7 141 44 Huddinge, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; DE
KOCK, Herman, Augustinus; HU, Lili; SIMMEN,
Kenneth, Alan; LINDQUIST, Karin Charlotta;
LINDSTROM, Mats Stefan; BELFRAGE, Anna Karin
Gertrud Linnea; WAHLING, Horst Jurgen;
NILSSON, Karl Magnus; SAMUELSSON, Bengt
Bertil; ROSENQUIST, AAsa Annica Kristina;

R1 е водород или алкил;

X е -O-, -NR2-, или -S(O)_n каде n е 0-2 а

R2 е водород или алкил;

Y е алкилен одбран од етилен, пропилен, 1-метилпропилен, 2- метилпропилен, алкиленот по можност се заменува со циклоалкил, по можност заменет фенил, алкитио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, по можност заменет фенилалкитио, по можност заменет фенилалкилсулфонил, хидроксил, или по можност заменет фенокси;

R3 е водород, алкил, хидроксиалкил, или по можност заменет фенил; и


Ar2 е арил, аралкил, аралкенил, хетероарил, хетероалкил, хетероалкенил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, или хетероциклоалкилалкил; или фармацевтски прифатлива сол од тоа.

Има уште 26 патентни барања.

SAHLBERG, Sven Crister; WALLBERG, Hans, Kristian; KAHNBERG, Pia, Cecilia and CLASSON, Bjorn, Olof

(54) **МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА
ХЕПАТИТ Ц ВИРУС**

(57) 1 Соединение со формулата I:

и негови N-оксиди, соли, и стереоизомери
назначено со тоа штоA е OR¹, NHS(=O)_pR²; каде што;

R^1 е водород, C_1 - C_6 алкил, C_0 - C_3 алкиленкарбоциклил, C_0 - C_3 алкиленхетероциклил;
 R^2 е C_1 - C_6 алкил, C_0 - C_3 алкиленкарбоциклил, C_0 - C_3 алкиленхетероциклил;
 p е независно 1 или 2;
 n е 3, 4, 5 или 6;
----- означува евентуална двојна врска;
 L е N или CR_z ;
 R_z е H или формира двојна врска со астериск јаглерод;
 R_q е H или кога L е CR_z , R_q може исто така да е C_1 - C_6 алкил;
 R_r е квиазолинил, евентуално супституиран со еден, два или три супституенти секој независно одбран од C_1 - C_6 алкил, C_1 - C_6 алкокси, хидроксил, хало, хало C_1 - C_6 алкил, amino, моно- или диалкиламино, моно- или диалкиламинокарбонил, C_1 - C_6 алкилкарбониламино, C_0 - C_3 алкиленкарбоциклил и C_0 - C_3 алкиленхетероциклил;
 R^5 е водород, C_1 - C_6 алкил, C_1 - C_6 алкокси C_1 - C_6 алкил или C_3 - C_7 циклоалкил;
и каде што

секој C_1 - C_6 алкил, C_0 - C_3 алкиленкарбоциклил и C_0 - C_3 алкиленхетероциклил е евентуално супституиран со 1 до 3 супституенти независно одбран од групата составена од хало, оксо, нитрил, азидо, нитро, C_1 - C_6 алкил, C_0 - C_3 алкиленкарбоциклил, C_0 - C_3 алкиленхетероциклил, $NH_2C(=O)-$, $Y-NRaRb$, $Y-O-Rb$, $Y-C(=O)Rb$, $Y-C(=O)NRaRb$, $Y-NRaC(=O)Rb$, $Y-NHS(=O)_pRb$, $Y-S(=O)_pRb$ и $Y-S(=O)_pNRaRb$, $Y-C(=O)ORb$, $Y-NRaC(=O)ORb$;
 Y е независно врска или C_1 - C_3 алкилен;
 Ra е независно H , C_1 - C_6 алкокси, C_1 - C_3 алкил или;
 Rb е независно H , C_1 - C_6 алкил, C_1 - C_6 алкокси, C_0 - C_3 алкиленкарбоциклил и C_0 - C_3 алкиленхетероциклил;
или Ra и Rb заедно со азотот на кој тие се прикачени се соединуваат да формираат хетероциклил група.
Има уште 27 патентни барања.

(51) **A 61K 31/445, 31/46, C 07D 451/04**

(11) **4283**

(13) T1

(21) **2011/182**

(22) 14/06/2011

(45) 31/10/2012

(30) 19980028420 23/11/1998 GB and

19990021375 10/09/1999 GB

(96) 23/12/1999 EP99959624.0

(97) 13/04/2011 EP1140085

(73) **PHIVCO-1 LLC**

Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) PERROS, Manoussos ; PRICE, David, Anthony; ARMOUR, Duncan Robert; STAMMEN, Blanda Luzia C.; WOOD, Anthony and EDWARDS, Martin Paul


(54) **АЗАБИЦИКЛОАЛКАНИ КАКО МОДУЛАТОРИ НА CCR5**

(57) 1 Соединение со формулата (I):

[Регион а] - [Регион б] - [Регион г] - [Регион д]
(I)

или негова фармацевтски прифатлива сол, **назначено со тоа што:**

[Регион а] е средина со формулата:



каде што:

симболот „*“ го покажува местото на прикачување на средината на формулата (2.0.0) со Регионот □;

R^4 е H или C_1 - C_2 алкил;

R^6 е H ;


A е фенил кој може да биде супституиран со еден или два супституенти одбрани од F и Cl ;

R^5_a е директна врска;

W^1 е $-\text{CO}-$;

R^{27} е:

- (i) метил, етил, изопропил, терц-бутил или алил, при што секој од нив може да биде супституиран со 0 до 3 супституенти R^{28} , или
- (ii) циклопропил, циклобутил, циклопентил, циклохексил, циклопропилметил, циклобутилетил, циклопентилпропметил или циклопентилметил, при што секој од нив може да биде супституиран со најмногу 3 супституенти R^{28} , или
- (iii) фенил, тетрахидропиранил, пиридинил, оксетанил, пиролидинил, азетидинил или тетрахидрофуранил, кој може да биде супституиран со 0 до 3 супституенти R^{28} ;
 R^{28} е фенил; флуоро, хлоро; оксо; $-\text{OH}$; C_1 - C_2 алкил; C_1 - C_3 алкокси; $-\text{COOR}^{29}$; COC_1 - C_4 алкил - SO_2C_1 - C_4 алкил, $-\text{CONR}^{29}\text{R}^{30}$; $-\text{NR}^{20}\text{R}^{30}$; $-\text{NR}^{20}\text{COR}^{30}$; $-\text{NR}^{29}\text{COOR}^{30}$; $-\text{NR}^{19}\text{S}(\text{O})_p\text{R}^{30}$ и $-\text{SO}_2\text{NR}^{29}\text{R}^{30}$;
 p е цел број одбран од 0, 1 и 2;
 R^{29} и R^{30} се, независно еден од друг, H или C_1 - C_4 алкил кој може да биде супституиран со најмногу 3 супституенти одбрани од флуоро и хлоро;
[Регионот Ⓢ] е премостувачки елемент - алкил, со делумна формула (3.0.0):




каде што:

„*“ е симбол кој го претставува местото на прикачување на средината со делумна формула (3.0.0) со Регионот Ⓢ ;


„→“ е симбол кој го претставува местото на прикачување на средината со делумна формула (3.0.0) со Регионот Ⓢ ;

R^{40} и R^{41} се водород;


[Регионот Ⓢ] е аза-бициклична средина одбрана од групата која се состои од делумни формули (4.2.17), (4.2.26) и (4.2.27):



(4.2.17)




(4.2.26)




(4.2.27)

каде што непрекинатите линии ги покажуваат местата на прикачување;


[Регионот Ⓢ] е елемент одбран од групата која се состои од:




(5.0.35)




(5.0.36)




(5.0.37)



(5.0.38)



(5.0.39)




(5.0.40)




(5.0.41)




(5.0.42)




(5.0.43)




(5.0.44)




(5.0.45)




(5.0.46)




(5.0.47)




(5.1.15)




(5.1.16)




(5.1.17)




(5.1.18)




(5.1.19)




(5.1.20)




(5.1.21)




(5.1.22)




(5.2.1)




(5.2.2)




(5.2.3)




(5.2.4)




(5.2.5)




(5.2.6)




(5.2.7)




(5.2.8)




(5.2.9)




(5.2.10)




(5.3.5)




(5.3.6)




(5.3.7)




(5.3.8)




(5.3.9)




(5.4.5)



(5.4.6)



(5.4.7)



(5.4.8)

каде што:

симболот „**“ го покажува местото на прикачување на секоја средина со делумна формула (5.0.35) до (5.4.8) вклучително, со Регионот □;

R^{90}_b е метил;

R^{90}_a е елемент којшто е независно одбран од групата која се состои од водород; (C_1-C_2) алкилкарбонил; $-(C_1-C_4)$ алкил; $-(CH_2)_n-(C_3-C_7)$ циклоалкил; $-(C_2-C_3)$ алкенил; $-(CH_2)_n$ -(фенил); и $-(CH_2)_n$ -(HET₂);

каде што n е цел број којшто е независно одбран од 0, 1 и 2;

HET₂ е хетероциклилна група одбрана од групата која се состои од тиенил; оксазолил; изоксазолил; тиазолил; изотиазолил; пиразолил; оксадиазолил; тиадиазолил; триазолил; пиридил; пиразинил; пиридазинил; пиримидинил; паратазинил; и морфолинил.

Има уште 11 патентни барања.

(51) **A 61K 31/444, A 61P 25/16**

(11) **4247**

(13) T1

(21) **2011/229**

(22) 04/08/2011

(45) 31/10/2012

(30) 0702853 19/04/2007 FR

(96) 16/04/2008 EP08787963.1

(97) 22/06/2011 EP2146714

(73) **SANOFI**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) DELAY-GOYET, Philippe; DELGORGE, Claire; MENET, Christine; PUGHON, Gilles and RAVINET-TRILLOU, Christine

(54) **УПОТРЕБА НА 4-**

ЦИКЛОПРОПИЛМЕТОКСИ-N-(3,5-ДИХЛОРО-1-ОКСИДОПИРИДИН-4-ИЛ)-5-

(МЕТОКСИ)ПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА МОТОРНИ ПОРЕМЕТУВАЊА ВО ВРСКА СО ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ

(57) 1 Употреба на 4-циклопропилметокси-N-(3,5-дихлоро-1-оксидопиридин-4-ил)-5-

метоксипиридин-2-карбоксамид, во вид на хидрат, солват или база или во вид на киселинска адитивна сол, за добивање на лек наменет за третирање на моторни нарушувања поврзани со Паркинсоновата болест.

Има уште 4 патентни барања.

(51) **A 61K 38/21, 47/26**

(11) **4263**

(13) T1

(21) **2011/281**

(22) 21/09/2011

(45) 31/10/2012

(30) 03104646 11/12/2003 EP and 04103349 13/07/2004 EP

(96) 10/12/2004 EP04820468.9

(97) 28/09/2011 EP1691825

(73) **ARES TRADING S.A.**

Zone Industrielle de l'Ourietaz, 1170 Aubonne, CH

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје


(72) DEL CURTO, Maria, Dorly

(54) **СТАБИЛИЗИРАНИ ТЕЧНИ СОСТАВИ НА ИНТЕРФЕРОН**

(57) 1 Стабилизиран течен фармацевтски состав кој што содржи интерферон бета (IFN-beta) или негова сол каде што наведениот состав е раствор којшто содржи ацетатен пуфер, 2-хидроксипропил-бета-циклодекстрин (HPBCD), манитол и метионин и каде што наведениот HPBCD е присутен во моларен сооднос со наведениот IFN-beta од моларно надминување од 500 пати до моларно надминување од 700 пати.

Има уште 23 патентни барања.

Слика 1



(51) **A 61K 31/165, 31/22, A 61P 25/24**
 (11) **4282** (13) T1
 (21) **2011/284** (22) 23/09/2011
 (45) 31/10/2012
 (30) 20050009208 09/09/2005 FR
 (96) 08/09/2006 EP06291423.9
 (97) 10/08/2011 EP1762238
 (73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie
Cedex, FR
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) de Bodinat, Christian
 (54) **СОЕДИНЕНИЕ НА АГОМЕЛАТИН СО**
СТАБИЛИЗАТОР НА РАСПОЛОЖЕНИЕ, И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ СЕ
СОСТОЈАТ ОД НИВ

(57) 1 Употреба на фармацевтски состав кој се состои од агомелатин, или еден од неговите хидрати, кристални форми и додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база, во соединување со тиморегулаторен агент во производство на лек за третман на нарушувања, циклотимично нарушување или дистимично нарушување.


Има уште 1 патентни барања.

(51) **C 07D 403/12, A 61K 31/505, C 07C 211/00,**
C 07D 233/96, 239/46, 239/48, 401/12, 403/14,
407/12, 409/12, 413/12, 417/12
 (11) **4264** (13) T1
 (21) **2011/295** (22) 03/10/2011
 (45) 31/10/2012
 (30) 01203090 13/08/2001 EP and 02077749
 10/06/2002 EP
 (96) 09/08/2002 EP02764839.3
 (97) 27/07/2011 EP1419152
 (73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (72) JANSSEN, Paul Adriaan Jan; HEERS, Jan;
 GUILLEMONT, Jerome Emile Georges;

PALANDJIAN, Patrice; DE JONGE, Marc Rene;
 KOYMANS, Lucien Maria Henricus; VINKERS,
 Hendrik Maarten; DAEYAERT, Frederik Frans
 Desire; LEVI, Paulus Joannes and VAN AKEN,
 Koen Jeanne Alfons

(54) **ХИВ ИНХИБИРАЧКИ ДЕРИВАТИ НА**
ПИРИМИДИН

(57) 1 Соединение 4-[[4-[[4-(2-цианоетенил)-2,6-диметилфенил]амино]-2-пиримидинил]амино]бензонитрил што ја има следнава структура



негов N-оксид, фармацевтски прифатлива адитивна сол, кватернарен амин или

стереохемиски изомерна форма.
Има уште 46 патентни барања.

(51) C 07D 335/00, A 61K 31/382, 31/4178, A 61P 3/10, C 07D 409/04, 409/10, 409/12, 409/14, 417/10, 495/04

(11) 4260 (13) T1

(21) 2011/300 (22) 04/10/2011

(45) 31/10/2012

(30) 2005002913 07/01/2005 JP and 2005233912 12/08/2005 JP

(96) 10/01/2006 EP06711505.5

(97) 17/10/2007 EP1845095

(73) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD
24-1 Takada 3-chome, Toshima-ku Tokyo 170-8633, JP


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) KAKINUMA, Hiroyuki; HASHIMOTO, Yuko; OI, Takahiro and TAKAHASHI, Hitomi

(54) 1-ТИО-D-ГЛУЦИТОЛ ДЕРИВАТИ

(57) 1 1-Тио-D-глицитол соединение со следнава формула I, или негова фармацевтски прифатлива сол, или хидрат на соединението или солта:



каде што R_1 , R_2 , R_3 и R_4 се исти или различни, и секое претставува водороден атом, C_{1-6} алкил група, $-CO_2R^{a2}$, $-COR^{b1}$, или C_{7-12} аралкил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом, $-NO_2$ и $-OMe$ (каде што R^{a2} претставува C_{1-6} алкил група, и R^{b1} претставува C_{1-6} алкил група, C_{7-10} аралкил група, или фенил група),

A претставува $-(CH_2)_n-$, $-CONH(CH_2)_n-$, $-NHCO(CH_2)_n-$, $-O-$, $-S-$, $-NH-$, или $-(CH_2)_nCH=CH-$ (каде што n означува цел број од 0 до 3),

Ar^1 претставува арилен група, хетероарилена група, или хетероциклоалкилен група,

Ar^2 претставува арил група, хетероарил група, или хетероциклоалкил група, и

R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 и R^{10} се исти или различни, и секое претставува (i) водороден атом, (ii) халоген атом, (iii) хидроксил група, (iv) C_{1-8} алкил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом и хидроксил група,

(v) $-(CH_2)_m-Q$ (каде што m означува цел број од 0 до 4, и Q претставува $-CHO$, $-NH_2$, $-NO_2$, $-CN$, $-CO_2H$, $-SO_3H$, $-OR^{c1}$, $-CO_2R^{a3}$, $-CONH_2$, $-CONHR^{a4}$, $CONR^{a5}R^{a5}$, $-COR^{d1}$, $-OCOR^{d2}$, $-SR^{e1}$, $-SOR^{e2}$, $-SO_2R^{e3}$, $-NHC(=O)H$, $-NHCOR^{d3}$, $NHCO_2R^{d4}$, $-NHCONH_2$, $NHSO_2R^{e4}$, NHR^{a6} , или $-NR^{a7}R^{a7}$ (каде што R^{a3} , R^{a4} , R^{a5} , R^{a6} , и R^{a7} секое претставува C_{1-6} алкил група, R^{c1} претставува C_{1-6} алкил група евентуално супституирана од халоген атом(и), R^{d1} , R^{d2} , R^{d3} и R^{d4} секое претставува C_{1-6} алкил група, C_{7-10} аралкил група, фенил група, или C_{3-7} циклоалкил група, и R^{e1} , R^{e2} , R^{e3} и R^{e4} секое претставува C_{1-6} алкил група, фенил група, или толил група)),

(vi) $-O-(CH_2)_m'-Q'$ {каде што m' означува цел број од 1 до 4, и Q' претставува хидроксил група, $-CO_2H$, $-OR^{c2}$, $-CO_2R^{a8}$, $-CONH_2$, $-CONHR^{a9}$, $-CONR^{a10}R^{a10}$, $-NH_2$, $-NHR^{a11}$, $-NR^{a12}R^{a12}$, или $-NHCO_2R^{d5}$ (каде што R^{a8} , R^{a9} , R^{a10} , R^{a11} , и R^{a12} секое претставува C_{1-6} алкил група, R^{c2} претставува C_{1-6} алкил група евентуално супституирана од халоген атом(и), и R^{d5} претставува C_{1-6} алкил група, C_{7-10} аралкил група, фенил група, или C_{3-7} циклоалкил група)},

(vii) $-OR^f$ {каде што R^f претставува C_{3-7} циклоалкил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом, хидроксил група, C_{1-6} алкил група, и $-OR^{a13}$ (каде што R^{a13} претставува C_{1-6} алкил група); арил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом, хидроксил група, C_{1-6} алкил група,

и $-OR^{a14}$ (каде што R^{a14} претставува C_{1-6} алкил група); C_{7-10} аралкил група евентуално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом, хидроксил група, C_{1-6} алкил група, и $-OR^{a15}$ (каде што R^{a15} претставува C_{1-6} алкил група); или хетероциклоалкил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом, хидроксил група, C_{1-6} алкил група, и $-OR^{a16}$ (каде што R^{a16} претставува C_{1-6} алкил група)},

(viii) $-NHR^g$ {каде што R^g претставува C_{7-10} аралкил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом, хидроксил група, C_{1-6} алкил група, и $-OR^{a17}$ (каде што R^{a17} претставува C_{1-6} алкил група)},

(ix) C_{3-7} циклоалкил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом, хидроксил група, C_{1-6} алкил група, и $-OR^{a18}$ (каде што R^{a18} претставува C_{1-6} алкил група),

(x) арил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом, хидроксил група, C_{1-6}

алкил група, и $-OR^{a19}$ (каде што R^{a19} претставува C_{1-6} алкил група),

(xi) C_{7-10} аралкил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом, хидроксил група, C_{1-6} алкил група, и $-OR^{a20}$ (каде што R^{a20} претставува C_{1-6} алкил група),

(xii) хетероарил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом, хидроксил група, C_{1-6} алкил група, и $-OR^{a21}$ (каде што R^{a21} претставува C_{1-6} алкил група),

(xiii) хетероциклоалкил група евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од халоген атом, хидроксил група, C_{1-6} алкил група, и $-OR^{a22}$ (каде што R^{a22} претставува C_{1-6} алкил група),

(xiv) C_{2-6} алкенил група, или

(xv) C_{2-6} алкинил група

Има уште 29 патентни барања.

(51) **A 61K 9/28, 31/485, A 61P 25/04**

(11) **4258** (13) T1

(21) **2011/301** (22) 04/10/2011

(45) 31/10/2012

(30) 20050004377 28/02/2005 EP

(96) 28/02/2006 EP06708567.0

(97) 27/07/2011 EP1855657

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**

2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) LEYENDECKER, Petra; HOPP, Michael and SMITH, Kevin

(54) **ДОЗИРНА ФОРМА ШТО СОДРЖИ ОКСИКОДОН И НАЛОКСОН**

(57) 1 Фармацевтска дозирна форма со продолжено ослободување што содржи 40 mg

оксикодон или негова фармацевтски прифатлива сол и 20 mg налоксон или негова фармацевтски прифатлива сол со оксикодон или негова фармацевтски прифатлива сол и налоксон или негова фармацевтски прифатлива сол присутни во сооднос од 2:1 по тежина за употреба во третманот на блага до тешка болка и опиоидни синдроми на дисфункција на цревата што се јавуваат за време на терапија на болка, назначена со тоа, што наведениот опиоиден синдром на дисфункција на цревата е тврда столица, и неповолни настани, каде што наведените неповолни настани се изнудени налоксон карактеристични неповолни настани одбрани од групата составена од стомачна болка, грчење и дијареа.

Има уште 2 патентни барања.

Figure 1: X-ray photoelectron spectra

Испите на функција на преката (HFT3)

Во малата изговорите ги следите три правилно преку правите ознаки на линијата помеѓу 0 и 100. Пренесете ги резултатите на слободното квадратно на долиното дојат од страната. Доколку ги трети резултати и вадите со 3.

Прозвање 1 (Q1):
Како би ги сортираа основанијата од правилноста на бинарната на време на последователно 7 дена според прегледата на линијата?
(0=ниско без толкувања, 100=високо толкувања)



Прозвање 2 (Q2):
Дали каков толкувањет чувствително правилноста на линијата/вредноста црва била неволносно на збојот на последователно 7 дена? (0= ниска толкувања, 100= мала толкувања)



Прозвање 3 (Q3):
Како би ја сортираа тврдата стабилна на вредноста доколку не тврдата на последователно 7 дена? (0= ниска тврдата стабилна, 100= мала тврдата стабилна)



* / 3 =

Q1 Q2 Q3

(51) a 61k 31/357

(11) 4225

(13) T1

(21) 2011/319

(22) 21/10/2011

(45) 31/10/2012

(30) 20080000618 06/02/2008 FR

(96) 05/02/2009 EP09721879.6

(97) 24/08/2011 ep2252286

(73) **SANOFI; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and University of Montpellier II**

**174, Avenue de France, 75013 Paris, FR; 3, rue
Michael-Ange, 75794 Paris Cedex 16, FR and
Place Eugene Bataillon, Case 403, 34095
Montpellier Cedex, FR**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) FRAISSE, Laurent; VIAL, Henri and WEIN, Sharon Aurore

**(54) КОМБИНАЦИЈА НА СОЛ НА БИС-ТИАЗОЛ
ИЛИ НЕГОВ ПРЕКУРСОР И АРТЕМИЗИНИН
ИЛИ НЕГОВ ДЕРИВАТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
АКУТНА МАЛАРИЈА**

(57) 1 Комбинација која како активни састојки садржи:


п сол на бис-тиазол, што е изразено како
соединение претставено со формулата (VI):



каде што:

Rb претставува:

група R_1 која и самата претставува атом на водород, радикал на C_1 до C_5 алкил, кој може да биде супституиран со радикал на арил (конкретно радикал на фенил), радикал на хидроксил, алкокси, каде што наведениот радикал на алкил содржи од 1 до 5 јаглеродни атоми, или арилокси (конкретно фенокси), или група T , каде што T претставува група со формулата:



каде што:

R₂ претставува атом на водород, радикал на C₁ до C₅ алкилна група, или -CH₂-COO-(C₁ до C₅)алкилна група;

R₃ претставува атом на водород, радикал на C₁ до C₅ алкил или алкенил, кои се соодветно супституирани со -ОН, фосфатна група, радикал


на алкокси, каде што наведениот радикал на алкил е C_1 до C_3 , или арилокси; или алкил (или арил) карбонилокси група;

или R_2 и R_3 заедно формираат прстен кој содржи 5 или 6 јаглеродни атоми; R_2 и R_3 може да бидат поврзани, така што да формираат прстен или хетероциклик кој содржи 5 до 7 елементи и кој може да содржи еден или повеќе хетероатоми O и/или S;


Z претставува радикал на C_6 до C_{21} алкил, конкретно C_{12} или C_{13} до C_{21} алкил и, каде што е соодветно, се вметнуваат една или повеќе повеќекратни врски и/или еден или повеќе хетероатоми O и/или S и/или еден или повеќе ароматски прстени, како и фармацевтски прифатливите соли на овие соединенија,

под услов Z да не претставува радикал на C_6 до C_8 алкил, кога R_c , R_d , R_2 и R_3 претставуваат радикал на метил, или кога R_c и R_d од една страна, и R_2 и R_3 од друга страна, заедно формираат ароматски прстени кои содржат 6 јаглеродни атоми;

R_d претставува R_2 како што е дефинирано погоре или P, каде што P претставува група со формулата:




R_c претставува R_3 како што е дефинирано погоре или U, каде што U претставува група со формулата:



при што се подразбира дека $R_b = T$, ако $R_c = R_3$, а $R_d = R_2$; $R_d = P$, ако $R_c = R_3$, а $R_b = R_1$; и $R_c = U$, ако $R_b = R_1$, а $R_d = R_2$, во вид на слободна база, сол, хидрат или солват,

или негов прекурсор одбран од соединенијата со формулите (I) до (V), при што:


соединението (I) одговара на формулата:



каде што:

A и A' се исти или различни еден од друг и претставуваат:

или, засебно, група A_1 и A'_1 со формулата:



каде што n е цел број од 2 до 4; R'_1 претставува атом на водород, радикал на C_1 до C_5 алкил, кој може да биде супституиран со радикал на арил (конкретно радикал на фенил), хидроксил, алкокси, каде што наведениот радикал на алкил содржи од 1 до 5 јаглеродни атоми, или арилокси (конкретно фенокси);


и W претставува атом на халоген одбран од хлор, бром или јод, или нуклеофугална група, на пример радикал на тозил $CH_3-C_6H_4-SO_3$, радикал на мезитил CH_3-SO_3 , радикал CF_3-SO_3 или радикал $NO_2-C_6H_4-SO_3$,

или група A_2 која претставува радикал на формил $-CHO$ или радикал на ацетил $-CO-CH_3$,

B и B' се исти или различни еден од друг и претставуваат:

или, засебно групите B_1 и B'_1 , ако A и A' претставуваат, засебно, A_1 и A'_1 , при што B_1 и B'_1 претставуваат група R_1 која има иста дефиниција како R'_1 погоре, но не може да биде атом на водород,

или, засебно групите B_2 и B'_2 , ако A и A' претставуваат A_2 , при што B_2 или B'_2 претставуваат група R_1 како што е дефинирано погоре, или група со формулата:



каде што $-Ra$ претставува група $RS-$ или $RCO-$, каде што R е праволиниски, разгранет или цикличен радикал на C_1 до C_6 , конкретно C_1 до C_5 алкил и кој соодветно се супституира со една

или повеќе хидроксилни, алкокси или арилокси групи, или аминоксидна група и/или група $-\text{COOH}$ или $-\text{COOM}$, каде што M е C_1 до C_3 алкил; радикал на фенил или бензил, каде што наведениот радикал на фенил е соодветно супституиран со најмалку еден радикал на C_1 до C_5 алкил или алкокси, при што наведените радикали може да бидат супституирани со аминоксидна група, или со нитрогениран или оксигениран хетероциклическа група $-\text{COOH}$ или $-\text{COOM}$; или група $-\text{CH}_2-$ хетероциклическа, каде што наведениот хетероциклическа има 5 или 6 елементи и може да биде нитрогениран и/или оксигениран;


R_2 претставува атом на водород, радикал на C_1 до C_5 алкил или $-\text{CH}_2-\text{COO}(C_1 \text{ до } C_5)$ алкилна група;

и R_3 претставува атом на водород; радикал на C_1 до C_5 алкил или алкенил, кој соодветно се супституира со $-\text{OH}$, фосфатна група, радикал на алкокси, каде што наведениот радикал на алкил е C_1 до C_3 , или арилокси; или алкил (или арил) карбонилна група;


или R_2 и R_3 заедно формираат прстен кој содржи 5 или 6 јаглеродни атоми; R и R_3 може да бидат поврзани, така што да формираат прстен кој содржи 5 до 7 атоми (јаглерод, кислород, сулфур);

a претставува;


или единечна врска, кога A и A' претставуваат A_1 и A'_1 ; или кога A и A' претставуваат A_2 , т.е. $-\text{CHO}$ или $-\text{COCH}_3$ група, а B_2 и B'_2 претставуваат:



или, кога A и A' претставуваат A_2 , а B_2 и B'_2 претставуваат R_1 , група со формулата:




или група со формулата:




каде што (a) претставува врска кон Z , а (b) претставува врска кон азотниот атом,

Z претставува радикал на C_6 до C_{21} алкил, особено C_{12} или C_{13} до C_{21} алкил и, каде што е соодветно, се вметнуваат една или повеќе повеќекратни врски и/или еден или повеќе хетероатоми O и/или S и/или еден или повеќе ароматски прстени, како и фармацевтски прифатливите соли на овие соединенија, под услов R'_1 да не претставува H или радикал на C_1 или C_2 алкил кога $n = 3$ или 4 , R_1 претставува радикал на C_1 до C_4 алкил, а Z претставува радикал на C_6 до C_{10} алкил;


соединението (II) одговара на формулата:




соединението (III) одговара на формулата:



соединението (IV) одговара на формулата:




соединението (V) одговара на формулата:




(V) Има уште 9 патентни барања

каде што R_a , R_1 , R'_1 , R_2 , R_3 , W , n и Z се како што е дефинирано погоре; и

артемизинин или негов дериват, одбран од артесунат, артемтер, артеетер, хидроартемизинин или дихидроартемизинин, наменет за употреба во процесот на третирање и/или спречување на сериозно ниво на маларија.



Слика 2 - Еволуција на паразитска од време и до 4 дена од и.р. третирање со Т3



(51) C 07D 217/24, A 61K 31/472, A 61P 9/12

(11) 4226

(13) T1

(21) 2011/320

(22) 21/10/2011

(45) 31/10/2012

(30) 20050016153 26/07/2005 EP

(96) 20/07/2006 EP06776307.8

(97) 24/08/2011 EP1912949

(73) SANOFI

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) HOFMEISTER, Armin; BRENDDEL, Joachim; KADEREIT, Dieter; PLETTENBURG, Oliver and LOEHN, Matthias


(54) ДЕРИВАТИ НА ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН ИЗОКИНОЛОН КАКО ИНХИБИТОРИ НА РНО КИНАЗА

(57) 1 Соединение со формулата (I):



(I)

или со формулата (I'):



(I')

назначено со тоа што:

R_1 е Н, (C_1-C_6) алкил, (C_2-C_6) алкенил, (C_2-C_6) алкинил, $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ -(C_3-C_8) циклоалкил, $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ -(C_5-C_{10}) хетероцикл, $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ -(C_6-C_{10}) арил, $C(O)$ -(C_1-C_6) алкил, $C(O)$ -(C_2-C_6) алкенил, $C(O)$ -(C_2-C_6) алкинил, $C(O)$ -(C_1-C_6) алкилен] $_{0-1}$ -(C_3-C_8) циклоалкил, $C(O)$ -(C_1-C_6) алкилен] $_{0-1}$ -(C_5-C_{10}) хетероцикл, или $C(O)$ -(C_1-C_6) алкилен] $_{0-1}$ -(C_6-C_{10}) арил;

R_2 е Н, (C_1-C_6) алкил, $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ - R' , $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ - O -(C_1-C_6) алкил, $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ - O - R' , $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ - NH -(C_1-C_6) алкил, $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ - N [(C_1-C_6) алкил] $_2$, $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ - CH [R'] $_2$, $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ - $C(O)$ - R' , $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ - $C(O)NH_2$, $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ - $C(O)NH$ - R' , или $[(C_1-C_6)$ алкилен] $_{0-1}$ - $C(O)N$ [R'] $_2$;

R_3 е Н, халоген, CN, (C_1-C_6) алкил, (C_1-C_6) алкилен- R' , OH, O - R'' , NH_2 , NHR'' , $NR''R''$ или NH - $C(O)$ - R'' ;

R_4 е Н, халоген, хидрокси, CN, (C_1-C_6) алкил, (C_3-C_8) циклоалкил, (C_1-C_6) алкилен- R' ;

R_5 е Н, халоген, CN, NO_2 , (C_1-C_6) алкил, (C_2-C_6) алкенил, R' , (C_1-C_6) алкилен-(C_6-C_{10}) арил, (C_2-C_6) алкенилен-(C_6-C_{10}) арил, (C_1-C_6) алкилен-(C_5-C_{10}) хетероцикл, NH_2 , NH - R' , NH - SO_2H , NH - SO_2 -(C_1-C_6) алкил, NH - SO_2 - R' , NH - $C(O)$ -(C_1-C_6) алкил, NH - $C(O)$ - R' , $C(O)N$ [(C_1-C_6) алкил] $_2$, $C(O)OH$ или $C(O)O$ -(C_1-C_6) алкил;

R_6 и R_6' се, независно еден од друг, Н, R' , (C_1-C_8) алкил, (C_1-C_6) алкилен- R' , (C_1-C_6) алкилен- O -

(C_1-C_6) алкил, (C_1-C_6) алкилен- O - R' , (C_1-C_6) алкилен- CH [R'] $_2$, (C_1-C_6) алкилен- $C(O)$ - R' , (C_1-C_6) алкилен- $C(O)NH_2$, (C_1-C_6) алкилен- $C(O)NH$ - R' , или (C_1-C_6) алкилен- $C(O)N$ [R'] $_2$;

R_7 и R_8 се, независно еден од друг, Н, халоген, CN, NO_2 , (C_1-C_6) алкил, O -(C_1-C_6) алкил, O -(C_1-C_6) алкилен] $_{0-1}$ - R' , (C_2-C_6) алкенил, R' , (C_2-C_6) алкенилен-(C_6-C_{10}) арил, (C_1-C_6) алкилен- R' , NH_2 , NH - R' , NH - SO_2H , NH - SO_2 -(C_1-C_6) алкил, NH - SO_2 - R' , SO_2 - NH_2 , SO_2 - NHR' , NH - $C(O)$ -(C_1-C_6) алкил, NH - $C(O)$ - R' , $C(O)N$ [(C_1-C_6) алкил] $_2$, $C(O)OH$ или $C(O)O$ -(C_1-C_6) алкил;

R_9 е халоген или (C_1-C_6) алкил;

n е 0, 1, 2, 3 или 4; и

L е O или O -(C_1-C_6) алкилен;

каде што R' е (C_3-C_8) циклоалкил, (C_5-C_{10}) хетероцикл или (C_6-C_{10}) арил; и

R'' е (C_3-C_8) циклоалкил, (C_5-C_{10}) хетероцикл, (C_6-C_{10}) арил, (C_1-C_6) алкил, (C_1-C_6) алкилен- R' , (C_1-C_6) алкилен- O -(C_1-C_6) алкил, (C_1-C_6) алкилен- O - R' , или (C_1-C_6) алкилен- NR_xR_y ; и

каде што R_x и R_y се, независно еден од друг, (C_1-C_6) алкил, (C_5-C_{10}) хетероцикл, (C_6-C_{10}) арил, (C_1-C_4) алкилен-(C_5-C_{10}) хетероцикл, (C_1-C_4) алкилен-(C_6-C_{10}) арил, (C_1-C_4) алкилен- NH -(C_1-C_6) алкил, (C_1-C_4) алкилен- N [(C_1-C_6) алкил] $_2$, (C_1-C_4) алкилен- N [(C_6-C_{10}) арил] $_2$, или (C_1-C_4) алкилен- N [(C_5-C_{10}) хетероцикл] $_2$; и

каде што во остатоците R_4 , R_5 , R_7 и R_8 , еден атом на водород од групата на алкил или алкилен може да се замени со OH, OCH₃, COOH, COOCH₃, NH₂, NHCH₃, N(CH₃)₂, CONH₂, CONHCH₃ или CON(CH₃)₂ или еден алкил или алкилен може да се халогенираат еднаш или повеќе пати, и

каде што наведената (C_3-C_8) циклоалкилна група може да содржи 1 или 2 двојни врски, а наведените (C_6-C_{10}) арилна и (C_5-C_{10}) хетероциклилна група може да бидат несупституирани или супституирани еднаш или повеќе пати со соодветни групи кои се, независно една од друга, одбрани од халоген, CF₃, NO₂, N₃, CN, $C(O)$ -(C_1-C_6) алкил, $C(O)$ -(C_6-C_{10}) арил, COOH, COO(C_1-C_6) алкил, CONH₂, CONH(C_1-C_6) алкил, CON[(C_1-C_6) алкил] $_2$, (C_3-C_8) циклоалкил, (C_1-C_6) алкил, (C_1-C_6) алкилен-OH, (C_1-C_6) алкилен-NH₂, (C_1-C_6) алкилен-NH(C_1-

C_6 алкил, (C_1-C_6) алкилен- $N[(C_1-C_6)алкил]_2$, (C_2-C_6) алкенил, (C_2-C_6) алкинил, $O-(C_1-C_6)алкил$, $O-C(O)-(C_1-C_6)алкил$, $O-C(O)-(C_6-C_{10})арил$, $O-C(O)-(C_5-C_{10})хетероциклил$, PO_3H_2 , SO_3H , SO_2-NH_2 , $SO_2NH(C_1-C_6)алкил$, $SO_2N[(C_1-C_6)алкил]_2$, $S-(C_1-C_6)алкил$; $S-(C_1-C_6)алкилен-(C_6-C_{10})арил$, $S-(C_1-C_6)алкилен-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $SO-(C_1-C_6)алкил$, $SO-(C_1-C_6)алкилен-(C_6-C_{10})арил$, $SO-(C_1-C_6)алкилен-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $SO_2-(C_1-C_6)алкил$, $SO_2-(C_1-C_6)алкилен-(C_6-C_{10})арил$, $SO_2-(C_1-C_6)алкилен-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $SO_2-NH(C_1-C_6)алкилен-(C_1-C_{10})арил$, $SO_2-NH(C_1-C_6)алкилен-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $SO_2-N[(C_1-C_6)алкил][(C_1-C_6)алкилен-(C_6-C_{10})арил]$, $SO_2-N[(C_1-C_6)алкил][(C_1-C_6)алкилен-(C_5-C_{10})хетероциклил]$, $SO_2-N[(C_1-C_6)алкилен-(C_6-C_{10})арил]_2$, $SO_2-N[(C_1-C_6)алкилен-(C_5-C_{10})хетероциклил]_2$, $C(NH)(NH_2)$, NH_2 , $NH-(C_1-C_6)алкил$, $N[(C_1-C_6)алкил]_2$, $NH-C(O)-(C_1-C_6)алкил$, $NH-C(O)O-(C_1-C_6)алкил$, $NH-C(O)-(C_6-C_{10})арил$, $NH-C(O)-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $NH-C(O)O-(C_6-C_{10})арил$, $NH-C(O)O-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $NH-C(O)-NH-(C_1-C_6)алкил$, $NH-C(O)-NH-(C_6-C_{10})арил$, $NH-C(O)-NH-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $NH-SO_2-(C_1-C_6)алкил$, $NH-SO_2-(C_6-C_{10})арил$, $NH-SO_2-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $N(C_1-C_6)алкил-C(O)-(C_1-C_6)алкил$, $N(C_1-C_6)алкил-C(O)O-(C_1-C_6)алкил$, $N(C_1-C_6)алкил-C(O)-(C_6-C_{10})арил$, $N(C_1-C_6)алкил-C(O)-хетероциклил$, $N(C_1-C_6)алкилC(O)O-(C_6-C_{10})арил$, $N(C_1-C_6)алкил-C(O)O-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $N(C_1-C_6)алкил-C(O)-NH-(C_1-C_6)алкил$, $N(C_1-C_6)алкил-C(O)-NH-(C_6-C_{10})арил$, $N(C_1-C_6)алкил-C(O)-NH-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $N[(C_1-C_6)алкил]-C(O)-N[(C_1-C_6)алкил]_2$, $N[(C_1-C_6)алкил]-C(O)-N[(C_1-C_6)алкил]-(C_6-C_{10})арил$, $N[(C_1-C_6)алкил]-C(O)-N[(C_1-C_6)алкил]-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $N[(C_1-C_6)алкил]-C(O)-N[(C_6-C_{10})арил]_2$, $N[(C_1-C_6)алкил]-C(O)-N[(C_5-C_{10})хетероциклил]_2$, $N[(C_6-C_{10})арил]-C(O)-(C_1-C_6)алкил$, $N[(C_5-C_{10})хетеро-$

циклил]- $C(O)-(C_1-C_6)алкил$, $N[(C_6-C_{10})арил]-C(O)O-(C_1-C_6)алкил$, $N[(C_5-C_{10})хетероциклил]-C(O)O-(C_1-C_6)алкил$, $N(арил)-C(O)-(C_6-C_{10})арил$, $N[(C_5-C_{10})хетероциклил]-C(O)-(C_6-C_{10})арил$, $N[(C_6-C_{10})арил]-C(O)O-(C_6-C_{10})арил$, $N[(C_5-C_{10})хетероциклил]-C(O)O-(C_6-C_{10})арил$, $N[(C_6-C_{10})арил]-C(O)-NH-(C_1-C_6)алкил$, $N[(C_5-C_{10})хетероциклил]-C(O)-NH-(C_1-C_6)алкил$, $N(арил)-C(O)-NH-(C_6-C_{10})арил$, $N[(C_5-C_{10})хетероциклил]-C(O)-NH-(C_6-C_{10})арил$, $N[(C_6-C_{10})арил]-C(O)-N[(C_1-C_6)алкил]_2$, $N[(C_5-C_{10})хетероциклил]-C(O)-N[(C_1-C_6)алкил]_2$, $N[(C_6-C_{10})арил]-C(O)-N[(C_1-C_6)алкил]-(C_6-C_{10})арил$, $N[(C_5-C_{10})хетероциклил]-C(O)-N[(C_1-C_6)алкил]-(C_6-C_{10})арил$, $N[(C_6-C_{10})арил]-C(O)-N[(C_6-C_{10})арил]_2$, $N[(C_5-C_{10})хетероциклил]-C(O)-N[(C_6-C_{10})арил]_2$, $(C_6-C_{10})арил$, $(C_1-C_6)алкилен-(C_6-C_{10})арил$, $O-(C_1-C_6)алкилен-(C_6-C_{10})арил$, $(C_5-C_{10})хетероциклил$, $(C_1-C_6)алкилен-(C_5-C_{10})хетероциклил$, $O-(C_1-C_6)алкилен-(C_5-C_{10})хетероциклил$, каде што наведените $(C_6-C_{10})арил$ или $(C_5-C_{10})хетероциклил$ може да бидат супституирани еднаш до три пати со халоген, OH , NO_2 , CN , $O-(C_1-C_6)алкил$, $(C_1-C_6)алкил$, NH_2 , $NH(C_1-C_6)алкил$, $N[(C_1-C_6)алкил]_2$, SO_2CH_3 , $COOH$, $C(O)O-(C_1-C_6)алкил$, $CONH_2$, $(C_1-C_6)алкилен-O-(C_1-C_6)алкил$, $(C_1-C_6)алкилен-O-(C_6-C_{10})арил$, $O-(C_1-C_6)алкилен-(C_6-C_{10})арил$; или каде што $(C_6-C_{10})арил$ во близина се супституира со $O-(C_1-C_4)алкилен-O$ група, при што заедно со јаглеродните атоми за кои се прикачени атомите на кислород, се формира 5- до 8-член прстен и при што арилните или хетероциклилните супституенти во наведените $(C_6-C_{10})арилна$ и $(C_5-C_{10})хетероциклилна$ група не може понатаму да се супституираат со група која содржи арил или хетероциклил; или нивни фармацевтски прифатливи соли и/или стереоизомерни форми.

Има уште 51 патентни барања.

(51) C 07D 401/14, A 61K 31/435, A 61P 35/00

(11) 4227

(13) T1

(21) 2011/321

(22) 25/10/2011

(45) 31/10/2012

(30) 20050712539P 30/08/2005 US;
20050713108P 30/08/2005 US; 20050731591P
27/10/2005 US and 20060774684P 17/02/2006
US

(96) 30/08/2006 EP06824870.7

(97) 28/09/2011 EP1926722

(73) Novartis AG

Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) MCBRIDE, Christopher; AIKAWA, Mina E.;
AMIRI, Payman; DOVE, Jeffrey H.; LEVINE,
Barry Haskell; PICK, Teresa E.; POON, Daniel J.;
RAMURTHY, Savithri; RENHOWE, Paul A.;
SHAFER, Cynthia; STUART, Darrin and
SUBRAMANIAN, Sharadha

(54) СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗИМИДАЗОЛИ
КАКО ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА

(57) 1 Соединение со формулата (I):



назначено со тоа што,

секое R^1 е независно одбрано од хидрокси,
хало, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, (C_{1-6}
алкил)сулфанил, (C_{1-6} алкил)сулфонил,
циклоалкил, хетероциклоалкил, фенил, и
хетероарил;

R^2 е C_{1-6} алкил или хало(C_{1-6} алкил);

секое R^3 е независно одбрано од хало, C_{1-6}
алкил, и C_{1-6} алкокси;

секое R^4 е независно одбрано од хидрокси, C_{1-6}
алкил, C_{1-6} алкокси, хало, карбоксил, (C_{1-6}
алкокси)карбонил, аминокарбонил, C_{1-6}
алкиламинокарбонил, карбонитрил,
циклоалкил, хетероциклоалкил,
хетероциклоалкилкарбонил, фенил, и
хетероарил;


каде што R^1 , R^2 , R^3 , и R^4 може додатно да се
супституирани со еден или повеќе
супституенти независно одбрани од хидрокси,
хало, C_{1-6} алкил, хало(C_{1-6} алкил), C_{1-6} алкокси,
и хало(C_{1-6} алкокси);

a е 1, 2, 3, 4, или 5;

b е 0, 1, 2, или 3; и

c е 1 или 2;

или таутомер, стереоизомер, полиморф, или
естер на истото или фармацевтски
прифатлива сол на соединението, таутомерот,
стереоизомерот, полиморфот, или естерот.
Има уште 39 патентни барања.



НАЦРТ 1

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/4355, 31/519, C 07D 487/04, 491/04**

(11) **4228**

(13) T1

(21) **2011/323**

(22) 26/10/2011

(45) 31/10/2012

(30) 20040104259 03/09/2004 EP and

20040607374P 03/09/2004 US

(96) 02/09/2005 EP05797231.7

(97) 09/11/2011 EP1786812

(73) **Merck Serono SA**

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH


(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) RUECKLE, Thomas; QUATTROPANI, Anna;
DORBAIS, Jerome; POMEL, Vincent; COVINI,
David and BISCHOFF, Alexander

(54) **ПИРИДИН МЕТИЛЕН АЗОЛИДИНОНИ И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
ФОСФОИНОЗИТИД**

(57) 1 Дериват на пиридин метилен азолидинон
согласно формулата (I),



(I)

каде што R^1 е избран од H, халоген, C_1 - C_6 -алкил, C_2 - C_6 -алкенил и C_2 - C_6 -алкинил, C_1 - C_6 -алкил алкокси, алкоксикарбонил, ацил, сулфонил, сулфанил, сулфинил, алкокси и amino;

R^2 е избран од H, халоген, C_1 - C_6 -алкил, C_2 - C_6 -алкенил, C_2 - C_6 -алкинил; арил; хетероарил, C_3 - C_8 -циклоалкил; C_3 - C_8 -хетероциклоалкил, арил C_1 - C_6 -алкил, хетероарил C_1 - C_6 -алкил, C_3 - C_8 -циклоалкил C_1 - C_6 -алкил, C_3 - C_8 -хетероциклоалкил C_1 - C_6 -алкил, C_1 - C_6 -алкил алкокси, алкоксикарбонил, ацил, сулфонил, сулфанил, сулфинил, алкокси и amino;

X е избран од S, NH и O;

Y е избран од O, S и NR^3 , каде што R^3 е избран од H, опционално супституиран C_1 - C_6 -алкокси, опционално супституиран C_1 - C_6 -алкил, опционално супституиран C_2 - C_6 -алкенил, опционално супституиран C_2 - C_6 -алкинил, опционално супституиран C_1 - C_6 -алкил арил, цијано и опционално супституиран сулфонил;

A е хетероарилна група;

n е цел број избран од 1 и 2;

како и неговите геометриски изомери, неговите оптички активни форми како енантиомери, диастереомери и неговите рацематни форми, како и негови фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 29 патентни барања.

(51) **C 07D 217/08, A 61K 31/4035, 31/4709, 31/506, 31/5377, A 61P 35/00, C 07D 209/44, 401/04, 401/12, 405/12, 409/04, 413/12**

(11) **4272**

(13) T1

(21) **2011/334**

(22) 02/11/2011

(45) 31/10/2012

(30) EPA 05110035 26/10/2005 EP and USP
730404 26/10/2005 US

(96) 24/10/2006 EP06807508.4

(97) 23/11/2011 EP1951674

(73) **Merck Serono SA**

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH


(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) SWINNEN, Dominique; BOMBRUN, Agnes
and GERBER, Patrick

(54) **ДЕРИВАТИ НА СУЛФОНАМИД И НИВНА
УПОТРЕБА ЗА МОДУЛАЦИЈА НА
МЕТАЛОПРОТЕИНАЗИ**

(57) 1 Соединение од формулата (Ia),



каде што:

R^2 и R^3 се независно избрани од:

- водород,
- халоген,
- линеарен или разгранет C_1-C_6 алкил, опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од халоген, хидрокси, линеарен или разгранет C_1-C_6 алкокси, фенокси,
- линеарен или разгранет C_1-C_6 алкокси,
- фенил, опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од халоген, хидрокси, линеарен или разгранет C_1-C_6 алкил,
- шестчлена хетероциклична група која што има најмалку хетероатом избран од азот;

R^{13} е избран од H, линеарен или разгранет C_1-C_6 алкил;

R^{14} е избран од

- линеарен или разгранет C_1-C_8 алкил, опционално супституиран со еден или повеќе халогени атоми и/или хидрокси групи, наведениот C_1-C_8 алкил опционално содржи една или повеќе несатуирани C-C врски или содржи еден или повеќе кислородни или сулфурни атоми во алкилната низа,
- C_3-C_8 циклоалкил, опционално супституиран со карбокси или линеарна или разгранета C_1-C_4 алкоксикарбонил група,

- фенил-линеарен или разгранет C_1-C_6 алкил, наведениот C_1-C_6 алкил опционално содржи еден кислороден атом,
- хетероциклична или хетероциклолакил група избрана од групата составена од: 1,3-диоксолан, 2,2-диметил-1,3-диоксолан, тиофен, 1-метил-1-морфолино-4-илетил, пиримидин, пиридин, наведениот пиридин опционално е супституиран со хидрокси или C_1-C_6 алкокси група; пиридинил-линеарен или разгранет C_1-C_4 алкил; пиперидин, наведениот пиперидин опционално супституиран со фенил- C_1-C_4 алкил; фуран, тетраhydroфуран; 2-тетраhydroфуран-2-илетил, пиролидин N-карбоксилна киселина, C_1-C_4 линеарен или разгранет N-алкоксикарбонилпиролидин-2-ил; тетраhydroпиран; или R^{13} и R^{14} земени заедно формираат C_3-C_8

n е цел број избран од 0 и 1;

како и неговите геометриски изомери, неговите оптички активни форми како енантиомери, диастереомери, таутомери, рацематни форми, како и нивни фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 22 патентни барања.

(51) C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P 3/04, 3/10

(11) 4236

(13) T1

(21) 2011/368

(22) 28/11/2011

(45) 31/10/2012

(30) 0000123 04/01/2007 GB and 0019760

10/10/2007 GB

(96) 04/01/2008 EP08702095.4

(97) 07/09/2011 EP2114933

(73) PROSIDION LTD

Windrush Court Watlington Road Oxford, OX4 6LT, GB


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FYFE, Matthew, Colin, Thor; KEILY, John and SWAIN, Simon, Andrew

(54) ПИПЕРИДИН GPCR АГОНИСТИ

(57) 1 Соединение со формула (I) или негова фармацевтски прифатлива сол



(I)

Каде што еден од X и Y е O и другиот е N;

R^1 е SO_2R^5 ;

R^2 е водород, хало или метил;

R^3 е водород или метил;

R^4 е C_{2-5} алкил; и

R^5 е C_{1-3} алкил.

Има уште 21 патентно барање.

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/33, 38/05, A 61P 31/14, C 07D 245/04, C 07K 5/06, 5/078

(11) 4248

(13) T1

(21) 2011/369

(22) 29/11/2011

(45) 31/10/2012

(30) 05107073 29/07/2005 EP and 05107416 11/08/2005 EP

(96) 28/07/2006 EP06764267.8

(97) 14/09/2011 EP1912997

(73) Tibotec Pharmaceuticals and Medivir Aktiebolag

Eastgate Village Eastgate Little Island, Co Cork, IE and Lunastigen 7 S-141 44 Huddinge, SE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) SURLERAUX, Dominique, Louis, Nestor, Ghislain; RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard; DE KOCK, Herman, Augustinus; HU, Lili; SIMMEN, Kenneth, Alan; SAMUELSSON, Bengt Bertil; SALVADOR ODEN, Lourdes; NILSSON, Karl, Magnus and ROSENQUIST, AAsa Annica Kristina,

(54) МАКРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС

(57) 1 Соединение што ја има формулата:



негов N-оксид, сол или стереоизомер, **назначено со тоа што** секоја испрекината линија (претставена со -----) претставува евентуална двојна врска;

X е N, CH и каде што X носи двојна врска тоа е C;

R^{1a} и R^{1b} се, независно, водород, C₃₋₇циклоалкил, арил, Het, C₁₋₆алкокси, C₁₋₆алкил евентуално супституиран со хало, C₁₋₆алкокси, циано, полихалоC₁₋₆алкокси, C₃₋₇циклоалкил, арил, или со Het; или R^{1a} и R^{1b} заедно со азотот на кој што се прикачени формираат 4 до 6 член заситен, делумно незаситен или целосно незаситен хетероцикличен прстен што евентуално содржи

дополнителни 1 до 3 хетероатоми секој независно одбран од азот, кислород и сулфур, и каде што наведениот хетероцикличен прстен може евентуално да биде супституиран со еден или два супституенти секој независно одбран од групата составена од хало, C₁₋₆алкил, полихалоC₁₋₆алкил, хидрокси, C₁₋₆алкокси, полихалоC₁₋₆алкокси, C₁₋₆алкокси-C₁₋₆алкил, карбоксил, C₁₋₆алкилкарбонил, циано, моно- и диC₁₋₆алкиламино, арил и арилC₁₋₆алкил; L е директна врска, -O-, -O-C₁₋₄алкандиил-, -O-CO-, -O-C(=O)-NR^{5a}- или -O-C(=O)-NR^{5a}-C₁₋₄алкандиил-;

R² е водород, и каде што X е C или CH, R² може исто така да е C₁₋₆алкил;

R³ е водород, C₁₋₆алкил, C₁₋₆алкоксиC₁₋₆алкил, C₃₋₇циклоалкил, amino, моно- или диC₁₋₆алкиламино; R⁴ е арил или заситен, делумно незаситен или целосно незаситен 5 или 6 член моноцикличен или 9 до 12 член бицикличен хетероцикличен прстенест систем каде што наведениот прстенест систем содржи еден азот, и евентуално еден до три дополнителни хетероатоми одбрани од групата составена од кислород, сулфур и азот, и каде што преостанатите прстенести членови се јаглеродни атоми; каде што наведениот прстенест систем може евентуално да е супституиран на било кој јаглероден или азотен прстенест атом со еден, два, три, или четири супституенти секој независно одбран од C₃₋₇циклоалкил, арил, Hcl, -C(=O)NR^{5a}R^{5b}, -C(=O)R⁷, -C(=O)OR^{6a}, и C₁₋₆алкил евентуално супституиран со C₃₋₇циклоалкил, арил, Het, -C(=O)NR^{5a}R^{5b}, -NR^{5a}R^{5b}, -C(=O)R⁷, -NR^{5a}C(=O)R⁷, -NR^{5a}SO_pR⁸, -SO_pR⁸, -SO_pNR^{5a}R^{5b}, -C(=O)OR⁶, или -NR^{5a}C(=O)OR^{6a}; и каде што супституентите на било кој јаглероден атом од хетероцикличниот прстен може исто така да бидат одбрани од C₁₋₆алкокси, хидрокси, хало, полихало-C₁₋₆алкил, C₁₋₆алкилтио, оксо, циано, нитро, азио, -NR^{5a}R^{5b}, -NR⁵³C(O)R⁷, -NR^{5a}SO_pR⁸, -SO_pR⁸, -SO_pNR^{5a}R^{5b}, -C(=O)OH, и -NR⁵³C(=O)OR^{6a};

n е 3, 4, 5, или 6;

p е 1 или 2;

секое R^{5a} и R^{5b} се, независно, водород, C₃₋₇циклоалкил, арил, Het, C₁₋₆алкил евентуално

супституиран со хало, C_{1-6} алкокси, циано, полихало C_{1-6} алкокси, C_{3-7} циклоалкил, арил, или со Het;

R^6 е водород, C_{2-6} алкенил, C_{3-7} циклоалкил, Het, или C_{1-6} алкил евентуално супституиран со C_{3-7} циклоалкил, арил, или со Het;

R^{6a} е C_{2-6} алкенил, C_{3-7} циклоалкил, Het, или C_{1-6} алкил евентуално супституиран со C_{3-7} циклоалкил, арил, или со Het;

R^7 е водород; C_{1-6} алкил, C_{3-7} циклоалкил, или арил;

R^8 е водород, полихало C_{1-6} алкил; C_{3-7} циклоалкил, арил, Het, или C_{1-6} алкил евентуално супституиран со C_{3-7} циклоалкил, арил или Het; **арил** како група или дел од група е фенил, нафтил, инданил, или 1,2,3,4-тетрахидронафтил, секое од истите може евентуално да е супституирано со еден, два или три супституенти одбрани од хало, C_{1-6} алкил, полихало C_{1-6} алкил, хидрокси, C_{1-6} алкокси, полихало C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкокси C_{1-6} алкил, карбоксил, C_{1-6} алкилкарбонил, C_{1-6} алкоксикарбонил, циано, нитро, amino, моно- или ди C_{1-6} алкиламино, аминокарбонил, моно- или ди- C_{1-6} алкиламинокарбонил, азидо, меркапто, C_{3-7} циклоалкил, фенил, пиридил, тиазолил, пирозолил, пиролидинил, пиперидинил, пиперазинил, 4- C_{1-6} алкилпиперазинил, 4- C_{1-6} алкилкарбонилпиперазинил, и морфолинил; каде што морфолинил и пиперидинил групите може евентуално да се супституиран со еден или два C_{1-6} алкил радикали; и фенил, пиридил,

тиазолил, пирозолил групите може евентуално да се супституиран со 1, 2 или 3 супституенти секој независно одбран од C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, хало, amino, моно- или ди C_{1-6} алкиламино;

Het како група или дел од група е 5 или 6 член заситен, делумно незаситен или целосно незаситен хетероцикличен прстен што содржи 1 до 4 хетероатоми секој независно одбран од азот, кислород и сулфур, кој што е евентуално кондензиран со бензен прстен; и каде што групата Het како целина може евентуално да е супституирана со еден, два или три супституенти секој независно одбран од групата составена од хало, C_{1-6} алкил, полихало C_{1-6} алкил, хидрокси, C_{1-6} алкокси, полихало C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкокси C_{1-6} алкил, карбоксил, C_{1-6} алкилкарбонил, C_{1-6} алкоксикарбонил, циано, нитро, amino, моно- или ди C_{1-6} алкиламино, amino- карбонил, моно- или ди- C_{1-6} алкиламинокарбонил, C_{3-7} циклоалкил, фенил, пиридил, тиазолил, пирозолил, пиролидинил, пиперидинил, пиперазинил, 4- C_{1-6} алкилпиперазинил, 4- C_{1-6} алкилкарбонилпиперазинил, и морфолинил; каде што морфолинил и пиперидинил групите може евентуално да се супституиран со еден или со два C_{1-6} алкил радикали; и фенил, пиридил, тиазолил, пирозолил групите може евентуално да се супституиран со 1, 2 или 3 супституенти секој независно одбран од C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, хало, amino, моно- или ди C_{1-6} алкиламино.

Има уште 15 патентни барања.

(

51) **A 01N 43/56**

(11) **4249**

(13) T1

(21) **2011/370**

(22) 29/11/2011

(45) 31/10/2012

(30) 07008370 25/04/2007 EP

(96) 23/04/2008 EP10157584.3

(97) 07/09/2011 EP2204093

(73) **Syngenta Participations AG**

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Tobler, Hans; Walter, Harald and Haas, Ulrich Johannes

(54) **ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ**

(57) 1 Состав погоден за контрола на заболувања предизвикани од фитопатогени кој содржи

(A) соединение со формулата I:



назначен со тоа што R_1 е дифлуорометил или трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или бромо; и

(Б) соединението фенпропидин.

Има уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 213/60, A 61K 31/435, C 07D 401/04

(11) 4250

(13) T1

(21) 2011/374

(22) 01/12/2011

(45) 31/10/2012

(30) 0800651 07/02/2008 FR

(96) 05/02/2009 EP09721603.0

(97) 26/10/2011 EP2238110

(73) SANOFI

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) ALTENBURGER Jean-Michel; FOSSEY

Valerie; GALTIER Daniel and PETIT Frederic

(54) **ДЕРИВАТИ НА 5,6-БИСАРИЛ-2-ПИРИДИН-КАРБОКСАМИД, НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРИТЕ НА УРОТЕНЗИН II**

(57) 1 Соединение претставено со формулата (I):



назначено со тоа што:

X и Y претставуваат, независно еден од друг, атом на азот или ланец $-CR_4-$, каде што R_4 претставува атом на водород или (C_1-C_4) алкилна или алкокси група;

A претставува арилна или хетероарилна група, при што наведената арилна или хетероарилна група може да биде супституирана со една или повеќе групи одбрани од атом на халоген, хидроксилна група, (C_1-C_4) алкилна, (C_3-C_5) циклоалкилна, (C_1-C_4) алкокси која може да биде супституирана со (C_1-C_4) алкокси, халоалкилна или халоалкокси група, или нитрилна група;

W претставува атом на халоген или халоалкилна група;

Z претставува (C_1-C_4) алкиленска група која може да биде супституирана со една или повеќе групи одбрани од атом на халоген и (C_1-C_4) алкилна, хидроксилна и (C_1-C_4) алкокси група;

B претставува група $-NR_4R_5$, каде што R_4 и R_5 претставуваат, независно еден од друг, (C_1-C_4) алкилна група;

R_1 и R_2 претставуваат:

- или R_1 претставува атом на водород, а R_2 претставува (C_1-C_4) алкилна група;
- или R_1 и R_2 , заедно со јаглеродниот атом за кој се прикачени, формираат моноцикличен или полицикличен систем одбран од: (C_3-C_8) циклоалкилна група, премостена бициклична група или премостена тетрациклична група, при што наведениот систем може да биде супституиран со една или повеќе хидроксилни групи;

R_3 претставува:

- или група $C(O)R_5$, каде што R_5 претставува (C_1-C_4) алкокси група која може да биде супституирана со (C_1-C_4) алкокси или група NR_6R_7 , каде што R_6 и R_7 , независно еден од друг, претставуваат атом на водород или (C_1-C_4) алкилна, (C_3-C_5) циклоалкилна, (C_1-C_4) алкилсулфонилна или халоалкилна група;
- или група CH_2XR_8 , каде што:
 - X претставува атом на кислород, а R_8 претставува атом на водород или (C_1-C_4) алкилна група;
 - или X претставува NH група, а R_8 претставува (C_1-C_4) алкилкарбонилна, $(C_1-$

(C₄)алкилкарбоксилна или (C₁-
C₄)алкилсулфонилна група;

- или нитрилна група (CN);
- р претставува цел број еднаков на 0 или 1,
во вид на база или киселинска или базна
адитивна сол, како и енантиомерите и диа-

стереоизомерите на наведеното соединение,
вклучително и нивните рацемски мешавини.
Има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61K 31/517, A 61P 13/06, 13/10**

(11) **4251**

(13) T1

(21) **2011/375**

(22) 02/12/2011

(45) 31/10/2012

(30) 07291148 26/09/2007 EP and 975324 P
26/09/2007 US

(96) 24/09/2008 EP08833688.8

(97) 14/09/2011 EP2203170

(73) **SANOI**

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) GERPETTI, Pierangelo

(54) **НОВА ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА
АДРЕНЕРГИСКИ АЛФУЗОСИН**

(57) 1 Алфузосин или негови фармацевтски
прифатливи соли, **назначен со тоа што** се
користи за третирање и/или спречување на
воспаление на бешиката.

Има уште 3 патентни барања.

(51) **C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00, C
07D 401/12, 403/04, 403/12, 407/12, 409/12, 409/14**

(11) **4252**

(13) T1

(21) **2011/377**

(22) 05/12/2011

(45) 31/10/2012

(30) 818762 P 06/07/2006 US

(96) 05/07/2007 EP07799329.3

(97) 07/09/2011 EP2049500


(73) **Array Biopharma, Inc. and Genentech, Inc.
3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US and
1DNA Way, South San Francisco, CA 94080-
4490, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) XIAO, Dengming; MITCHELL, Ian, S.; BLAKE,
James, F; XU, Rui; KALLAN, Nicholas, C.;
SPENCER, Keith, Lee; BENCSIK, Josef, R.; LIANG,
Jun; SAFINA, Brian; CHABOT, Christine; LI, Jun;
BANKA, Anna. L.; WALLACE, Eli. M. and
SCHLACHTER, Stephen. T.


(54) **ЦИКЛОПЕНТА [D] ПИРИМИДИНИ КАКО
АКТ ПРОТЕИН КИНАЗА ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение од Формулата:



и енантиомери и соли одтаму, каде што:
R¹ и R^{1a} се независно селектирани од H, Me, Et,
CH=CH₂, CH₂OH, CF₃, CHF₂ или CH₂F;
R² and R^{2a} се независно селектирани од H или F;
R⁵ е H, Me, Et, или CF₃;

A е



Каде што

G е фенил опционално заменет со еден до четри
R⁹ групи или 5-6 членски моноцикличен или 9

членски бицикличен хетероарил опционално заменет со халоген;

R^6 и R^7 се независни H, (C_3 - C_6 циклоалкил)- (CH_2) , (C_3 - C_6 циклоалкил)- (CH_2CH_2) , $V-(CH_2)_{0.1}$ кадешто V е 5-6 членски хетероарил, $W-(CH_2)_{1.2}$ кадешто W е фенил опционално заменет со F, C_1 , Br, I, OMe, CF_3 или Me, C_3 - C_6 -циклоалкил, хидрокси-(C_3 - C_6 -циклоалкил), флуоро-(C_3 - C_6 -циклоалкил), $CH(CH_3)CH(OH)$ фенил,

4-6 членски хетероциклически опционално заменет со F, OH, циклопропилметил, C_1 - C_3 алкил или $C(=O)$ (C_1 - C_3 алкил), или C_1 - C_6 алкил опционално заменет со една или повеќе групи независно селектирани од OH, оксо, $O(C_1$ - C_6 -алкил), CN, F, NH_2 , $NH(C_1$ - C_6 -алкил), $N(C_1$ - C_6 -алкил) $_2$, тетрахидропиранил, тетрахидрофуранил, морфолинил, оксетанил, пиперидинил, и пирролидинил, или R^6 и R^7 заедно со нитрогенот на кој тие се прикачени формираат 3-6 членски хетероциклически прстен опционално заменет со една или повеќе групи независно селектирани од OH, халоген, оксо, CF_3 , CH_2CF_3 , CH_2CH_2OH , $C(=O)CH_3$, и (C_1 - C_3)алкил; R^a и R^b се H,

или R^a е H, и R^b и R^6 заедно со атомите на кои тие се прикачени формираат 5-6 членски хетероциклически прстен имајќи еден или два прстенасти нитроген атоми;

R^c и R^d се H или Me, или

R^c и R^d заедно со атомот на кој тие се прикачени формираат циклопропил прстен;

R^8 е H, Me, или OH,

или R^8 и R^6 заедно со атомите на кои тие се прикачени формираат 5-6 членски хетероциклически прстен имајќи еден или два прстенасти нитроген атоми;

секој R^9 е независно халоген, C_1 - C_6 -алкил, C_3 - C_6 -циклоалкил, $O-(C_1$ - C_6 -алкил), CF_3 , OCF_3 , $S(C_1$ - C_6 -алкил),

CN, OCH_2 -фенил, CH_2O -фенил, NH_2 , NO_2 , $NH-(C_1$ - C_6 -алкил), $N-(C_1$ - C_6 -алкил) $_2$, пиперидин, пирролидин, CH_2F ,

CHF_2 , OCH_2F , $OCHF_2$, OH, $SO_2(C_1$ - C_6 -алкил), $C(O)NH_2$, $C(O)NH(C_1$ - C_6 -алкил), и $C(O)N(C_1$ - C_6 -алкил) $_2$; и

m, n и p се независни 0 или 1.

Има уште 14 патентни барања.

(51) C 07C 17/02, 19/045

(11) 4253

(13) T1

(21) 2011/380

(22) 06/12/2011

(45) 31/10/2012

(30) 0605717 26/06/2006 FR

(96) 22/06/2007 EP07765574.4

(97) 14/09/2011 EP2035357

(73) Solvay S.A.

Rue du Prince Albert, 33 1050 Brussels, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) STREBELLE, Michel and BALTHASART, Dominique

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 1,2-ДИХЛОРОЕТАН

(57) 1 Постапка за производство на 1,2-дихлороетан почнувајќи од проток на етан назначена со тоа, што

а) протокот од етан се подложува на каталитичка оксидехидрогенација со што се добива мешавина од гасови што содржи етилен, неконвертиран етан, вода и секундарни составни делови;

б) наведената мешавина од гасови евентуално се мие и суши со што се добива мешавина од суви гасови;

в) после евентуален дополнителен чекор на прочистување, наведената мешавина од суви гасови се подложува на апсорпција A1 што се состои од одделување на наведената мешавина од гасови во фракција збогатена со соединенијата што се полесни од етилен што содржат дел од етиленот (фракција A) и фракција F1;

г) фракција A се спроведува до реактор за хлоринација во кој што поголемиот дел од етиленот што е присутен во фракција A се

конвертира во 1,2-дихлороетан и евентуално добиениот 1,2-дихлороетан се одделува од протокот на продукти изведени од реакторот за хлоринација;

д) евентуално протокот на продукти изведени од реакторот за хлоринација, од кој што евентуално беше екстрактиран 1,2-дихлороетанот, се подложува на апсорпција A2 што се состои од одделување на наведениот проток во фракција збогатена со етан F2 што потоа се спроведува назад до фракција F1, и во фракција збогатена со соединенија што се полесни од етан F2';


ѓ) фракција F1, евентуално содржи фракција F2 надоместена во чекор е) од апсорпција A2, се подложува на десорпција D што се состои од одделување на фракција F1 во фракција збогатена со етилен (фракција B) и во фракција F3, што евентуално го содржи 1,2-дихлороетанот формиран во реакторот за хлоринација потоа се екстрактира доколку не е екстрактиран

претходно, што се рециклира до барем еден од чекорите на апсорпција, евентуално после дополнителен третман наменет за да ја намали концентрација на соединенија што се потешки од етан во фракција F3;

е) фракција B се спроведува до реактор за оксихлоринација во кој што мнозинството од етиленот присутен во фракција B се конвертира во 1,2-дихлороетан, добиениот 1,2-дихлороетан се одделува од протокот на продукти изведени од реакторот за оксихлоринација и евентуално се додава на 1,2-дихлороетанот формиран во реакторот за хлоринација; и

ж) протокот на продукти изведени од реакторот за оксихлоринација, од кој што беше екстрактиран 1,2-дихлороетанот, евентуално содржи дополнителен проток на етан што претходно се воведува во еден од чекорите б) до г), се рециклира до чекор а).

Има уште 12 патентни барања.



(51) A 61K 31/513, A 61P 3/10

(11) 4254

(21) 2011/385

(30) 717560 P 14/09/2005 US and 747280 P

15/05/2006 US

(96) 13/09/2006 EP06803649.0

(13) T1

(22) 13/12/2011

(45) 31/10/2012

(97) 09/11/2011 EP1942898

(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) COVINGTON, Paul and CHRISTOPHER, Ronald, J.


(54) **ИНХИБИТОРИ НА ДИПЕПТИДИЛ ПЕПТИДАЗА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ДИЈАБЕТИС**

(57) 1 Фармацевтски состав формулиран во форма на единечна доза при што ваквата форма на единечна доза содржи помеѓу 1 mg и 250 mg од Соединение I, при што Соединение I ја има следната формула



Има уште 47 патентни барања.

Слика 1
Изобилување на DPP IV со време во проток на концентрација на Соединение I во медура



(51) **C 07K 14/47, A 61K 39/00**

(11) **4255**

(13) T1

(21) **2011/386**

(22) 13/12/2011

(45) 31/10/2012

(30) 05019254 05/09/2005 EP

(96) 05/09/2006 EP09011319.2

(97) 09/11/2011 EP2135878

(73) **Immatics Biotechnologies GmbH**
72076 Tubingen, DE

(74) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС**
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) Denjel, Jorn

(54) **ТУМОРНО-АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ПРОМИСКУИТИВНО СО ХУМАНИ ЛЕУКОЦИТНИ АНТИГЕНИ (HLA) II КЛАСА МОЛЕКУЛИ**

(57) 1 Туморно асоциран пептид, при што пептидот се состои од аминокиселинската секвенца HSKIIIIKKGHAKDSQ според SEQ ID No. 25.

Има уште 12 патентни барања.

Слика 1:


(51) **A 61K 9/16, 31/4439**

(11) **4285**

(13) T1

(21) **2012/3**

(22) 03/01/2012

(45) 31/10/2012

(30) 00126828 07/12/2000 EP

(96) 05/12/2001 EP01991781.4

(97) 19/10/2011 EP1341524

(73) **Nycomed GmbH**
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) LINDER, Rudolf and DIETRICH, Rango

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ ВО ФОРМА НА ПАСТА ШТО СОДРЖИ КИСЕЛИНСКИ-НЕСТАБИЛНА АКТИВНА СОСТОЈКА**

(57) 1 Фармацевтски препарат во форма на паста за орална администрација на киселински-нестабилна активна состојка каде што мнозинство на единици од индивидуалната активна состојка се дисперзирани во база во вид

на гел составени од еден или повеќе фармацевтски ексципиенти, назначен со тоа, што единиците од индивидуалната активна состојка се микросфери и каде што киселински-нестабилното активно соединение е одбрано од групата составена од киселински-нестабилен инхибитор на протонска пумпа, сол на киселински-нестабилен инхибитор на протонска пумпа со база и хидрат на сол на киселински-нестабилен инхибитор на протонска пумпа со база, и е присутно во единиците од индивидуалната активна состојка во матрикс составен од мешавина што содржи барем еден цврст парафин и една или повеќе супстанции од групата од масен алкохол, триглицерид и естер на масна киселина, каде што препаратот е препарат готов за употреба и содржи формирач на гел во пропорција базирана на препаратот готов за употреба од 0.05 до 20% по тежина. Има уште 19 патентни барања.

(51) C 07D 213/74, A 61K 31/44, 31/506, A 61P 17/00, 19/00, 31/00, 35/00, 37/00, C 07D 239/42, 401/04, 401/10, 413/10

(11) 4284

(13) T1

(21) 2012/6

(22) 04/01/2012

(45) 31/10/2012

(30) 08382011 13/03/2008 EP and 200702261 10/08/2007 ES

(96) 08/08/2008 EP08785465.9

(97) 14/12/2011 EP2178840

(73) **Almirall, S.A.**

Ronda General Mitre 151 08022 Barcelona, ES

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ


Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) FONQUERNA POU, Silvia; CARDUS FIGUERAS, Aranzazu; NAVARRO ROMERO, Eloisa; CASTRO PALOMINO LARIA, Julio, Cesar; TERRICABRAS BELART, Emma; ERRA SOLA, Monsterrat and LOZOYA RORIBIO, Maria, Estrella

(54) **ДЕРИВАТИ НА**

АЗАБИФЕНИЛАМИНАБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА
КАКО DHODH ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение со формула (I) за употреба при третман или превенција на патолошка состојба или болести подложни на амелиорација со инхибиција на дихидрооротат дехидрогеназа



каде:

R_1 е избран од групата која се состои од водородни атоми, халогени атоми, C_{1-4} алкил, C_{3-4} циклоалкил, $-CF_3$ и $-OCF_3$,

R_2 е избран од групата која се состои од водородни атоми, халогени атоми, C_{1-4} алкил,

R_3 е избран од група која се состои од $-COOR^5$, $-CONHR^5$, тетразолил, SO_2NHR^5 и $-CONHSO_2R^5$ групи,

каде R_5 е избран од групата која се состои од водороден атом и линеарна или разгранета C_{1-4} алкил група,


R_4 е избран од групата која се состои од водороден атом и C_{1-4} алкил група,

R_9 е избран од групата која се состои од водороден атом и фенил група,

G_1 е претставен од група која е избрана од N и CR6 каде R_6 е избран од групата која се состои од водородни атоми, халогени атоми, C_{1-4} алкил, C_{3-4} циклоалкил, C_{1-4} алкокси, $-CF_3$, $-OCF_3$, моноцикличен C_{5-7} хетероарил кој содржи N, моноцикличен C_{3-7} хетероциклил група која содржи N и C_{6-10} арил група која по потреба се заменува со еден или повеќе супституенти избрани помеѓу халогени атоми и C_{1-4} алкил група,

G_2 претставува група избрана од:


- водороден атом, хидрокси група, халоген атом, C_{3-4} циклоалкил група, C_{1-4} алкокси група и $-NR^aR^b$, каде R^a претставува C_{1-4} алкил група и R^b избран од групата која се состои од C_{1-4} алкил група и C_{1-4} алкокси- C_{1-4} алкил група, или R^a и R^b заедно со азотен атом кон кој се прикачени сатурираните 6 до 8 члени хетероциклични прстени кои по можност содржат еден кислороден атом како дополнителен хетероатом,
- моноцикличен или бицикличен 5 до 10 член хетероароматичен прстен со еден или повеќе азотни атоми кој по можност е супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од халогени атоми, C_{1-4} алкил, C_{1-4} алкокси, C_{3-4} циклоалкокси, $-CF_3$, $-OCF_3$, и $CONR^7R^8$, каде R^7 и R^8 се независно избрани од водороден атом, линеарна или разгранета C_{1-4} алкил група, C_{3-4} циклоалкил група, или R^7 и R^8 заедно со азотен атом со кој се поврзани ја формираат групата од формулата



каде n е број од 0 до 3,

и

- фенил група која е по потреба супституирана со еден или повеќе супституенти избрани помеѓу халогени атоми, C_{1-4} алкил, хидрокси, C_{1-4} алкокси, C_{3-4} циклоалкил, C_{3-4} циклоалкокси, циано, $-CF_3$ и $-OCF_3$, $-CONR_7R_8$, оксидиазолил, триазолил, пиазолил и имидазолил групи по потреба супституирани со C_{1-4} алкил или C_{3-4} циклоалкил група или R^7 и R^8 заедно со азотен атом за кој се врзани и формираат група од формулата



каде n е број од 0 до 3

или, G^2 заедно со R^6 формираат неароматична C_{5-10} карбоксилна група или C_{6-10} арил група, и фармацевтски прифатливи соли и нивни N -оксиди.

Има уште 14 патентни барања.

(

(51) **A 61K 31/4375, 31/4745, A 61L 2/00**

(11) **4287** (13) T1

(21) **2012/8** (22) 05/01/2012

(45) 31/10/2012

(30) 820876 P 31/07/2006 US

(96) 19/07/2007 EP07014182.5

(97) 09/11/2011 EP1891953

(73) **Meda AB**

Pipers vag 2 A/ Box 906 17009 Solna, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Stoesz, James, D.; Statham, Alexis S. and

Truong, Myhanh T.

(54) **СТЕРИЛНИ ФОРМУЛАЦИИ**

МОДИФИКАТОРИ НА ИМУНОЛОШКИ

ОДГОВОР И МЕТОДИ

(57) 1 Топички фармацевтски состав што содржи соединение-лек што е модификатор на имунолошки одговор и е стабилно на стерилизација и погодно за топичка апликација директно на ткивни места каде што е пробиена дермата; **назначен со тоа што** соединението-лек е 1-(2-метилпропил)-1H-имидазо[4,5-с]хинолин-4-амин (имикуимод) стерилизирано преку изложување на зрачење со електронски сноп.

Има уште 29 патентни барања.

(51) **C 07D 209/00, A 61K 31/415, C 07D 403/10, 471/04**

(11) **4286** (13) T1

(21) **2012/9** (22) 05/01/2012

(45) 31/10/2012

(30) 20050734030P 04/11/2005 US; 20060553946 27/10/2006 US; 20060747174P 12/05/2006 US and 20060823344P 23/08/2006 US

(96) 30/10/2006 EP06836773.9

(97) 26/10/2011 EP1943219

(73) **Panmira Pharmaceuticals, LLC**

9535 Waples Street, Suite 100 San Diego, CA 92121, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HUTCHINSON, John, H.; PRASIT, Petpiboon, Peppi; MORAN, Mark; EVANS, Jillian, F.; STEARNS, Brian, Andrew; ROPPE, Jeffrey, Roger; LI, Yiwei; ZUNIC, Jasmine, Eleanor; ARRUDA, Jeannie, M.; STOCK, Nicholas, Simon and HADDACH, Mustapha

(54) **5-ЛИПООКСИГЕНАЗА-АКТИВИРАЧКИ ПРОТЕИН (FLAP) ИНХИБИТОРИ**


(57) 1 Соединение коешто е 3-[3-tert-бутилсулфанил-1-[4-(6-етокси-пиридин-3-ил)-бензил]-5-(5-метил-пиридин-2-ил метокси)-1H-

индол-2-ил]-2,2-диметил-пропанска киселина или
фармацевтски прифатлива сол, фармацевтски

прифатлив N оксид или негов фармацевтски
прифатлив растворувач.

Има уште 28 патентни барања.

Шема 1



Сл.1

(51) C 07D 417/14, A 61K 31/4439, A 61P 25/22

(11) 4257

(13) T1

(21) 2012/11

(22) 10/01/2012

(45) 31/10/2012

(30) 20080042394P 04/04/2008 US

(96) 18/03/2009 EP09727170.4

(97) 19/10/2011 EP2276759

(73) Eli Lilly & Company

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285,
US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Britton, Thomas, Charles; Fivush, Adam,
Michael; Hollinshead, Sean, Patrick; Dehlinger,
Veronique and Vokits, Benjamin, Paul

(54) 3-ИНДАЗОЛИЛ-4-ПИРИДИЛИЗОТИАЗОЛ

(57) 1 Соединение со формулата или негова
фармацевтски прифатлива сол



R^2 е Н, C_1 - C_3 алкил, C_3 - C_5 циклоалкил, C_1 - C_3 флуороалкил, NR^4R^5 , C_1 - C_3 алкокси или C_1 - C_3 алкоксиметил;

R^3 е Н или метил и R^4 и R^5 се независно Н или C_1 - C_3 алкил.

Има уште 11 патентни барања.

Каде што

R^1 е Н или C_1 - C_3 алкил;

(51) **A 61K 9/62, 9/26**

(11) **4281**

(13) **T1**

(21) **2012/17**

(22) **16/01/2012**

(45) **31/10/2012**

(30) 04101982 07/05/2004 EP

(96) 04/05/2005 EP05743110.8

(97) 02/11/2011 EP1746980

(73) **Nycomed GmbH**

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) **ANSTETT-KLEIN, Isabel and SCHILLER, Marc**

(54) **ФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРНА ФОРМА ШТО**

СОДРЖИ ПАСТИЛИ КАКО И ПОСТАПКА ЗА

ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ИСТАТА

(57) 1 Пастил што содржи слоевит starter пастил со слој што содржи активна состојка, дезинтегрант и дополнително други фармацевтски прифатливи ексципиенти, назначен со тоа, што слојот е формиран преку распрскување на суспензија од дезинтегрантот што ја содржи активната состојка и дополнително други фармацевтски активни ексципиенти на starterот пастил, каде што дезинтегрантот е прежелатинизирана пченка или пченкарен скроб и наведената активна состојка е магнезиумова сол на пантопразол.



Видео 1

Има уште 30 патентни барања.

(51) **A 61F 13/00, A 61K 31/485, 9/70, A 61P 25/04**(11) **4242**

(13) T1

(21) **2012/33**

(22) 26/01/2012

(45) 31/10/2012

(30) 38919 P 24/02/1997 US and 939068

29/09/1997 US

(96) 24/02/1998 EP05011213.5

(97) 28/12/2011 EP1570823

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.****2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) KAIKO, Robert, F.; Goldenheim, Paul, D. and Reder, Robert, F.

(54) ТРАНСДЕРМАЛЕН ФЛАСТЕР СО БУПРЕНОРФИН ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА БОЛКА ЗА ИНТЕРВАЛ НА ДОЗИРАЊЕ ОД НАЈМАЛКУ 4 ДЕНА

(57) 1 Систем за трансдермална испорака на бупренорфин што содржи слој од полимерен матрикс вклучително бупренорфин или фармацевтски прифатлива сол на истиот и потпорен слој направен од фармацевтски

прифатлив материјал што е непропустлив за бупренорфин, назначен со тоа, што системот за трансдермална испорака содржи 10 %-wt бупренорфин база, 10 до 15 %-wt левулинска киселина, околу 10 %-wt олеилолеат, 55 до 70 %-wt полиакрилат и 0 до 10 %-wt поливинилпиролон, за употреба во третирање болка кај човечки пациент за интервал на дозирање од најмалку 4 денови, каде што наведениот систем за трансдермална испорака обезбедува во интервал на дозирање од околу 72 часа степен на ослободување на бупренорфин таков што се постигнува максимална плазма концентрација од 20 pg/ml до 850 pg/ml и системот за трансдермална испорака кога се одржува на кожата на пациентот во интервал на дозирање од најмалку дополнителни 24 часа обезбедува плазма концентрации на бупренорфин во пациентите над минимално ефективните концентрации на бупренорфин, така да пациентите продолжуваат да доживуваат ефективно управување на болката за време на овој дополнителен интервал на дозирање

Има уште 8 патентни барања.



(51) C 07D 405/14, A 61K 31/4184, A 61P 1/04, C 07D 401/12, 405/06, 413/14

(11) 4239

(13) T1

(21) 2012/34

(22) 27/01/2012

(45) 31/10/2012

(30) 500144 P 03/09/2003 US

(96) 20/08/2004 EP047443118.7

(97) 28/12/2011 EP1664036

(73) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) IGUCHI, Satoru, Pfizer Global R&D; KATSU, Yasuhiro, Pfizer Global R & D; SONE, Hiroki, Pfizer Global R & D; UCHIDA, Chikara, Pfizer Global R & D and KOJIMA, Takashi, Pfizer Global R & D

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА БЕНЗИМИДАЗОЛОН КОИ ДЕЈСТВУВААТ КАКО АГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ 5-H74

(57) 1 Соединение со формулата (I):



назначено со тоа што:

Het претставува хетероциклична група која содржи еден атом на азот, за којшто В е директно поврзан, како и 4 до 7 јаглеродни атоми, при што наведената хетероциклична група може да биде несупституирана или супституирана со 1 до 4 супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од супституентите α^1 ;

A претставува алкиленска група која содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми;

B претставува ковалентна врска или алкиленска група која содржи од 1 до 5 јаглеродни атоми, при што наведената алкиленска група може да биде несупституирана или супституирана со оксо група, кога R^3 претставува хетероциклична група;

R^1 претставува изопропилна група или циклопентилна група;

R^2 независно претставува атом на халоген или алкилна група која содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми; m е 0, 1, 2, 3 или 4; и

R^3 претставува:

i) циклоалкилна група која содржи од 3 до 8 јаглеродни атоми, при што наведената група се супституира со 1 до 5 супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од супституентите α^2 , или

ii) хетероциклична група која содржи од 3 до 8 јаглеродни атоми, при што наведената хетероциклична група може да биде несупституирана или супституирана со 1 до 5 супституенти кои се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од супституентите β ,

при што:

наведените супституенти α^1 се, независно еден од друг, одбрани од хидрокси група и amino група;

наведените супституенти α^2 се, независно еден од друг, одбрани од хидрокси група, amino група, алкилна група супституирана со хидрокси, која содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми, карбоксилна група и алкокси група која содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми; и

наведените супституенти β се, независно еден од друг, одбрани од хидрокси група, алкилна група супституирана со хидрокси, која содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми, карбоксилна група, amino група, алкилна група која содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми, алкилна група супституирана со amino, која содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми и карбамоилна група,

или негови фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 16 патентни барања.

(51) C 07D 493/10, A 61K 31/357, A 61P 3/10, C 07H 15/18

(11) 4240

(13) T1

(21) 2012/35

(22) 27/01/2012

(45) 31/10/2012

(30) 227212 P 21/07/2009 US and 92470 P

28/08/2008 US

(96) 17/08/2009 EP09786960.8

(97) 04/01/2012 EP2334687

(73) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, NY 10017, US



(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) MASCITTI, Vincent and COLLMAN, Benjamin, Micah

(54) ДЕРИВАТИ НА ДИОКСА-БИЦИКЛО [3.2.1] ОКТАН-2,3,4-ТРИОЛ

(57) 1 Соединение со формулата (A) или (B):




назначено со тоа што:

R1 е H, (C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси, Cl, F, цијано, (C1-C2)алкил супституиран со флуоро, (C1-C4)алкил-SO₂-, или (C3-C6)циклоалкил; и R2 е (C1-C4)алкил, (C1-C4)алкокси, (C2-C4)алкинил, 3-оксетанилокси, 3-тетрахидрофуранилокси, Cl, F, цијано, (C1-C2)алкил супституиран со флуоро, (C1-C4)алкил-SO₂-, (C3-C6)циклоалкил, или (C5-C6)хетероциклич кој содржи 1 или 2 хетероатоми кои се, независно еден од друг, одбрани од N, O или S.

Има уште 18 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/265**

(11) **4241**

(13) T1

(21) **2012/37**

(22) 30/01/2012

(45) 31/10/2012

(30) 455293 P 17/03/2003 US; 460521 P 04/04/2003 US; 477202 P 10/06/2003 US and 493649 P 08/08/2003 US

(96) 17/03/2004 EP04721345.9

(97) 23/11/2011 EP1603553

(73) **Japan Tobacco, Inc.**
2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku / Tokyo 105-8422, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Uemoto, Yoshifumi

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД ИНХИБИТОРИ НА СЕТР**

(57) 1 Фармацевтски состав што го содржи инхибиторот на холестерил естер трансфер протеин S-[2-([1-(2-етилбутил)циклохексил]карбонил)амино)-фенил] 2 метилпропантиоат и кросповидон.

Има уште 11 патентни барања.

НАЦРТ 1

(51) **C 07D 211/52**

(11) **4231**

(13) T1

(21) **2012/69**

(22) 21/02/2012

(45) 31/10/2012

(30) 200800314 03/03/2008 DK and 33093 P 03/03/2008 US

(96) 02/03/2009 EP09717792.7

(97) 28/12/2011 EP2260024


(73) **H.Lundbeck A/S**
Ottliavej 9 2500 Valby, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје


(72) ROCK, Michael, Harold and BRANDES, Sebastian

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА [ФЕНИЛСУЛФАНИЛФЕНИЛ] ПИПЕРИДИНИ**


(57) 1 Процес каде што соединението од формула II




Каде што R' и R'' независно претставуваат еден, два или три хидроген, халоген, C1-6- алкил или C2-6- алкилен и L претставува група што си оди, реагира со опционално заменет N-бензил-4-пиперидон



Каде што R''' представува хидроген или -O- C1-6-алкил, заради добивање на соединение од формула III



Има уште 19 патентни барања.



Ca 1

(51) A 61K 31/495, A 61P 25/00

(11) 4262 (13) T1

(21) 2012/80 (22) 27/02/2012
(45) 31/10/2012

(30) 01300 17/09/2008 DK; 01607 13/11/2007
DK; 01788 14/12/2007 DK; 13722 14/12/2007
US; 97840 17/09/2008 US and 987710 P
13/11/2007 US

(96) 12/11/2008 EP08850935.1

(97) 21/12/2011 EP2219647

(73) H.Lundbeck A/S and Takeda
Pharmaceuticals U.S.A., Inc.


Ottliavej 9 2500 Valby, DK and One Takeda
Parkway Deerfield IL 60015, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) MOORE, Nicholas; DRAGHEIM, Marianne;
BATRA, Aneil and CHON, Jin

(54) ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА
СОЕДИНЕНИЈА ИМАЈЌИ КОМБИНИРАНА
SERT, 5-HT₃ И 5-HT_{1A} АКТИВНОСТ

(57) 1 Употреба на 1-[2-(2,4-диметилфенилсулфанил)фенил]пиперазин и негови фармацевтски прифатливи соли во производство на лек за третман на заболување селектирано од депресија, анксиозност, злоупотреба или хроничен бол, кадешто овој лек се користи кај пациент кој претходно примил некој друг лек за третман на споменатото заболување, а кое давање е обуставено или намалено ради неповолните ефекти кои ги имал на спиењето или сексуалната активност. Има уште 3 патентни барања.



(51) **B 65D 5/36, 5/24, 5/46**

(11) **4265**

(13) T1

(21) **2012/87**

(22) 02/03/2012

(45) 31/10/2012

(30) 00718 14/05/2007 DK and 01427 03/11/2006 DK

(96) 24/10/2007 EP07817849.8

(97) 14/12/2011 EP2086847

(73) **Nielsen, Elsebeth Bjerg**

Dyrlagegards Alle 200 3600 Frederikssund, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72)

(54) **КОНТЕЈНЕР ШТО СЕ СКЛОПУВА СО ЧЕТВОРОСТРАНО РАМНО ДНО**

(57) 1 Контејнер што се склопува (1) пожелно изработен од плочест материјал непропустлив за течност кој има

- четворострано рамно дно (7) со странични сидови (3, 4, 5, 6), каде што страничните сидови (3, 4, 5, 6) континуирано се наставуваат со непробиени ивици на споменатото дно (7) со линиите (8, 9, 10, 11) на совиткување или бигување изведени долж страничните ивици на дното (7) до ивиците на страничните сидови (3, 4, 5, 6),

- аглиите (2) сместени помеѓу соседните странични сидови (3, 4, 5, 6) од кои секој е изведен са друга линија (20a, 20b, 20c, 20d) на

совиткување или бигување која се протега од темелот на дното (7) до ивицата на аголот (2) со што секој од аглиите (2) е формиран од две половини (2a, 2b)

и во кој


- двата први еден наспроти друг странични сида (3, 4) изведени со прифатници (3b, 4b), а

- двата други еден наспроти друг странични сида (5 и 6) со трети линии (16, 17 и 18, 19) на совиткување или бигување карактеристични по тоа што

- секоја од третите линии (16, 17 и 18, 19) на совиткување или бигување се простира праволиниски од темелот на дното (7) и понатаму до средината на ивицата на вторите странични сидови (5 и 6) и

- што првите два странични сида (3 и 4) се изведени со прифатници (3b и 4b) кои можат меѓусебно да се врзат кога контејнерот е во склопена состојба, така што прифатникот (3b) на едниот од страничните сидови (3) е обликуван така да влезе во фиксирачки зафат со усеката (4a) на прифатникот (4b) на првиот страничен сид одспротива (4), со што склопениот облик се задржува.

Има уште 3 патентни барања.



(51) A 61N 5/06

(11) 4266

(13) T1

(21) 2012/88

(22) 02/03/2012

(45) 31/10/2012

(30) 0400170 U 08/07/2004 HU

(96) 08/07/2005 EP05763137.6

(97) 11/01/2012 EP1768746

(73) Sensolite S.A.

7, place du Theatre 2613 Luxembourg, LU

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) FENYO, Marta

(54) СВЕТОСНА ЕДИНИЦА ЗА

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛИНЕАРНО


ПОЛАРИЗИРАНА СВЕТИНА НАСОЧЕНА КОН
ЦЕЛНАТА ПОВРШИНА

(57) 1 Светлосна единица за производство на линеарно поларизирана светлина насочена кон целната површина, каде светлосната единица опфаќа најмалку една изворна единица (1) која произведува светлина во најмалку видливиот дел на спектарот, а пожелно и во близина на инфра црвениот дел на спектарот и оптички полу-провидна поларизирачка фронтална единица (4) која штити од надворешните

влијанија, каде што изворната единица (1) и поларизирачката фронтална единица (4) сместени во куќиштето (8) низ кои проаѓа електричен вод, а споменатото куќиште ја држи споменатата поларизирачка фронтална единица во фиксна положба така да заедно ограничуваат затворен внатрешен простор (11), споменатата изворна единица (1) содржи најмалку една плоча (2) со повеќе LED елементи (3) на висок интензитет распоредени по претходно утврден шаблон на една од нејзините страни, каде плочата (2) сместена фиксно и паралелно со поларизирачката единица (4) во внатре споменатиот внатрешен простор (11), така да LED елементите (3) со висок интензитет се насочени на поларизирачката фронтална единица (1), карактеристична со тоа што поларизирачката фронтална единица (4) содржи најмалку еден оптички крут носач (5,6) кој опфаќа најмалку една поларизирачка филтерска фолија (7) поставена на споменатиот носач (5,6), што е најмалку дел на споменатото куќиште (8) изработено од топлинско проводен материјал, што споменатиот внатрешен простор е херметички затворен, и што споменатите изворни единици се (1) и поларизирачки фронтални

единици (4, 14, 14') цилиндрично закривени по една димензија, а правецот на поларизација на

поларизирачката филтерска фолија (7) е паралелен со оската на тој цилиндер. Има уште 8 патентни барања.



(51) C 07D 281/08, 281/10

(11) 4261

(13) T1

(21) 2012/90

(22) 05/03/2012

(45) 31/10/2012

(30) 33197 03/03/2008 US

(96) 03/03/2009 EP09718412.1

(97) 07/12/2011 EP2250159

(73) LES LABORATOIRES SERVIER and Armgo Pharma, Inc.


35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR and 777 Old Saw Mill River Rd, 10591 Tarrytown, NY, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) DENG, Shixian; BELVEDERE, Sandro; YAN, Jiaming and LANDRY, Donald

(54) ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА БЕНЗОТИАЗЕПИНИ ОД ГАМА-АМИНОАЛКИЛБЕНЗЕНИ

(57) 1 Процес за подготвување на 2,3,4,5-тетрахидро[1,4]бензотиазепин на формула:



кои се состои од реакција на [2-(аминоетил)тио]арен на формула



со алдехид од формулата $R^4\text{CHO}$ или негов мултимер, и со киселина, каде што:

Ar е моноцикличен, бицикличен или трицикличен арил или хетероарил прстенест систем; R^1 , R^2 и R^4 се секое независно H, (C_1 - C_{20})јаглеводороди, (C_1 - C_6)алкил, циклоалкил, арил, хетероцицл, хетероарил, (C_1 - C_6)алкил-арил, (C_1 - C_6)алкил-циклоалкил, (C_1 - C_6)алкил-хетероцицл или (C_1 - C_6)алкил-хетероарил, секој од арилот, циклоалкил, хетероцицл и хетероарил опционо заменет со еден од трите субституенти независно избрани од група која се состои од халоген, алкил, алкоски, нитро, цијано и халоалкил; R^3 е (C_1 - C_{10})ацил; $P(O)R^8R^9$, $C(=O)-R^{10}$, $C(=S)-R^{11}$, $S(=O)_2R^{12}$, $(CH_2)_mR^{13}$, азотна заштитна група, OH, (C_1 - C_6)алкил, циклоалкил, арил, хетероцицл, хетероарил, (C_1 - C_6)алкил-арил, (C_1 - C_6)алкил-циклоалкил, (C_1 - C_6)алкилхетероцицл или (C_1 - C_6)алкилхетероарил, секое од арил, циклоалкил, хетероцицл и хетероарил опционо

заменети со еден до три субституенти независно избрани од група составена од халоген, алкил, алкокси, нитро, цијано и халоалкил, или пак, земени заедно, R^2 и R^3 формираат на оксо-заменети хетероцикли кои содржат азот; R^5 е избран независно во секој од своите појави како H, (C_1-C_{20}) јагледоводород, (C_1-C_6) алкил, циклоалкил, арил, хетероцикл, хетероарил, (C_1-C_6) алкил-арил, (C_1-C_6) алкил-циклоалкил, (C_1-C_6) алкил-хетероцикл, (C_1-C_6) алкил-хетероарил, халоген, ацил, SO_3 , $-OR^6$, $-SR^6$, $-NR^{6a}R^{6b}$, $-N(R^6)C(=O)OR^7$, $N(R^6)C(=O)R^7$, $-C(=O)NR^{6a}R^{6b}$, $-C(=O)OR^6$, $-C(=O)R^6$, $-OC(=O)R^6$, $-NO_2$, $-CN$, $-(C_1-C_6)$ халоалкил, $-O-(C_1-C_6)$ халоалкил, $-N_3$, или $-P(O)R^8R^9$, секое од арил, циклоалкил, хетероцикл и хетероарил опционо заменет со еден до три субституенти независно избрани од група составена од халоген елемент, алкил, алкокси, нитро, циано и халоалкил; R^{10} R^{11} и секое независно H, $-OR^{14}$, $-NR^{6a}R^{6b}$, $NHNHR^{15}$, $NHOH$, $CONH_2NHR^{15}$, CO_2R^{15} , $CONR^{15}$, халоген, алкокси, арилокси, алилокси, бензилокси, заменет бензилокси, флуороенилметокси, адамантилокси, (C_1-C_{20}) јагледоводороди, (C_1-C_6) алкил, циклоалкил, арил, хетероцицил, хетероарил, (C_1-C_6) алкил-арил, (C_1-C_6) алкил-циклоалкил,

(C_1-C_6) алкилхетероцицил или (C_1-C_6) алкил-хетероарил, секое од арил, циклоалкил, хетероцицил и хетероарил опционо заменет со еден до три субституенти независно избрани од група составена од халоген, алкил, алкокси, нитро, циано и халоалкил; R^6 , R^{6a} , R^{6b} , R^7 , R^8 , R^9 , R^{12} , R^{14} , R^{15} , R^{16} и R^{17} и секое независно во секое од нивните појавувања H, $-OR^{15}$, $-NR^{15}R^{16}$, $NHNHR^{16}$, $NHOH$, (C_1-C_{20}) јагледоводороди, (C_1-C_6) алкил, циклоалкил, арил, хетероцицил, хетероарил, (C_1-C_6) алкил-арил, (C_1-C_6) алкил-циклоалкил, (C_1-C_6) алкил-хетероцицил или (C_1-C_6) алкил-хетероарил, секое од арил, циклоалкил, хетероцицил и хетероарил опционо заменет со еден до три субституенти независно избрани од група составена од халоген елемент, алкил, алкокси, нитро, циано и халоалкил, или R^{6a} и R^{6b} , заедно со азот на кои тие се спроведени, претставуваат 5, 6, или 7-членски прстен хетероцикл кој содржи азот; R^{13} е NH_2 , OH , $-SO_2R^{16}$, $-NH_2SO_2R^{16}$, $C(=O)R^{17}$, $NH(C=O)R^{17}$, $-O(C=O)R^{17}$, или $-P(O)R^8R^9$, m е цел број од 1-10; и q е нула или број од 1-4, под услов кога R^5 е $-C(=O)R^6$, R^5 не е во орто позиција во однос на сулфурниот страничен ланец. Има уште 27 патентни барања.

(51) C 07D 213/30, A 61K 31/4406, A 61P 35/00

(11) 4235

(13) T1

(21) 2012/105

(22) 20/03/2012

(45) 31/10/2012

(30) 08163274 29/08/2008 EP and 93046 P 29/08/2008 US

(96) 27/08/2009 EP09778301.3

(97) 21/12/2011 EP2350005

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) SCHNEIDER, Matthias; GOTTFRIED, Michael;
Geisler, Jens and WINTER, Gabriele

(54) N--(2-АМИНОФЕНИЛ)-4-[N-(ПИРИДИН-3-ИЛ)-МЕТОКСИКАРБОНИЛ-АМИНОМЕТИЛ]-БЕНЗАМИД (MS-275) ПОЛИМОРФ Б

(57) 1 Кристален N-(2-аминофенил)-4-[N-(пиридин-3-ил)метоксикарбониламинометил]-бензамид полиморф Б со формулата I




(I),

назначен со тоа што неговиот дифрактограм од рендгенски зраци има рефлексција на $2\theta =$

21.1°, 20.4° и 27.4° и Раман спектарот има појаси на 902 cm^{-1} , 3063 cm^{-1} , 1639 cm^{-1} и 916 cm^{-1} , и IR (ATR) спектарот има појаси на 3309 cm^{-1} , 1702 cm^{-1} , 1638 cm^{-1} , 1260 cm^{-1} и 749 cm^{-1} , и IR (KBr)

спектарот има појаси на 3311 cm^{-1} , 1705 cm^{-1} , 1641 cm^{-1} , 1262 cm^{-1} и 751 cm^{-1} .

Има уште 6 патентни барања.



(51) C 07D 213/16, A 61K 51/04

(11) 4233

(13) T1

(21) 2012/106

(22) 20/03/2012

(45) 31/10/2012

(30) 0787156P 30/03/2006 US

(96) 26/03/2007 EP07753982.3

(97) 28/12/2011 EP1999109

(73) The Trustees of the University of Pennsylvania

3160 Chestnut Street, Suite 200 Philadelphia, PA 19104, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KUNG, Hank F.

(54) **СТИРИЛПИРИДИН ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ВРЗУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ АМИЛОИДНИ ЗАБНИ КАМЕНИ**

(57) 1 Соединение со формула I:




или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што

n е еден;

барем еден, не повеќе од три, од A₁, A₂, A₃, A₄ и A₅ е N, другите се -CH, или -CR₂ како што е дозволено;

R¹ е NRᵃRᵇ(CH₂)ₚ, каде што Rᵃ и Rᵇ се независно водород или C₁-4 алкил и p е 0;

R² е



Каде што q е цел број од 1 до 5; R³⁰, R³¹, R³² и R³³ се, во секој поглед, водород; Z е избран од халоген,


халоген супституиран бензоилокси, халоген супституиран бензилокси, халоген супституиран фенил(C₁-4)алкил, халоген супституиран арилокси и халоген супституиран C₆-10 арил;

R⁷ и R⁸ се секој водород;

и каде што споменатиот халоген, во секој поглед, е избран од I, ¹²³I, ¹²⁵I, ¹³¹I, Br, ⁷⁶Br, ⁷⁷Br, F и ¹⁸F.

Има уште 8 патентни барања.

EP1999 109



Сл.1

(51) C 07D 417/04, A 61K 31/428, 51/04, A 61P 9/10, C 07D 277/64, 417/08, 417/12, 487/04

(11) 4243

(13) T1

(21) 2012/107

(22) 21/03/2012

(45) 31/10/2012

(30) 518132 08/09/2005 US and 719516 P 22/09/2005 US

(96) 19/09/2006 EP06814914.5

(97) 21/12/2011 EP1926729


(73) Abbott Laboratories

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) COWART, Marlon, D.; SUN, Minghua; ZHAO, Chen and ZHENG, Guo Zhu

(54) **БЕНЗОТИАЗОЛ ЦИКЛОБУТИЛ АМИН ДЕРИВАТИ И НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО ХИСТАМИН-3 РЕЦЕПТОРИ ЛИГАНДИ**

(57) 1 Соединение со формула:



(I)

или фармацевтски прифатлива сол или негова радиомаркирана форма, во која што:

m е 0 или 1;

еден од R₁ и R₂ е водород, ацил, ацилокси, алкенил, алкокси, алкоксиалкокси, алкоксиалкилни, алкоксикарбонил, алкоксимино, алкоксисулфонил, алкил, алкилкарбонил, алкилсулфонил, алкинил, амидо, карбокси, цијано, циклоалкил, флуороалкокси, халоалкокси, халоалкил, халогени, хидрокси, хидроксиалкил, меркапто, нитро, алкилтио, -NR_AR_B, (NR_AR_B)карбонил, -SO₂N (R_{14a}) (R_{14b}), -N (R_{14a})SO₂(R_{14b}), група од формула -L₂-R₆, или група на формулата

-L_{3a}-R_{6a}-L_{3b}-R_{ab};

другите на R₁ и R₂ е избран од група составена од водород, цијано, халогени, алкил, циклоалкил, флуороалкил, алкокси, Алкоксиалкилни, флуороалкокси, алкилтио, -SO₂N (R_{14a}) (R_{14b}), и -N(R_{14a}) SO₂ (R_{14b});

R_{3a} и R_{3b} се секој независно избрани од група составена од водород, цијано, халогени; алкил, циклоалкил, флуороалкил, алкокси, Алкоксиалкилни, флуороалкокси, алкилтио, -SO₂N(R_{14a}) (R_{14b}), и -N(R_{14a}) SO₂(R_{14b}); R₄ и R₅ се секој независно избрани од група составена од алкил, флуороалкил, хидроксиалкил, алкоксиалкилни, и циклоалкил; или R₄ и R₅ земени заедно со

азотниот атом на кој секој е спроведен форма неароматичен прстен;

R_6 е арил, хетероцикл или хетероциклоалкил;

R_{6a} е арил или хетероцикл;

R_{6b} е арил или хетероцикл;

L е врска или алкилен;

L_2 е обврзницата, -O-, алкилен, -C(=O)-, -S-,

$SO_2N(R_{14a})$ -, -N(R_{14a}) SO_2 -, -C(O)N(R_{14a})-, -

N(R_{14a})C(O)-, или -N(R_{15})-;

L_{3a} и L_{3b} се секој независно избрани од групата се состои од обврзницата, -O-, алкилене, -C(=O)-, -S-,

- $SO_2N(R_{14a})$ -, -N(R_{14a}) SO_2 -, -C(O)N(R_{14a})-, -N

(R_{14a})C(O)-, и -N(R_{15})-;

R_{10} е избран од група составена од водород, цијано, флуоро, хидрокси и алкил;

R_{14a} и R_{14b} се секој независно избрани на секоја појава од група составена од водород,

алкил, и циклоалкил;

R_{15} е избран од група составена од водород,

алкил, ацил, алкоксикарбонил, и (R_{14a}) (R_{14b})

NC(O)-; и

R_A и R_B се независно избрани од водород, алкил, ацил, халоалкил, алкоксикарбонил, циклоалкил, и

формил.

Има уште 26 патентни барања.

(51) **A 61K 47/26, 31/445, 9/08, A 61P 23/02**

(11) **4244**

(13) **T1**

(21) **2012/108**

(22) **21/03/2012**

(45) **31/10/2012**

(30) 610797 P 17/09/2004 US and 691395 P 17/06/2005 US

(96) 15/09/2005 EP05812735.8

(97) 21/12/2011 EP1809329

(73) **Durect Corporation**

10240 Bubb Road Cupertino, CA 95014, US


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) VERITY, Neil, A.

(54) **СОЕДИНЕНИЕ НА ОДРЖЛИВ ЛОКАЛЕН АНЕСТЕТИК ШТО СОДРЖИ САИБ**

(57) 1 Течно соединение за обезбедување одржлива локална анестезија по администрација на субјект, кое соединение се состои од 12% од тежината од бупивакаин како анестетик, 66% од тежината на сукроза ацетат исобутрат како фармацевтски прифатлив не-полимерен преносител и 22% од тежината од бензил алкохол како растворувач за споментатиот преносител. Има уште 9 патентни барања.



(51) **B 60P 3/40, F 03D 1/00**(11) **4234**

(13) T1

(21) **2012/109**

(22) 21/03/2012

(45) 31/10/2012

(30) 09007526.8 08/06/2009 EP

(96) 08/06/2009 EP09007526.8

(97) 18/01/2012 EP2261080

(73) **BARD Holding GmbH****Am Freihafen 1 26725 Emden, DE**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Beichelt, Lothar**

(54) **САМОНАПОЈУВАЧКО ТЕШКО ТОВАРНО
МОДУЛНО ТРАНСПОРТНО ВОЗИЛО ЗА
ПОДИГНУВАЊЕ И ТРАНСПОРТ ВО**

ИСПРАВЕНА ПОЛОЖБА КУЛА НА ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА

(57) 1 Само-напојувачко тешко-товарно модулно транспортно возило (100) со простор за товарење (170) и аксијален компензатор за, по можност, хидраулично нагодување на висината на просторот за товарење, се карактеризира со тоа што транспортната рамка (180) е прицврстена кон просторот за товарење (170), по можност на начин соодветен за прилагодување, за транспортирање во исправена положба на издигнатиот столб (200) од кулата (210) на ветерна електрана, особено крајбрежна ветерна електрана. Има уште 8 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30**(11) **4246**

(13) T1

(21) **2012/111**

(22) 22/03/2012

(45) 31/10/2012

(30) 01729 05/12/2008 DK and 120132 P

05/12/2008 US

(96) 04/12/2009 EP09771286.3


(97) 22/02/2012 EP2300479

(73) **Biotie Therapies Corp and H.Lundbeck A/S**


**Tykistokatu 6, 20520 Turku, FI and Ottiliavej 9
2500 Valby, DK**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**ул."Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,
Скопје(72) **LOPEZ DE DIEGO, Heidi; DE FAVERI, Carla
and HUBER, Florian Anton Martin**(54) **НАЛМЕФЕН ХИДРОХЛОРИД ДИХИДРАТ**

(57) 1 Соединение претставено со формулата



Има уште 39 патентни барања.



(51) C 07D 498/06, A 61K 31/5395, A 61P 31/04, C 07D 519/00

(11) 4245

(13) T1

(21) 2012/112

(22) 23/03/2012

(45) 31/10/2012

(30) 0290678 09/07/2008 EP and 0098413 P 19/09/2008 US

(96) 30/06/2009 EP09794051.4

(97) 18/01/2012 ep2310395

(73) VETOQUINOL.S.A.

Magny-Vernois 70200 Lure, FR


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CIAPETTI, Paola; GIETHLEN, Bruno; CHERY-MOZZICONACCI, Florence; WERMUTH, Camille, G.; ROPP, Sandrine; MORICE, Christophe; LEBLANC, Françoise and SCHNEIDER, Marc

(54) **9-СУПСТИТУИРАН-В-КАРБОКСИ-ОКСАДИАЗИН-КИНОЛОН ДЕРИВАТИ, НИВНА ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА КАКО АНТИ-БАКТЕРИСКО СРЕДСТВО**

(57) 1 Соединенијата со формула (I)




Каде што:


секој R_1 и R_2 формира 5 или 6 член јаглероден прстен опционално супституиран со група R_a и/или со две групи R_b и R_b фиксирани на истиот јаглероден атом, R_a претставува водород, халоген, (C_1-C_6) прав или разгранет алкил, (C_3-C_6) цикличен алкил, (C_6-C_{10}) арил, (C_7-C_{12}) аралкил, OH, (C_1-C_6) прав или разгранет алкокси, O- (C_6-C_{10}) арил, O- (C_7-C_{12}) аралкил или NRR' , R и R' , претставува заедно (C_3-C_6) јаглеродна низа по можност прекината со хетероатом избран од N, O и S и опционално супституиран со 1 или 2 (C_1-C_6) прави или разгранети алкили, или R и R' , идентични или различни, претставува водород, (C_1-C_6) прав или разгранет алкил, (C_3-C_6) цикличен алкил или R претставува водород и

R' претставува 5 или 6 член хетероциклил којшто содржи 1 до 3 хетероатоми избрани од N, O и S, опционално супституиран со 1 или 2 (C₁-C₆) прави или разгранети алкили, R_b и R_b, идентични или различни, претставува водород, (C₁-C₆) прав или разгранет алкил, (C₃-C₆) цикличен алкил, (C₆-C₁₀) арил или (C₇-C₁₂)

аралкил, или R_b и R_b формираат заедно карбонил; или R₁ претставува CO-R'₁ радикал, кадешто R'₁ претставува 5 или 6 член ароматичен хетероциклил којшто содржи 1 до 3 хетероатоми избрани од N, O и S, опционално супституиран со 1 или 2 (C₁-C₆) прави или разгранети алкили и R₂ претставува водород; или R₁ претставува радикал со формула:



кадешто R_c претставува (C₁-C₆) прав или разгранет алкил, опционално супституиран со член од групата составена од COOH, COOR_f, NH₂, NH(C₁-C₆) прав или разгранет алкил, N(C₁-C₆) ди-прав или разгранет алкил и NH-CO(C₁-C₆) прав или разгранет алкил, R_f претставува (C₁-C₆) прав или разгранет алкил, R_d претставува водород или CO-(C₁-C₆) прав или разгранет алкил и R_e претставува водород, or R_c и R_e формира пиролидински прстен и R_d е дефиниран погоре и R₂ претставува водород; или R₁ претставува радикал со формула:



кадешто R''₁ претставува (C₁-C₆) прав или разгранет алкил супституиран со COOH, COOR_f, R_g или COR_g, R_f е дефиниран како погоре, R_g претставува морфолин, тиоморфолин или пиперазин група по можност супституиран со

(C₁-C₆) прав или разгранет алкил, или R_g претставува фенил опционално супституиран со 1 до 3 члена од групата составена од халоген, CF₃, (C₁-C₆) прав или разгранет алкил и (C₁-C₆) прав или разгранет алкокси, или R_g претставува 5 или 6 член хетероциклил којшто содржи 1 до 3 хетероатоми избрани од N, O и S, опционално супституиран со 1 или 2 (C₁-C₆) прави или разгранети алкили, и R₂ претставува водород;

R₃ претставува водород, -(CH₂)_m-NRR', -(CH₂)_m-OR, (C₁-C₆) прав или разгранет алкил, (C₃-C₆) цикличен алкил, или

R₃ претставува (C₆-C₁₀) арил или (C₇-C₁₂) аралкил или 5 или 6 член хетероциклил којшто содржи 1 до 3 хетероатоми избрани од N, O и S, сите се по можност супституирани со халоген, CF₃, (C₁-C₆) прав или разгранет алкил и (C₁-C₆) прав или разгранет алкокси, m е 0, 1 или 2 и R и R' се дефинирани како погоре и R'₃ претставува водород, или R₃ и R'₃ претставува (C₁-C₆) прав или разгранет алкил или формираат заедно (C₃-C₆) спиро прстен; R₄ и R'₄,

идентични или различни, претставува водород или (C₁-C₆) прав или разгранет алкил опционално супституиран со 1 до 3 халогени или R₄ претставува (C₁-C₆) прав или разгранет алкокси карбонил група и R'₄ претставува водород;

R₅ претставува метил опционално супституиран со еден до три халогени;

R₆ претставува водород, (C₁-C₆) прав или разгранет алкил или (C₇-C₁₂) аралкил;

R₇ претставува водород, флуорин, NO₂, CF₃ или CN;

во формата на смеси на енантиомери или поединечни енантиомери,

како и нивни дополнителни соли со минерални и органски киселини и нивни соли со минерални или органски бази.

Има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 401/12, A 61K 31/4412, A 61P 35/00, C 07D 401/14, 403/12, 403/14, 405/14**

(11) **4267** (13) T1
(21) **2012/130** (22) 10/04/2012
(45) 31/10/2012

(30) 0083294P 24/07/2008 US; 0085082P
31/07/2008 US and 0108659P 27/10/2008 US

(96) 15/07/2009 EP09790440.3

(97) 22/02/2012 EP2310382

(73) **Eli Lilly & Company**

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ZHONG, Boyu; LI, Tiechao; POBANZ, Mark, Andrew; SHIH, Chuan; WU, Zhipei and YANG, Wei Jennifer

(54) **АМИДОФЕНОКСИИНДАЗОЛИ**

УПОТРЕБЛИВИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА С-МЕТ


(57) 1 Соединение со формулата



Каде што:

R¹ е Н или метил;

R² е amino, диметиламино, флуоро, циклопропил, пиридил опционално супституиран со amino супституент или 1-2 метил супституенти, пиазолил опционално супституиран со два метил супституенти, 2-метокси-пиримидин-5-ил, 4-метилсулфонилфенил, тетраhydro-2H-пиран-4-иламино, (тетраhydro-2H-пиран-4-ил)амино карбонил, или морфолин-4-ил супституент:



Каде што R^a, R^b и R^c се независно избрани од Н или метил;

R³ е Н или F;

R⁴ е Н, метил, пиепридин-1-илметил, морфолин-4-илметил или пиазол-1-илметил;

R⁵ е Н или F; и

X е CH=N, CH=CH, CH=C(CH₃), C(CH₃)=CH, C(CH₃)=N, N(CH₃), или C(морфолин-4-илметил)=CH;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07K 16/00, A 61K 38/00, 39/395, A 61P 19/08, C 07K 14/475, 14/51, G 01N 33/74**

(11) **4278** (13) T1
(21) **2012/131** (22) 10/04/2012
(45) 31/10/2012

(30) 455253 P 14/03/2003 US

(96) 12/03/2004 EP04720380.7

(97) 11/01/2012 EP1608399

(73) **UCB MANUFACTURING, INC. a company incorporated under the laws of the State of Delaware**

755 Jefferson St., Rochester, NY 14623, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) WINKLER, David, G.; LATHAM, John; SKONIER, John; SHPEKTOR, Diana; HAYES, Trenton and GEOGHEGAN, James


(54) **"КОМПЛЕКС ОД СКЛЕРОСТИН И НОГИН ИЛИ ХОРДИН, И АГЕНТИ КОИ ЈА МОДЕЛИРААТ ФОРМАЦИЈАТА НА СПОМЕНАТИОТ КОМПЛЕКС"**

(57) 1 Изолиран комплекс се состои од:

(I) склеростин полипептид кој е способен за специјално сврзувачки BMP-5 и/или BMP-6, и

(ii) полипептид избран од групата се состои од Хордин полипептид и Ногин полипептид, споменатиот полипептид е способен за специјално сврзувачкиот BMP-2 и/или BMP-4 и/или BMP-7, каде што комплексот е

неспособни за врзување на TGF-бета суперфамилија член полипептид избрани од група составена од BMP-5 и BMP-6. Има уште 13 патентни барања.



(51) **B 65D 81/38, B 29C 65/02, B 65D 3/22**
 (11) **4268** (13) T1
 (21) **2012/134** (22) 12/04/2012
 (45) 31/10/2012
 (30) USP 672195 15/04/2005 US
 (96) 01/09/2005 EP07022427.4
 (97) 07/03/2012 EP1900651
 (73) **SEDA S.p.A.**
Corso Salvatore d'Amato 84 80022 Arzano-
Napoli, IT
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) D'Amato, Gianfranco


(54) НАПРАВА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА
ИЗОЛИРАН САД

(57) 1 Направа (11) за формирање на изолиран сад (10) за топли течности или слично преку сврзување на надворешната обвивка (14) за внатрешната чаша (12) карактеристична во тоа што содржи:

а) приемна единица (20) со најмалку дел од сидот (28) и горен венец (23) искористени за држење на надворешната обвивка (14);

б) кружен загревачки елемент прилагоден да ја загрева лепливата пластична преслека (42) на внатрешноста од надворешната обвивка (14);
в) прва единица (17) за да биде сместена внатре во внатрешната чаша (12);
г) втора единица (18) концентрична со наведената прва единица (17) и сместена однадвор од надворешната обвивка (14), и
д) најмалку една радијално надвиснувачка или движечка притисна единица (19) како дел од првата и/или втората единица (17,18), каде што најмалку една радијално надвиснувачка или

движечка притисна единица е прилагодена да притиска наспроти втората единица (18) и/или првата единица (17), респективно, со цел да ги притисне сидовите (13, 16) од внатрешната чаша (12) и надворешната обвивка (14), со претходно загреана леплива пластична преслека од надворешната обвивка (6), на ниво на растопена лента и по вметнувањето на внатрешната чаша (12) во надворешната обвивка (4) за да само локално заедно формираат сврзувачка точка (1) и/или сврзувачко подрачје (2) долж нивниот обем. Има уште 5 патентни барања.



(51) **A 61K 33/04, 36/06, 38/28, 45/06**
(11) **4269** (13) T1
(21) **2012/136** (22) 17/04/2012
(45) 31/10/2012
(30) 726922 P 14/10/2005 US; 726951 P 14/10/2005 US; 727015 P 14/10/2005 US and 727018 P 14/10/2005 US
(96) 07/11/2005 EPA05024235.3
(97) 29/02/2012 EP1774972
(73) **Alltech, Inc.**
3031 Catnip Hill Pike Nicholasville, KY 40356, US

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) **Pearse Lyons, Thomas and Power, Ronan**
(54) **УПОТРЕБА НА КВАСЕЦИ ОД СЕЛЕН ВО ТРЕТМАНОТ НА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ**
(57) 1 Употребата на состав што содржи исушен, неразвивачки збогатен-со-селен квасец назначена со тоа, што вкупното количество на селен од наведениот квасец содржи два проценти или помалку неоргански селен во производството на медикамент, каде што медикаментот е формулиран за администрација на субјект под такви услови да изразувањето на

комплетирачки ген е намалено во мозочната кора на наведениот субјект за третманот или спречувањето на Алцхајмерова болест. Има уште 21 патентни барања.

НАЦРТ 1



(51) C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00, C 07D 405/14, 409/14

(11) 4279

(13) T1

(21) 2012/137

(22) 17/04/2012

(45) 31/10/2012

(30) 04077172 28/07/2004 EP and 592182 P 29/07/2004 US

(96) 25/07/2005 EP05767934.2

(97) 25/01/2012 EP1781639

(73) Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) ANGIBAUD, Patrick Rene; VAN EMELEN, Kristof; ARTS, Janine; ROUX, Bruno; VERDONCK, Marc Gustaaf C.; TEN HOLTE, Peter and PILATTE, Isabelle Noelle Constance

(54) СУПСТИТУИРАНИ ИНДОЛИЛ АЛКИЛ АМИНО ДЕРИВАТИ КАКО НОВИ ИНХИБИТОРИ НА ХИСТОН ДЕАЦЕТИЛАЗА

(57) 1 Соединение со формулата (I):



неговите N-оксидни форми, фармацевтски прифатливи адитивни соли и стереохемиски изомерни форми, **назначено со тоа, што** секое n е цел број со вредност 0, 1 или 2 и кога n е 0 тогаш е одредена директна врска; секое m е цел број со вредност 1 или 2; секое X е независно N или CH₃; секое Y е независно O, S, или NR⁴; каде што секое R⁴ е водород, C₁₋₆алкил, C₁₋₆алкилоксиC₁₋₆алкил, C₃₋₆циклоалкил, C₃₋₆циклоалкилметил,

фенилC₁₋₆алкил, -C(=O)-CHR⁵R⁶ или -S(=O)₂-N(CH₃)₂; каде што секое R⁵ и R⁶ е независно водород, amino, C₁₋₆алкил или aminoC₁₋₆алкил; и кога Y е NR⁴ и R² е на 7-положба од индолилот тогаш R² и R⁴ заедно може да го формираат бивалентниот радикал

-(CH₂)₂- (a-1),

или

-(CH₂)₃- (a-2);

R^1 е водород, C_{1-6} алкил, хидрокси C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкилкарбонил или моно- или ди(C_{1-6} алкил)аминосулфонил;

R^2 е водород, хидрокси, amino, хало, C_{1-6} алкил, циано, C_{2-6} алкенил, полихало C_{1-6} алкил, нитро, фенил, C_{1-6} алкилкарбонил, хидроксикарбонил, C_{1-6} алкилкарбониламино, C_{1-6} алкилокси, или моно- или ди(C_{1-6} алкил)амино;

R^3 е водород, C_{1-6} алкил или C_{1-6} алкилокси; и кога R^2 и R^3 се на соседни јаглеродни атоми, тие можат да го формираат бивалентниот радикал - $O-CH_2-O-$.

Има уште 11 патентни барања.

(51) **C 12N 5/07, A 61K 39/00**

(11) **4280**

(13) T1

(21) **2012/138**

(22) 17/04/2012

(45) 31/10/2012

(30) 13752002 13/09/2002 AT

(96) 29/08/2003 EP0374972.4

(97) 08/02/2012 EP1537203

(73) **Forschungsinstitut Fur Krebskranke Kinder Kinderspitalgasse 6 1090 Wien, AT**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) FELZMANN, Thomas

(54) **УПОТРЕБА НА ДЕНДРИТСКИ КЛЕТКИ (DCS) КОИ ГО ИЗРАЗУВААТ ИНТЕРЛЕУКИН 12 (IL-12)**

(57) 1 Активни дендритски клетки (DCs) кои ослободуваат интерлеукин 12 (IL-12), кои содржат антиген против конкретен вид на тумор, кои се користат за третирање на пациент кој страда од конкретен вид на тумор, назначени со тоа, што наведените DCs содржат антиген против конкретен вид на тумор, а потоа се третираат со липополисахарид (LPS) и интерферон-гама (IFN-g), со што се добива IL-12 кој ослободува DCs за конкретен вид на тумор. Има уште 10 патентни барања.

Слика 1




(51) **A 61K 31/55, A 61P 3/10, 9/10**(11) **4270**(13) **T1**(21) **2012/139**(22) **17/04/2012**(45) **31/10/2012**(30) **10229180 28/06/2002 DE**(96) **13/06/2003 EP03740247.6**(97) **07/03/2012 EP1519732**(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH****Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**(74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) **BLEICH, Markus; LINZ, Wolfgang; HUBER, Jochen and SCHAFER, Stefan**

**(54) УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА
ВАЗОПЕПТИДАЗА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
НЕВРОПАТИЈА**

(57) 1 Употреба на соединение со формулата (II):



назначено со тоа што:




Бубрег на стаорец третиран со плацебо, кој прикажува умерени тубуло-интерстицијални лезии - протеински форми во тубулите, внесување на инфламаторни клетки, базофилни тубули; размер: x 100

R_1 е водород, $-\text{CH}_2\text{OC}(\text{O})\text{C}(\text{CH}_3)_3$, или ацилна група;

R_2 е водород; $-\text{CH}_2\text{O}-\text{C}(\text{O})\text{C}(\text{CH}_3)_3$; C_1 - C_4 -алкил; арил; $-(\text{C}_1$ - C_4 -алкил)-арил; или дифенилметил;

X е $-(\text{CH}_2)_n$, каде што n е цел број 0 или 1, $-\text{S}-$, $-\text{O}-$,



каде што R_3 е водород, C_1 - C_4 -алкил, арил или арил- $(\text{C}_1$ - C_4 -алкил), а R_4 е $-\text{CF}_3$, C_1 - C_{10} -алкил, арил, или арил- $(\text{C}_1$ - C_4 -алкил);

B_1 и B_2 се, независно еден од друг, водород, хидрокси, $-\text{OR}_5$, каде што R_5 е C_1 - C_4 -алкил, арил, или $-(\text{C}_1$ - C_4 -алкил)-арил или, кога B_1 и B_2 се прикачени за соседните јаглеродни атоми, B_1 и B_2 може, заедно со наведените соседни јаглеродни атоми, да формираат бензенски прстен или метилendiокси, за добивање лек за третирање и/или профилакса на нефропатија кај пациенти болни од дијабетис. Има уште 7 патентни барања.

(51) **C 08B 37/10, A 61K 31/727**

(11) **4271**

(13) T1

(21) **2012/140**

(22) 17/04/2012

(45) 31/10/2012

(30) 0212584 10/10/2002 FR

(96) 08/10/2003 EP03807882.0

(97) 07/03/2012 EP1556414

(73) **Aventis Pharma S.A.**

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) MOURIER, Pierre; VISKOV, Christian;

GRONDARD, Luc and BIBEROVIC, Vesna

(54) **МЕШАВИНИ НА ОЛИГОСАХАРИДИ КОИ
СЕ ДЕРИВАТИ НА ХЕПАРИН, НИВНО
ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
КОИ ГИ СОДРЖАТ**

(57) 1 Мешавини на сулфатни олигосахариди, назначени со тоа, што ја имаат општата структура на составните полисахариди на хепарин и ги имаат следните карактеристики:

· имаат средна молекулска тежина од 2000 до 3000 далтони;

· имаат анти-Ха дејство >150 IU/mg и <200 IU/mg;

· имаат анти-IIa дејство помало од 10 IU/mg;

· имаат однос на анти-Ха дејство/анти-IIa дејство поголем од 30;


· составните олигосахариди на мешавините:

- содржат од 2 до 26 сахаридни единици;

- на едниот крај имаат 2-О-сулфатна единица на 4,5-незаситена уронска киселина;

- содржат хексасахаридна фракција која претставува од 15 до 25% од мешавините на олигосахариди;

- содржат од 8 до 15% хексасахарид DIIa-IIb-Is во наведената хексасахаридна фракција:



и се во вид на алкална или сол на алкално-земјен метал.

Има уште 30 патентни барања.

(51) **A 61K 31/4745, A 61P 35/00**

(11) **4276**

(13) T1

(21) **2012/142**

(22) 18/04/2012

(45) 31/10/2012

(30) 0027997 21/12/2005 EP

(96) 13/12/2006 EP06830600.0

(97) 07/03/2012 EP1962850

(73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.**

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) PISANO, Claudio

(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА ЛЕК-РЕЗИСТЕНТНИ
ТУМОРИ**

(57) 1 Употреба на соединение со формула I:



Каде што R е водород или C₁-C₄ алкил, за подготвувањето медикамент за лекувањето на лек-резистентни тумори и/или за администрација во пациенти коишто страдаат од рак поврзан со полиморфизам во генот којшто кодира DNA топоизомераза 1. Има уште 3 патентни барања.



(51) A 61M 5/20, 5/24

(11) 4273

(21) 2012/143

(13) T1

(22) 18/04/2012

(45) 31/10/2012

(30) 04100647 18/02/2004 EP

(96) 17/02/2005 EP10010976.8

(97) 28/03/2012 EP2298391

(73) Ares Trading S.A.

Zone Industrielle de l'Ourieltaz, 1170 Aubonne,
CH

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) Pongpairachana, Vincent; Maclean, Timothy,
John; Praseer, Robert; Lauchard, Gerhard;
Wurmbauer, Werner and Kogler, Gerhard


(54) ПОРТАБЛ ЕЛЕКТРОНСКА ИНЈЕКЦИОНА
НАПРАВА ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ ТЕЧЕН ЛЕК

(57) 1 Направа за достава на лек којашто содржи кукиште (81), врата (88) која што, во нејзината отворена позиција, дозволува вметнување/ отстранување на сад со лек (83) во/од наведеното кукиште (81), механизам (89, 123, 125, 126, 82) за отворање на наведената врата (88) и притисна единица (84) која може да биде поместена аксијално од повлечената позиција, лоцирана надвор од наведениот сад со лек (83), за да навлезе во наведениот сад со лек (83) и да го истисне течниот лек содржан во наведениот сад со лек (83) надвор од наведениот сад со лек (83) за да тој се достави до пациент, и потоа вратен во неговата повлечена позиција, **карактеристичен со тоа**

ШТО, содржи заклучувачки механизам (94, 129) за автоматско заклучување на копчето (89) за отворање на вратата од наведениот механизам (89, 123, 125, 126, 82) за отворање на вратата, за да се превенира отворање на наведената врата (88), кога наведената притисна единица (84) е

внатре во наведениот сад со лек (83) и за автоматско отклучување на наведеното копче (89) за отворање на вратата кога наведената притисна единица (84) е во нејзината повлечена позиција. Има уште 3 патентни барања.

Слика 1



(51) C 07D 213/68, 213/64, 213/70, 213/71, 239/34, 401/12, 405/12, 409/12, 417/12

(11) 4274

(13) T1

(21) 2012/144

(22) 18/04/2012

(45) 31/10/2012

(30) 201274 01/08/2007 JP

(96) 01/08/2008 EP08792064.1

(97) 18/04/2012 EP2177512

(73) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD

24-1 Takata 3-chome, Toshima-ku Tokyo 170-8633, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) ONO, Naoya; SHIOZAWA, Fumiyasu;

YABUUCHI, Tetsuya and KATAKAI, Hironori

(54) **ИНХИБИТОР НА ВРЗУВАЊЕ НА S1P1**

(57) 1 Соединение претставено со формулата (I) или негова фармацевтски прифатлива сол:

[формула 1]



назначено со тоа што Y^1 претставува азотен атом или група претставена со CR^A , Y^2 претставува азотен атом или група претставена со CR^B , Y^3 претставува азотен атом или група претставена со CR^C , R^A , R^B и R^C , кои што може да се исти или различни, секое претставува водороден атом или C_1 - C_6 алкил група (со исклучок на случајот каде што Y^1 е CR^A , Y^2 е CR^B и Y^3 е CR^C),

X претставува кислороден атом, сулфурен атом, група претставена со формулата $-SO-$, група претставена со формулата $-SO_2-$, или група претставена со формулата $-NR^6-$ (каде што R^6 претставува водороден атом или C_1-C_6 алкил група),

R^1 претставува водороден атом, C_1-C_6 алкил група, или бензил група,

R^2 претставува водороден атом, C_1-C_6 алкил група, или C_3-C_8 циклоалкил група,

R^3 претставува

(i) C_1-C_6 алкил група што може да биде супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од групата A [каде што групата A се состои од халоген атом, фенил група, C_1-C_6 алкокси група, amino група што може да биде супституирана со една или две C_1-C_6 алкил групи, морфолино група, и пиперазино група што може да биде супституирана со C_1-C_6 алкил група(и)],

(ii) C_3-C_8 циклоалкил група, или

(iii) фенил група, нафтил група или изохинолинил група, секоја од истите може да биде супституирана со 1 до 3 супституенти одбрани од групата B [каде што групата B е составена од халоген атом, C_1-C_6 алкил група, C_1-C_6 алкокси група, amino група што може да биде


супституирана со една или две C_1-C_6 алкил групи, морфолино група, пиперазино група што може да биде супституирана со C_1-C_6 алкил група(и), C_1-C_6 алканоиламино група, и C_1-C_6 алкилсулфониламино група],

R^4 претставува водороден атом или C_1-C_6 алкил група, и

R^5 претставува фенил група, тиенил група, тиазолил група, пиридил група, нафтил група, инданил група, дихидробензофуранил група, бензодиоксилил група, бензотиадиазолил група, бензотиенил група или хинолинил група, секоја од истите може да биде супституирана со 1 до 5 супституенти одбрани од групата C [каде што групата C е составена од C_1-C_6 алкил група, халоген атом, трифлуорометил група, C_1-C_6 алкокси група, трифлуорометокси група, нитро група, циано група, и C_2-C_7 алканоил група], или C_2-C_8 алкенил група што може да биде супституирана со фенил група(и)],

каде што следново соединение е исклучено:

4-јодо-N-(2-метоксипиридин-4-илметил)бензенсулфонамид



Има уште 16 патентни барања.

(51) **A 01N 43/56**

(11) **4275**

(13) T1

(21) **2012/145**

(22) 18/04/2012

(45) 31/10/2012

(30) 07008370 25/04/2007 EP

(96) 23/04/2008 EP10157587.6

(97) 29/02/2012 EP2206431

(73) **Syngenta Participations AG**

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Tobler, Hans; Walter, Harald and Haas, Ulrich Johannes

(54) **ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ**

(57) 1 Состав погоден за контрола на заболувања предизвикани од фитопатогени кој содржи

(A) соединение со формулата I



(I),

каде што R_1 е дифлуорометил или трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или бром; и

(Б) соединението биксафен.

Има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 295/155, A 61K 31/495, A 61P 25/04, 25/16, 25/22, 25/24**

(11) **4277**

(13) T1

(21) **2012/149**

(22) 19/04/2012

(45) 31/10/2012

(30) 0401968 02/08/2004 SE and 602363 P
18/08/2004 US

(96) 27/07/2005 EP05762524.6

(97) 25/01/2012 EP1781631

(73) **AstraZeneca AB**

151 85 Sodertalje, SE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) BROWN, William; HUDZIK, Thomas; GRIFFIN, Andrew; WALPOLE, Christopher; MACIAG, Carla and SMAGIN, Gennady

(54) **ДЕРИВАТИ НА ДИАРИЛМЕТИЛ ПИПЕРАЗИН, НИВНИ ПРЕПАРАТИ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Соединение со формулата:



или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 9 патентни барања

(51) **A 61K 38/21, 31/7056, 9/00, A 61P 37/06**

(11) **4230**

(13) T1

(21) **2012/184**

(22) 29/05/2012

(45) 31/10/2012

(30) 20060114537 24/05/2006 EP and
20060845470P 18/09/2006 US

(96) 23/05/2007 EP07729448.6

(97) 02/05/2012 EP2026832

(73) **Merck Serono SA**

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LOPEZ-BRESNAHAN, Maria; BRENTZEL, H., James, Jr. and AMMOURY, Nazih

(54) **КОМБИНАЦИЈА НА ИНТЕРФЕРОН-БЕТА И КЛАДРИБИН РЕЖИМ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА**

(57) 1 Употреба на комбинација на Кладрибин и IFN-бета за производството на лек за лекување на пациенти коишто страдаат од мултипла склероза и кои се отпорни на барем една

конвенционална терапија за мултипла склероза, кадешто Кладрибин треба да биде орално администриран следејќи ги секвенцијално чекорите подолу:

(i) период на вбригување во којшто Кладрибин треба да биде администриран и кадешто вкупната доза на Кладрибин, постигната на крајот од периодот на вбригување е од околу 1,7мг/кг до околу 3,5мг/кг;

(ii) Кладрибин-слободен период во којшто Кладрибинот не треба да биде администриран;

(iii) период на одржување во којшто Кладрибин треба да биде администриран и кадешто вкупната доза на Кладрибин која треба да биде администрирана во текот на периодот на одржувањето е пониска или еднаква на вкупната доза на Кладрибин постигната на крајот од периодот на вбригување (i);

(iv) Кладрибин-слободен период кадешто Кладрибинот не треба да биде администриран.

Има уште 25 патентни барања.

(51) **A 61K 47/48, 49/00, 51/00, A 61P 35/00**
(11) **4232** (13) T1
(21) **2012/185** (22) 29/05/2012
(45) 31/10/2012
(30) 19926154 09/06/1999 DE
(96) 07/06/2000 EP06012171.2
(97) 23/05/2012 EP1704864
(73) **KTB Tumorforschungs GmbH**
79106 Freiburg, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Kratz, Felix
(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ ЗА**
ВБРИЗГУВАЊЕ КОЈШТО СОДРЖИ

ЦИТОСТАТИЧЕН АГЕНС И МАЛЕИНИМИД ПОВРЗАНИ СО ФИКСАТОР

(57) 1 Супстанца која што се состои од една активна супстанца, имено еден цитостатичен агенс и барем еден ковалентно протеин-врзувачки молекуларен остаток, имено една малеинимид група која што е врзана за активната супстанца со фиксатор, при што фиксаторот или врската помеѓу фиксаторот и активната супстанца може да биде рН-зависно, хидролитички или ензиматички раздвоена во телото, за употреба како фармацевтски препарат за вбризгување.

Има уште 10 патентни барања.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	(13)				
8a61k31/357	8a61k31/357	4225	T1	8C07D405/06	8C07D405/14	4239	T1
8C07D217/24	8C07D217/24	4226	T1	8A61K31/4184	8C07D405/14	4239	T1
8A61K31/472	8C07D217/24	4226	T1	8A61P1/04	8C07D405/14	4239	T1
8A61P9/12	8C07D217/24	4226	T1	8C07D493/10	8C07D493/10	4240	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	4227	T1	8C07H15/18	8C07D493/10	4240	T1
8A61K31/435	8C07D401/14	4227	T1	8A61K31/357	8C07D493/10	4240	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	4227	T1	8A61P3/10	8C07D493/10	4240	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	4228	T1	8A61K31/265	8A61K31/265	4241	T1
8C07D491/04	8C07D471/04	4228	T1	8A61F13/00	8A61F13/00	4242	T1
8A61K31/4355	8C07D471/04	4228	T1	8A61K31/485	8A61F13/00	4242	T1
8A61K31/519	8C07D471/04	4228	T1	8A61K9/70	8A61F13/00	4242	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	4228	T1	8A61P25/04	8A61F13/00	4242	T1
8A61K38/21	8A61K38/21	4230	T1	8C07D417/04	8C07D417/04	4243	T1
8A61K9/00	8A61K38/21	4230	T1	8C07D417/08	8C07D417/04	4243	T1
8A61K31/7056	8A61K38/21	4230	T1	8C07D417/12	8C07D417/04	4243	T1
8A61P37/06	8A61K38/21	4230	T1	8C07D277/64	8C07D417/04	4243	T1
8C07D211/52	8C07D211/52	4231	T1	8C07D487/04	8C07D417/04	4243	T1
8A61K47/48	8A61K47/48	4232	T1	8A61K31/428	8C07D417/04	4243	T1
8A61K49/00	8A61K47/48	4232	T1	8A61K51/04	8C07D417/04	4243	T1
8A61K51/00	8A61K47/48	4232	T1	8A61P9/10	8C07D417/04	4243	T1
8A61P35/00	8A61K47/48	4232	T1	8A61K47/26	8A61K47/26	4244	T1
8C07D213/16	8C07D213/16	4233	T1	8A61K31/445	8A61K47/26	4244	T1
8A61K51/04	8C07D213/16	4233	T1	8A61K9/08	8A61K47/26	4244	T1
8B60P3/40	8B60P3/40	4234	T1	8A61P23/02	8A61K47/26	4244	T1
8F03D1/00	8B60P3/40	4234	T1	8C07D498/06	8C07D498/06	4245	T1
8C07D213/30	8C07D213/30	4235	T1	8C07D519/00	8C07D498/06	4245	T1
8A61K31/4406	8C07D213/30	4235	T1	8A61K31/5395	8C07D498/06	4245	T1
8A61P35/00	8C07D213/30	4235	T1	8A61P31/04	8C07D498/06	4245	T1
8C07D413/04	8C07D413/04	4236	T1	8C07D489/08	8C07D489/08	4246	T1
8A61K31/454	8C07D413/04	4236	T1	8A61K31/485	8C07D489/08	4246	T1
8A61P3/04	8C07D413/04	4236	T1	8A61P25/30	8C07D489/08	4246	T1
8A61P3/10	8C07D413/04	4236	T1	8A61K31/444	8A61K31/444	4247	T1
8C07D417/04	8C07D417/04	4238	T1	8A61P25/16	8A61K31/444	4247	T1
8C07D405/14	8C07D405/14	4239	T1	8C07D487/04	8C07D487/04	4248	T1
8C07D413/14	8C07D405/14	4239	T1	8C07D245/04	8C07D487/04	4248	T1
8C07D401/12	8C07D405/14	4239	T1	8C07K5/078	8C07D487/04	4248	T1
				8A61K38/05	8C07D487/04	4248	T1

8A61K31/33	8C07D487/04	4248	T1	8A61K38/21	8A61K38/21	4263	T1
8A61P31/14	8C07D487/04	4248	T1	8A61K47/26	8A61K38/21	4263	T1
8C07K5/06	8C07D487/04	4248	T1	8C07D403/12	8C07D403/12	4264	T1
8A01N43/56	8A01N43/56	4249	T1	8C07D401/12	8C07D403/12	4264	T1
8C07D213/60	8C07D213/60	4250	T1	8C07D407/12	8C07D403/12	4264	T1
8C07D401/04	8C07D213/60	4250	T1	8C07D409/12	8C07D403/12	4264	T1
8A61K31/435	8C07D213/60	4250	T1	8C07D413/12	8C07D403/12	4264	T1
8A61K31/517	8A61K31/517	4251	T1	8C07D417/12	8C07D403/12	4264	T1
8A61P13/06	8A61K31/517	4251	T1	8C07D403/14	8C07D403/12	4264	T1
8A61P13/10	8A61K31/517	4251	T1	8C07D233/96	8C07D403/12	4264	T1
8C07D239/70	8C07D239/70	4252	T1	8A61K31/505	8C07D403/12	4264	T1
8C07D401/12	8C07D239/70	4252	T1	8C07D239/46	8C07D403/12	4264	T1
8C07D403/04	8C07D239/70	4252	T1	8C07D239/48	8C07D403/12	4264	T1
8C07D403/12	8C07D239/70	4252	T1	8C07C211/00	8C07D403/12	4264	T1
8C07D407/12	8C07D239/70	4252	T1	8B65D5/36	8B65D5/36	4265	T1
8C07D409/12	8C07D239/70	4252	T1	8B65D5/24	8B65D5/36	4265	T1
8C07D409/14	8C07D239/70	4252	T1	8B65D5/46	8B65D5/36	4265	T1
8A61K31/517	8C07D239/70	4252	T1	8A61N5/06	8A61N5/06	4266	T1
8A61P35/00	8C07D239/70	4252	T1	8C07D401/12	8C07D401/12	4267	T1
8C07C17/02	8C07C17/02	4253	T1	8C07D401/14	8C07D401/12	4267	T1
8C07C19/045	8C07C17/02	4253	T1	8C07D403/12	8C07D401/12	4267	T1
8A61K31/513	8A61K31/513	4254	T1	8C07D403/14	8C07D401/12	4267	T1
8A61P3/10	8A61K31/513	4254	T1	8C07D405/14	8C07D401/12	4267	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	4255	T1	8A61K31/4412	8C07D401/12	4267	T1
8A61K39/00	8C07K14/47	4255	T1	8A61P35/00	8C07D401/12	4267	T1
8C07D417/14	8C07D417/14	4257	T1	8B65D81/38	8B65D81/38	4268	T1
8A61K31/4439	8C07D417/14	4257	T1	8B65D3/22	8B65D81/38	4268	T1
8A61P25/22	8C07D417/14	4257	T1	8B29C65/02	8B65D81/38	4268	T1
8A61K9/28	8A61K9/28	4258	T1	8A61K33/04	8A61K33/04	4269	T1
8A61K31/485	8A61K9/28	4258	T1	8A61K36/06	8A61K33/04	4269	T1
8A61P25/04	8A61K9/28	4258	T1	8A61K38/28	8A61K33/04	4269	T1
8C07C259/10	8C07C259/10	4259	T1	8A61K45/06	8A61K33/04	4269	T1
8C07D335/00	8C07D335/00	4260	T1	8A61K31/55	8A61K31/55	4270	T1
8C07D409/04	8C07D335/00	4260	T1	8A61P3/10	8A61K31/55	4270	T1
8C07D409/10	8C07D335/00	4260	T1	8A61P9/10	8A61K31/55	4270	T1
8C07D409/12	8C07D335/00	4260	T1	8C08B37/10	8C08B37/10	4271	T1
8C07D409/14	8C07D335/00	4260	T1	8A61K31/727	8C08B37/10	4271	T1
8C07D417/10	8C07D335/00	4260	T1	8C07D217/08	8C07D217/08	4272	T1
8C07D495/04	8C07D335/00	4260	T1	8C07D405/12	8C07D217/08	4272	T1
8A61K31/4178	8C07D335/00	4260	T1	8C07D209/44	8C07D217/08	4272	T1
8A61K31/382	8C07D335/00	4260	T1	8C07D401/12	8C07D217/08	4272	T1
8A61P3/10	8C07D335/00	4260	T1	8C07D413/12	8C07D217/08	4272	T1
8C07D281/08	8C07D281/08	4261	T1	8A61K31/5377	8C07D217/08	4272	T1
8C07D281/10	8C07D281/08	4261	T1	8A61K31/4035	8C07D217/08	4272	T1
8A61K31/495	8A61K31/495	4262	T1	8A61K31/4709	8C07D217/08	4272	T1
8A61P25/00	8A61K31/495	4262	T1	8A61P35/00	8C07D217/08	4272	T1

8C07D401/04	8C07D217/08	4272	T1	8A61K31/506	8C07D401/14	4279	T1
8C07D409/04	8C07D217/08	4272	T1	8A61P35/00	8C07D401/14	4279	T1
8A61K31/506	8C07D217/08	4272	T1	8C12N5/07	8C12N5/07	4280	T1
8A61M5/20	8A61M5/20	4273	T1	8A61K39/00	8C12N5/07	4280	T1
8A61M5/24	8A61M5/20	4273	T1	8A61K9/62	8A61K9/62	4281	T1
8C07D213/68	8C07D213/68	4274	T1	8A61K9/26	8A61K9/62	4281	T1
8C07D213/70	8C07D213/68	4274	T1	8A61K31/165	8A61K31/165	4282	T1
8C07D213/71	8C07D213/68	4274	T1	8A61P25/24	8A61K31/165	4282	T1
8C07D239/34	8C07D213/68	4274	T1	8A61K31/22	8A61K31/165	4282	T1
8C07D401/12	8C07D213/68	4274	T1	8A61K31/445	8A61K31/445	4283	T1
8C07D405/12	8C07D213/68	4274	T1	8C07D451/04	8A61K31/445	4283	T1
8C07D409/12	8C07D213/68	4274	T1	8A61K31/46	8A61K31/445	4283	T1
8C07D417/12	8C07D213/68	4274	T1	8C07D213/74	8C07D213/74	4284	T1
8C07D213/64	8C07D213/68	4274	T1	8C07D239/42	8C07D213/74	4284	T1
8A01N43/56	8A01N43/56	4275	T1	8C07D401/04	8C07D213/74	4284	T1
8A61K31/4745	8A61K31/4745	4276	T1	8C07D401/10	8C07D213/74	4284	T1
8A61P35/00	8A61K31/4745	4276	T1	8A61K31/44	8C07D213/74	4284	T1
8C07D295/155	8C07D295/155	4277	T1	8A61K31/506	8C07D213/74	4284	T1
8A61K31/495	8C07D295/155	4277	T1	8A61P19/00	8C07D213/74	4284	T1
8A61P25/04	8C07D295/155	4277	T1	8A61P17/00	8C07D213/74	4284	T1
8A61P25/16	8C07D295/155	4277	T1	8A61P35/00	8C07D213/74	4284	T1
8A61P25/22	8C07D295/155	4277	T1	8A61P37/00	8C07D213/74	4284	T1
8A61P25/24	8C07D295/155	4277	T1	8A61P31/00	8C07D213/74	4284	T1
8C07K16/00	8C07K16/00	4278	T1	8C07D413/10	8C07D213/74	4284	T1
8C07K14/475	8C07K16/00	4278	T1	8A61K9/16	8A61K9/16	4285	T1
8C07K14/51	8C07K16/00	4278	T1	8A61K31/4439	8A61K9/16	4285	T1
8A61K39/395	8C07K16/00	4278	T1	8C07D209/00	8C07D209/00	4286	T1
8G01N33/74	8C07K16/00	4278	T1	8A61K31/415	8C07D209/00	4286	T1
8A61K38/00	8C07K16/00	4278	T1	8C07D403/10	8C07D209/00	4286	T1
8A61P19/08	8C07K16/00	4278	T1	8C07D471/04	8C07D209/00	4286	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	4279	T1	8A61K31/4375	8A61K31/4375	4287	T1
8C07D409/14	8C07D401/14	4279	T1	8A61K31/4745	8A61K31/4375	4287	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	4279	T1	8A61L2/00	8A61K31/4375	4287	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Pharmacyclics, Inc.	C 07C 259/10	4259	T1
Tibotec Pharmaceuticals and MEDIVIR AB	C 07D 417/04	4238	T1

PHIVCO-1 LLC	A 61K 31/445, 31/46, C 07D 451/04	4283	T1
SANOFI	A 61K 31/444, A 61P 25/16	4247	T1
ARES TRADING S.A.	A 61K 38/21, 47/26	4263	T1
Les Laboratoires Servier	A 61K 31/165, 31/22, A 61P 25/24	4282	T1
Janssen Pharmaceutica N.V.	C 07D 403/12, A 61K 31/505, C 07C 211/00, C 07D 233/96, 239/46, 239/48, 401/12, 403/14, 407/12, 409/12, 413/12, 417/12	4264	T1
TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD	C 07D 335/00, A 61K 31/382, 31/4178, A 61P 3/10, C 07D 409/04, 409/10, 409/12, 409/14, 417/10, 495/04	4260	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61K 9/28, 31/485, A 61P 25/04	4258	T1
SANOFI; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and University of Montpellier II	a 61k 31/357	4225	T1
SANOFI	C 07D 217/24, A 61K 31/472, A 61P 9/12	4226	T1
Novartis AG	C 07D 401/14, A 61K 31/435, A 61P 35/00	4227	T1
Merck Serono SA	C 07D 471/04, A 61K 31/4355, 31/519, C 07D 487/04, 491/04	4228	T1
Merck Serono SA	C 07D 217/08, A 61K 31/4035, 31/4709, 31/506, 31/5377, A 61P 35/00, C 07D 209/44, 401/04, 401/12, 405/12, 409/04, 413/12	4272	T1
PROSIDION LTD	C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P 3/04, 3/10	4236	T1
Tibotec Pharmaceuticals and Medivir Aktiebolag	C 07D 487/04, A 61K 31/33, 38/05, A 61P 31/14, C 07D 245/04, C 07K 5/06, 5/078	4248	T1
Syngenta Participations AG	A 01N 43/56	4249	T1
SANOFI	C 07D 213/60, A 61K 31/435, C 07D 401/04	4250	T1
SANOFI	A 61K 31/517, A 61P 13/06, 13/10	4251	T1
Array Biopharma, Inc. and Genentech, Inc.	C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00, C 07D 401/12, 403/04, 403/12, 407/12, 409/12, 409/14	4252	T1
Solvay S.A.	C 07C 17/02, 19/045	4253	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	A 61K 31/513, A 61P 3/10	4254	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 07K 14/47, A 61K 39/00	4255	T1
Nycomed GmbH	A 61K 9/16, 31/4439	4285	T1
Almirall, S.A.	C 07D 213/74, A 61K 31/44, 31/506, A 61P 17/00, 19/00, 31/00, 35/00, 37/00, C 07D 239/42, 401/04, 401/10, 413/10	4284	T1
Meda AB	A 61K 31/4375, 31/4745, A 61L 2/00	4287	T1
Panmira Pharmaceuticals, LLC	C 07D 209/00, A 61K 31/415, C 07D 403/10, 471/04	4286	T1
Eli Lilly & Company	C 07D 417/14, A 61K 31/4439, A 61P 25/22	4257	T1

Nycomed GmbH	A 61K 9/62, 9/26	4281	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61F 13/00, A 61K 31/485, 9/70, A 61P 25/04	4242	T1
Pfizer Inc.	C 07D 405/14, A 61K 31/4184, A 61P 1/04, C 07D 401/12, 405/06, 413/14	4239	T1
	C 07D 493/10, A 61K 31/357, A 61P 3/10, C 07H 15/18	4240	T1
Japan Tobacco, Inc.	A 61K 31/265	4241	T1
H.Lundbeck A/S	C 07D 211/52	4231	T1
H.Lundbeck A/S and Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.	A 61K 31/495, A 61P 25/00	4262	T1
Nielsen, Elsebeth Bjerg	B 65D 5/36, 5/24, 5/46	4265	T1
Sensolite S.A.	A 61N 5/06	4266	T1
LES LABORATOIRES SERVIER and Armgo Pharma, Inc.	C 07D 281/08, 281/10	4261	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07D 213/30, A 61K 31/4406, A 61P 35/00	4235	T1
The Trustees of the University of Pennsylvania	C 07D 213/16, A 61K 51/04	4233	T1
Abbott Laboratories	C 07D 417/04, A 61K 31/428, 51/04, A 61P 9/10, C 07D 277/64, 417/08, 417/12, 487/04	4243	T1
Durect Corporation	A 61K 47/26, 31/445, 9/08, A 61P 23/02	4244	T1
BARD Holding GmbH	B 60P 3/40, F 03D 1/00	4234	T1
Biotie Therapies Corp and H.Lundbeck A/S	C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30	4246	T1
VETOQUINOL.S.A.	C 07D 498/06, A 61K 31/5395, A 61P 31/04, C 07D 519/00	4245	T1
Eli Lilly & Company	C 07D 401/12, A 61K 31/4412, A 61P 35/00, C 07D 401/14, 403/12, 403/14, 405/14	4267	T1
UCB MANUFACTURING, INC. a company incorporated under the laws of the State of Delaware	C 07K 16/00, A 61K 38/00, 39/395, A 61P 19/08, C 07K 14/475, 14/51, G 01N 33/74	4278	T1
SEDA S.p.A.	B 65D 81/38, B 29C 65/02, B 65D 3/22	4268	T1
Alltech, Inc.	A 61K 33/04, 36/06, 38/28, 45/06	4269	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61P 35/00, C 07D 405/14, 409/14	4279	T1
Forschungsinstitut Fur Krebskranke Kinder	C 12N 5/07, A 61K 39/00	4280	T1
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	A 61K 31/55, A 61P 3/10, 9/10	4270	T1
Aventis Pharma S.A.	C 08B 37/10, A 61K 31/727	4271	T1
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.	A 61K 31/4745, A 61P 35/00	4276	T1

Ares Trading S.A.	A 61M 5/20, 5/24	4273	T1
TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD	C 07D 213/68, 213/64, 213/70, 213/71, 239/34, 401/12, 405/12, 409/12, 417/12	4274	T1
Syngenta Participations AG	A 01N 43/56	4275	T1
AstraZeneca AB	C 07D 295/155, A 61K 31/495, A 61P 25/04, 25/16, 25/22, 25/24	4277	T1
Merck Serono SA	A 61K 38/21, 31/7056, 9/00, A 61P 37/06	4230	T1
KTB Tumorforschungs GmbH	A 61K 47/48, 49/00, 51/00, A 61P 35/00	4232	T1

ПРОМЕНИ

(11) 1065

(73) ETHYPHARM

194 Bureaux de la Colline, 92213 Saunt -
Cloud Cedex, FR

(11) 1065

(73) ETHYPHARM

194 Bureaux de la Colline, 92213 Saunt -
Cloud Cedex, FR

(11) 1890

(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht,
NL

(11) 4092

(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht,
NL

ПРЕНОС

(11) 1065

(73) ETHYPHARM

194 Bureaux de la Colline, 92213 Saunt -
Cloud Cedex, FR

(11) 1890

(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V.

Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht, NL

(11) 2132

(73) S.C.Johnson & Son, Inc.

1525 Home Street, Racine, Wisconsin 53403,
US

(11) 3014

(73) Norgine BV

Hogehilweg 7 1101 CA Amsterdam Zuid-Oost,
NL

(11) 4092

(73) Koninklijke Douwe Egberts B.V.

Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht, NL

ПРЕСТАНОК

(11) 912

(73) ДОНЕВ, Трајче

ул. Маџари 10 бр. 33, 1000 Скопје,
МК

(11) 1973

(73) KISSEI PHARMACEUTICAL Company Ltd

19-48 Yoshino, Matsumoto City Nagano
Prefecture 399-8710, JP

ПРЕСТАНОК ПОРАДИ НЕПЛАЌАЊЕ

(11)
2025
2028
2035
2071
2930
2931
2913
2995
2982
2944
2935
2925
2907
2993
2955
2971
2977
3150
3151

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) **ИД 2012/18**

(45) 31/10/2012

(22) 19/04/2012

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(72) Todd Brooks, US

(73) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



(21) **ИД 2012/21**

(45) 31/10/2012

(22) 20/04/2012

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(72) Todd Brooks

(73) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



(21) ИД 2012/22 (45) 31/10/2012
(22) 20/04/2012

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(72) Todd Brooks, US

(73) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



(21) ИД 2012/23 (45) 31/10/2012
(22) 20/04/2012

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(72) Todd Brooks, US

(73) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



(21) ID **2012/36**

(45) 31/10/2012

(22) 06/06/2012

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(72) Митровски, Оливер, МК

(73) **Митровски, Оливер, МК**

ул."Кеј 13ти Ноември" бр.84, 1000 Скопје, МК


(74) БЕРИН Д.О.О Скопје


ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 21-01

(54) ДИЗАЈН НА МАГИЧНА КОЦКА







ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(51)	(21)
МК/И/ 2012/18	09-01
МК/И/ 2012/21	09-01
МК/И/ 2012/22	09-01
МК/И/ 2012/23	09-01
МК/И/ 2012/36	21-01

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

- (73) носител на правото на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(73)	(21)
The Coca-Cola Company	МК/И/ 2012/18
The Coca-Cola Company	МК/И/ 2012/21
The Coca-Cola Company	МК/И/ 2012/22
The Coca-Cola Company	МК/И/ 2012/23
Митровски Оливер	МК/И/ 2012/36

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **692** (45) 31/10/2012

(21) ID 2011/45 (22) 25/08/2011

(18) 25/08/2016

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(72) Јовановска, Галабинка ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје

(73) **Друштво за производство, промет и услуги КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, МК

(74) Пепељугоски Валентин, адвокат

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје

(51) 23-01

(54) ЧЕПОВИ



(11) **693**

(45) 31/10/2012

(21) ID 2011/46

(22) 25/08/2011

(18) 25/08/2016

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(72) Јовановска, Галабинка, ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје

(73) **Друштво за производство, промет и услуги КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стивче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, МК

(74) Пепељугоски, Валентин, адвокат

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје

(51) 06-10

(54) КОРНИЗА



(11) **694**

(45) 31/10/2012

(21) ID 2011/48

(22) 25/08/2011

(18) 25/08/2016

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(72) Јовановска, Галабинка, ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје

(73) **Друштво за производство, промет и услуги КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стивче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**


ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, МК

(74) Пепељугоски, Валентин, адвокат

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје

(51) 20-02

(54) РЕГАЛ ЗА АРМАТУРА



(11) **695**

(45) 31/10/2012

(21) ID 2011/53

(22) 02/11/2011

(18) 02/11/2016

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален





(72) Василиќ, Драган ул.Милета Јакшиќ бр.5 Нови Сад

(73) Друштво за производство, трговија и услуги Херба-Хем дооел Скопје


ул.34 бр. Б.Б. Илинден Скопје , МК

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



- (11) 696 (45) 31/10/2012
 (21) ID 2011/54 (22) 07/11/2011
 (18) 07/11/2016
 (28) 1(еден) дизајн, дводимензионален
 (72) Стојановски, Ѓорѓе, ул.Атанас Нивичански бр.8 2400 Струмица
 (73) Стојановски, Ѓорѓе
 ул.Атанас Нивичански бр.8 2400 Струмица, МК
 (51) 21-01
 (54) ДИЗАЈН НА ИГРА НА ДВАНАЕСЕТАГОЛНА ТАБЛА



(11) **697** (45) 31/10/2012

(21) ID 2011/57 (22) 12/12/2011

(18) 12/12/2016

(28) 3(три) дизајни, тродимензионали



(72) Михајловски, Славе, МК






(73) **Михајловски, Славе, МК**


ул.Полог бр. 16, Скопје, МК

(51) 25-01

(54) ДИСТАНЦЕР







ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
МК/И/ 2011/45	23-01
МК/И/ 2011/46	06-10
МК/И/ 2011/48	20-02
МК/И/ 2011/53	09-01
МК/И/ 2011/54	21-01
МК/И/ 2011/57	25-01

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН

- (73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Друштво за производство, промет и услуги КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/И/ 2011/45	692
Друштво за производство, промет и услуги КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт-	МК/И/ 2011/46	693

импорт Скопје		
Друштво за производство, промет и услуги КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ експорт- импорт Скопје	МК/И/ 2011/48	694
Друштво за производство, трговија и услуги Херба-Хем дооел Скопје	МК/И/ 2011/53	695
Стојановски Ѓорѓе	МК/И/ 2011/54	696
Михајловски Славе	МК/И/ 2011/57	697

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративни елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) ТМ 2011/647 (220) 09/06/2011
(442) 31/10/2012

(731) Брокерска куќа АЛТА ВИСТА БРОКЕР АД
СКОПЈЕ

бул.Кочо Рацин бр.30/2-1, Скопје, МК

(540)



(531) 11.03.01;18.02.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

(210) ТМ 2011/670 (220) 20/06/2011
(442) 31/10/2012

(731) Еурофаст Глобал Лимитед ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

бул.Партизански Одреди бр.43А/15, МК

(540)



(591) сина, црна и сива

(531) 07.15.01;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење на работењето, управување со
работата, канцелариски работи

кл. 41 обука, образовни услуги, спортски и
културни активности

кл. 45 правни услуги, сметководствени услуги,
лични и социјални услуги што ги даваат трети
лица за задоволување на потребите на
поединците

(210) ТМ 2011/936 (220) 02/09/2011
(442) 31/10/2012

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КА - ЕЛЕКТРА ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Отокар Кершовани бр.20, 1000 Скопје -
Чаир, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, жолта и сребрено сива

(531) 26.01.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 бакарни жици, изолирани, електрични
кабли, електрични контакти, електрични
прекинувачи, електрични мрежи (материјали за
електрични мрежи жици и кабли); електрични
отпорници, електрични потенциометри за светло
регулирање, електрични спојки, штекери,
приклучоци и други електрични спојки

(210) ТМ 2011/939 (220) 02/09/2011
(442) 31/10/2012

(731) Владимир Лазаревик
ул.Октомвриска Революција бр.4-3/29, 1000
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена, сива и црна

(531) 26.13.01;26.15.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; објавување рекламни текстови; рекламни и маркетинг услуги, изнајмување рекламен простор; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, поставување - објавување реклами за други; он-лајн (on-line) рекламирање на компјутерска мрежа, организирање консултански услуги, систематизација на информации во компјутерски бази на податоци

кл. 38 телекомуникации, интернет телекомуникации, комуникација со помош на компјутерски терминали; услуги на пренесување пораки он-лајн (on-line), обезбедување интернет соби за разговор, обезбедување групи за дискусија со помош на интернет, интернет и поврзани услуги за приватните потрошувачи и трговски претпријатија, обезбедување на средствата за комуникација за размена на податоци по пат на електронските медиуми; услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на податоци, обезбедување вести и информации по пат на глобална комуникациска мрежа; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги, обезбедување информации поврзани со здравје, здравствена заштита, информации и совети за здравје; обезбедување информации совети и консултации од областа на медицинските услуги, здравствената и болничка заштита и на фармацевтските производи, вклучително и обезбедување на такви информации, совети и консултации по пат на интернет

(210) ТМ 2011/952 (220) 02/09/2011
(442) 31/10/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД- Скопје

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК

(540)

TRIGLID

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 хиполипемик

(210) ТМ 2011/958 (220) 13/09/2011
(442) 31/10/2012

(731) БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ ДООЕЛ
Друштво за производство, инженеринг и трговија Скопје
, МК

(740) АДИНГ АД Скопје
ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје
(540)

Biznis Centar ADING

(591) сина и портокалова
(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при проажба на големо и мало на: градежни материјали; хемиски производи; бои, фирнајзи, лакови; рачни алати и направи и куќни и кујнски апарати

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги, завршни занатски работи во градежништвото

(210) ТМ 2011/959 (220) 13/09/2011
(442) 31/10/2012

(731) ИНВЕСТ А ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Кузман Шапкарев бр.5, МК

(740) АДИНГ АД Скопје
ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје
(540)

INVEST A

(591) сина и жолта
(531) 27.05.02;27.05.21

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

(210) ТМ 2011/960 (220) 13/09/2011
(442) 31/10/2012

(731) **БИРО ПРОЕКТ ДОО СКОПЈЕ**
ул.Васил Ѓоргов бр.21 вл 2/8, МК
(740) АДИНГ АД Скопје
ул. "Новоселски пат" бб, 1000, Скопје
(540)



(591) сива и портокалова
(531) 27.05.23
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирањето поврзано со нив,
услуги на индустриски анализи и истражувања,
изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(210) ТМ 2011/979 (220) 15/09/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово**
Романовце, МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

PRINCE COFFEE SHOP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе и замена за кафе
кл. 43 услуги за подготвување пијалоци

(210) ТМ 2011/1041 (220) 04/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **К.А.К. Д.О.О.**
ул.,Ѓуро Ѓаковиќ" бр.25, 1000 Скопје, МК
(540)



(531) 01.01.05;06.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава, спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци
и привремено сместување

(210) ТМ 2011/1042 (220) 04/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) **К.А.К. Д.О.О.**
ул.,Ѓуро Ѓаковиќ" бр.25, 1000 Скопје, МК
(540)



(531) 01.01.04;06.01.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава, спортски и културни активности
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци
и привремено сместување

(210) ТМ 2011/1043 (220) 04/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) **К.А.К. Д.О.О.**
ул.,Ѓуро Ѓаковиќ" бр.25, 1000 Скопје, МК
(540)



(531) 01.01.04;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци
и привремено сместување

(210) ТМ 2011/1048

(220) 05/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) ДПП Диме ДОО - Скопје

ул.Алекса Дундик бр.211а, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта, црна и бела

(531) 05.07.02;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно, леб и производи од жито

(210) ТМ 2011/1053

(220) 06/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) ДПП Диме ДОО - Скопје

ул.Алекса Дундик бр.211а, Скопје, МК

(540)

ФУРНА ДИМЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно, леб и производи од жито

(210) ТМ 2011/1054

(220) 06/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) Алфа Банка АД Скопје

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК

(540)


(591) светло сива, темно сина, темно сива,
зелена

(531) 21.01.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(210) ТМ 2011/1055

(220) 06/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) Алфа Банка АД Скопје

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК

(540)

Alpha Open штеден влог

(591) црна, сина

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(210) ТМ 2011/1062

(220) 07/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) JX Nippon Oil & Energy Corporation

6-3 Otomachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-
8162, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

ENEOS

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 1 течност за пренесување

кл. 4 моторно масло; горива; течни горива; индустриско масло; минерални масла и масти за индустриска употреба (не за гориво); неминерални масла и масти за индустриска употреба (не за гориво); масла за подмачкување; индустриски лубриканти

(210) **TM 2011/1063** (220) 07/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) **JX Nippon Oil & Energy Corporation**
6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8162, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) светло и темно црвена, портокалова, бела, и црна

(531) 01.15.23;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 течност за пренесување


кл. 4 моторно масло; горива; течни горива; индустриско масло; минерални масла и масти за индустриска употреба (не за гориво); неминерални масла и масти за индустриска употреба (не за гориво); масла за подмачкување; индустриски лубриканти

(210) **TM 2011/1065** (220) 10/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) **NTP "BIBITA"**

Vitomirica bb, 30 000 Pec, Republika Kosovo, ZB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, сребрена и бела

(531) 03.01.02;24.09.07

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 32 енергетски пијалаци

(210) **TM 2011/1066** (220) 10/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) **NTP "BIBITA"**

Vitomirica bb, 30 000 Pec, Republika Kosovo, ZB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(531) 03.01.02;24.09.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалаци

(210) **TM 2011/1080** (220) 13/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Зоран Милошоски**

ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, МК

(540)

JORI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

кл. 43 услуги на подготвување на пијалаци

(210) ТМ 2011/1082

(220) 13/10/2011

(442) 31/10/2012


(731) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп

ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, портокалова, светло и темно зелена, сина, светло и темно кафена, црвена и црна

(531) 03.01.24;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, бисквити за деца

(210) ТМ 2011/1083

(220) 07/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, бежова, розова и жолта

(531) 01.15.15;02.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пудра за деца

(210) ТМ 2011/1084

(220) 07/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, црвена, розова и жолта

(531) 01.15.15;02.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 хидратантно млеко за нега на детската кожа

(210) ТМ 2011/1085 (220) 07/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, црвена, жолта,
зелена и розова

(531) 01.15.15;02.05.06;05.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пенливо средство за капење деца со
камилица

(210) ТМ 2011/1086 (220) 07/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно синаа, црвена, жолта,
зелена и розова

(531) 01.15.15;02.05.06;05.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шампони за деца камилица

(210) ТМ 2011/1087 (220) 07/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно сина, црвена, жолта,
зелена и розова

(531) 01.15.15;02.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пенливо средство за капење деца

(210) ТМ 2011/1088 (220) 13/10/2011
(442) 31/10/2012
(731) **Supreme Protein, Inc.**
2231 Landmark Place, Manasquan, New Jersey
08736, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(531) 20.01.03;27.05.11
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 здрава храна, спортски и протеински
штангли

(210) ТМ 2011/1098 (220) 14/10/2011
(442) 31/10/2012
(731) **Алфа Банка АД Скопје**
ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) светло сива, темно сива, темно плава и
зелена
(531) 21.01.09;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(210) ТМ 2011/1105 (220) 18/10/2011
(442) 31/10/2012
(731) **Милка М.Трпеска**
ул. Илинденска бр.190, Велгошти, ZB
(540)

GOGLA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци
кл. 43 услуги на подготвување на пијалаци

(210) ТМ 2011/1106 (220) 18/10/2011
(442) 31/10/2012


(731) **АРТИФЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје**
ул. Орце Николов бр.94, 1000 Скопје, МК
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД.
СКОПЈЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, виолетова, црна, сина и
зелена
(531) 27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
упраување со работи; канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 42 научни и технолошки и истражувања и
планирања што се однесуваат на истите; услуги
за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(210) ТМ 2011/1108 (220) 18/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) **ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД**
ул. Ленинова бр.53/2, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сина, светло и темно жолта, светло и темно кафена, црвена и црна

(531) 02.05.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 креми (козметички производи)

кл. 5 креми за кожа со одредено медицинско дејство

(210) **TM 2011/1110** (220) 19/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **THE GILLETTE COMPANY**

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

POWER RUSH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, особено препарати за употреба пред, за време и по бричење, немедицински препарати за употреба во када или туш, талк пудра, депилациски и епилациски препарати и материјали, анти-перспиранти, дезодоранси, тоалетни производи

(210) **TM 2011/1111** (220) 19/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Viacom International Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware**

1515 Broadway, New York, New York, 10036, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

VIACOM BLINK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 услуги за емитување и телекомуникации; услуги за пренос преку кабел и сателит; услуги за безжични мобилни телефони; обезбедување на преземачки рингтонови, музика, MP3 фајлови, графики, игри, видео слики и информации за безжични мобилни комуникациски уреди; обезбедување безжичен пренос за испраќање (uploading) и преземање (downloading) рингтонови, звуци, музика, MP3 фајлови, графики, игри, видео слики, информации и новини преку глобална компјутерска мрежа до безжичен мобилен комуникациски уред; гласање и анкетирање преку безжичен мобилен комуникациски уред; испраќање и примање гласовни и текст пораки помеѓу безжични мобилни комуникации; обезбедување онлајн систем за гласање преку интернет или безжичен комуникациски уред; интернет услуги со кој се подразбира да вклучуваат комуникациски услуги, имено пренесување емитуван звук и аудио-визуелни снимки преку интернет

кл. 41 услуги за забава; продукција, подготовка, изложби, дистрибуција и изнајмување на телевизиски и радио програми и на филмови, анимирани филмови и звучни и видео снимки дали или не преку интерактивен медиум, меѓу кои и интернет; продукција на забавни програми во живо, продукција на телевизиски забавни програми, телевизиски програми кои вклучуваат музика; организација, продукција и презентација на натпреварувања, натпревари, игри, квизови, изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, сценски настани, театарски изведби, концерти, изведби во живо и настани во кои учествува публиката; организација на интерактивни игри; забава и едукација; сите погореспомнати услуги исто така обезбедени преку глобална компјутерска мрежа и други (интерактивни) комуникациски мрежи, вклучувајќи интернет; обезбедување на интернет портал за новости кои вклучуваат линкови до вести и статии од

областа на тековните настани; обезбедување на интернет веб-сајт портал од областа на музиката

(210) **TM 2011/1112** (220) 20/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) **KURARAY CO., LTD**
1621 Sakazu, Kurashiki City, Okayama
Prefecture, JP

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сива и сина

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи кои се употребуваат во индустрија, наука и фотографија, како и во земјоделие, хортикултура и шумарство; непреработени вештачки смоли, непреработени пластични материји; ѓубрива; смеси за гаснење оган; препарати за калење и заварување; хемиски супстанции за зачувување храна; материји за штавење; лепливи супстанции кои се употребуваат во индустрија; кополимери етилен-винил алкохол

кл. 16 хартија, картон и производи од нив, кои не се вклучени во другите класи; лепила за канцелариски или домашни употреби; пластични материјали за завиткување и пакување, кои не се вклучени во другите класи

кл. 17 гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и производи направени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; полупреработени пластични производи; материјали за подбивање (подлоги), заптивање и изолирање; свитливи неметални цевки; полупреработена вештачка смола и полупреработени пластични материји, особено составени од кополимер етилен-винил алкохол

(210) **TM 2011/1113** (220) 20/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Georgia-Pacific Consumer Products LP**
133 Peachtree Sreet, N.E., Atlanta, Georgia
30303, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ENMOTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 диспензери за хартиени крпи

(210) **TM 2011/1114** (220) 20/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Georgia-Pacific Consumer Products LP**
133 Peachtree Sreet, N.E., Atlanta, Georgia
30303, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ENMOTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартиени крпи

(210) **TM 2011/1116** (220) 20/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de**
C.V.

Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista,
Monterrey, Nuevo Leon, 64410, MX

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(531) 01.03.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво

(210) **TM 2011/1117**

(220) 20/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V.****Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista, Monterrey, Nuevo Leon, 64410, MX**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(531) 04.02.05;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво

(210) **TM 2011/1119**

(220) 14/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ****Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) бела, жолта, црвена, светло и темно сина и розова

(531) 01.15.15;02.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детски сапун

(210) **TM 2011/1123**

(220) 21/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО****ул. "Илинденска" бб 2310 Винаца, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

PERFETTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока, саго, замена за кафе, брашно и поризводи од жита, леб, производи од тесто и слатки, слдолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии); мирудии; мраз

(210) **TM 2011/1125**

(220) 25/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **New Wave Group Licensing SA****Orrekulla Industrigata 61, 425 36 HISINGS****KARRA, SE**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

CLIQUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека и обувки

(210) **TM 2011/1127**

(220) 26/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory**
7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110
Arcueil, FR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

IDEOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/1129**

(220) 26/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory**
7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110
Arcueil, FR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

TRANSILANE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/1131**

(220) 27/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје**

ул. „Вељко Влаховиќ“ бр.11/2, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, бела и црна

(531) 05.07.13;24.17.02;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење на работењето, управување со
работата, бизнис (помош во водењето бизнис),
бизнис информации, бизнис консултации
(професионално бизнис консултирање),
информации (бизнис информации),
консултирање (професионално бизнис
консултирање), советување за бизнис работење
и организација

кл. 41 обука, академии, конференции
(организирање и водење конференции), обука
(практична обука) [демонстрирање],
организирање и водење конференции,
организирање и водење работилници [обука],
организирање и водење семинари, практична
обука [демонстрирање], семинари (организирање
и водење семинари), работилници
(организирање и водење работилници) [обука]

(210) **TM 2011/1132**

(220) 28/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Ационерско друштво за осигурување и**
реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА - Скопје
ул.11 Октомври бр.25, 1000 Скопје, МК

(540)

INSAPP SOFTWARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2011/1135**

(220) 28/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Unilever N.V.****Weena 455, NL - 3013 AL Rotterdam, NL**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

CLINICEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија; есенцијални масла; дезодоранси и антиперспиранти; препарати за нега на косата; обојувачи (колоранти) за коса, бои за коса, лосиони за коса, препарати за виткање коса (правење кадли), шампони, кондиционери; спрејови за коса, пудра за коса, препарати за стилизирање на косата (hair dressings), лакови за коса, пени за коса, глазури за коса, гелови за коса, навлажнувачи за коса, течност за коса, третмани за заштита на косата, третмани за сушење на косата, масла за коса, тоник за коса, креми за коса, препарати за бања и/или туш, немедицински тоалетни препарати; препарати за нега на кожата; козметика

(210) **TM 2011/1136**

(220) 28/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Змејковски Борис****ул. Горноврановска бр.122, Скопје, МК**

(540)

uni'FLEX-S

(531) 27.05.03;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 производство на флекс брусни плочи, за сечење и брусење метал и неметал

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: флекс брусни плочи, за сечење и брусење метал и неметал

(210) **TM 2011/1137**

(220) 28/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Змејковски Борис****ул. Горноврановска бр.122, Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, жолта и црна

(531) 18.05.07;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 производство на брусни камења во керамичко, смолно и магнезитно врзивно средство; стаклени дискови за зајакнување на флекс брусни плочи; стаклена мрежа за градежништвото; брусно платно и хартија

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: брусни камења во керамичко, смолно и магнезитно врзивно средство; стаклени дискови за зајакнување на флекс брусни плочи; стаклена мрежа за градежништвото; брусно платно и хартија

(210) **TM 2011/1139**

(220) 31/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **САВА осигурување а.д., Скопје****ул. Загребска бр.28А, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, зелена и бела

(531) 26.04.18;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување

(210) **TM 2011/1140**

(220) 31/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac****Београдски пут бб, 26300 Vrsac, RS**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

VISUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2011/1143 (220) 31/10/2011
(442) 31/10/2012

(230) (300)
(731) Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје
бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, МК
(540)




(591) нијанси на виолетова и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава

(освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања
кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истаржувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/1144 (220) 31/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје
бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) светло сива и бела
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување

и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/1145

(220) 31/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
 Скопје
 бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000
 Скопје, МК

(740)

(540)



(591) нијанси на виолетова и сива

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/1146 (220) 31/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) нијанси на виолетова

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии,

канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/1147

(220) 31/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) нијанси на виолетова и темно сива

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски,

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истаржувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/1148

(220) 31/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) розова

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и

истаржувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/1149 (220) 31/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје
бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) нијанси на розова и бела
(531) 26.04.22
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки,

машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/1150 (220) 31/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје

бул. 3-та Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) нијанси на виолетова
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на

електицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истаржувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/1151 (220) 31/10/2011
(442) 31/10/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје
бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) нијанси на виолетова и бела

(531) 27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/1152 (220) 31/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000

Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) ТМ 2011/1153

(220) 31/10/2011

(442) 31/10/2012

(731) Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје

бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000

Скопје, МК

(540)



(591) темно сива

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси,

машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и кукна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока, организирање патувања


кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истаржувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на трети лица

(210) **TM 2011/1158** (220) 01/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје**
ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје, МК
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела, светло и темно кафена, златна, жолта и црна

(531) 25.01.19;27.05.22

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 екструдирани жита прелиени со млечна чоколада

(210) **TM 2011/1160** (220) 02/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **MN PHARMACEUTICALS**

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

EMETRIL

(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2011/1163** (220) 03/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Beats Electronics, LLC**

1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa Monica, CA 90404, US

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(531) 24.17.10;26.01.18

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 слушалки; футроли за носење слушалки; микрофони; аудио звучници; звучници; аудио опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, преносни дигитални аудио-плеери, дигитални аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони и опрема, имено, целуларни телефони, паметни (смарт) телефони, како и слушалки за преносни телефони; лични дигитални асистенти и безжични рачни дигитални електронски уреди за комуникација, снимање, организирање, пренос, манипулирање, чување и преглед на текст, податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, имено, кабли за напојување и кабли за пренос на звуци и слики; музика со можност за преземање преку интернет и безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и музички базирани забавни содржини со можност за преземање преку интернет

(210) **TM 2011/1164** (220) 03/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Beats Electronics, LLC**
1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa Monica, CA 90404, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

IBEATS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 слушалки; футроли за носење слушалки; микрофони; аудио звучници; звучници; аудио опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, преносни дигитални аудио-плеери, дигитални аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони и опрема, имено, целуларни телефони, паметни (смарт) телефони, како и слушалки за преносни

телефони; лични дигитални асистенти и безжични рачни дигитални електронски уреди за комуникација, снимање, организирање, пренос, манипулирање, чување и преглед на текст, податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, имено, кабли за напојување и кабли за пренос на звуци и слики; музика со можност за преземање преку интернет и безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и музички базирани забавни содржини со можност за преземање преку интернет

(210) **TM 2011/1165** (220) 03/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Beats Electronics, LLC**
1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa Monica, CA 90404, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BEATS BY DR. DRE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 слушалки; футроли за носење слушалки; микрофони; аудио звучници; звучници; аудио опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, преносни дигитални аудио-плеери, дигитални аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони и опрема, имено, целуларни телефони, паметни (смарт) телефони, како и слушалки за преносни телефони; лични дигитални асистенти и безжични рачни дигитални електронски уреди за комуникација, снимање, организирање, пренос, манипулирање, чување и преглед на текст, податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, имено, кабли за напојување и кабли за пренос на звуци и слики; музика со можност за преземање преку интернет и безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и музички базирани забавни

содржини со можност за преземање преку интернет

(210) **TM 2011/1166** (220) 03/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Beats Electronics, LLC**
1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa Monica, CA 90404, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје (540)

BEATSAUDIO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 слушалки; футроли за носење слушалки; микрофони; аудио звучници; звучници; аудио опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, преносни дигитални аудио-плеери, дигитални аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони и опрема, имено, целуларни телефони, паметни (смарт) телефони, како и слушалки за преносни телефони; лични дигитални асистенти и безжични рачни дигитални електронски уреди за комуникација, снимање, организирање, пренос, манипулирање, чување и преглед на текст, податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, имено, кабли за напојување и кабли за пренос на звуци и слики; музика со можност за преземање преку интернет и безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и музички базирани забавни содржини со можност за преземање преку интернет

(210) **TM 2011/1167** (220) 03/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Beats Electronics, LLC**
1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa Monica, CA 90404, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје (540)

BEATS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 слушалки; футроли за носење слушалки; микрофони; аудио звучници; звучници; аудио опрема, имено, медиа-плеери, преносни медиа-плеери, ДВД-плеери, ЦД-плеери, медиа-плеери за автомобили, ДВД-плеери за автомобили, ЦД-плеери за автомобили, дигитални аудио-плеери, преносни дигитални аудио-плеери, дигитални аудио-плеери за автомобили; мобилни телефони и опрема, имено, целуларни телефони, паметни (смарт) телефони, како и слушалки за преносни телефони; лични дигитални асистенти и безжични рачни дигитални електронски уреди за комуникација, снимање, организирање, пренос, манипулирање, чување и преглед на текст, податоци, слики и аудио фајлови; компјутери; аудио компоненти, имено, кабли за напојување и кабли за пренос на звуци и слики; музика со можност за преземање преку интернет и безжични уреди; и визуелни и аудио-визуелни снимки со музика и музички базирани забавни содржини со можност за преземање преку интернет

(210) **TM 2011/1169** (220) 04/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Скопски Саем ДОО Скопје and НАВИГАТОРС ДООЕЛ Скопје**
ул. "Беласица" бб, 1000 Скопје, МК and ул.29ти Ноември бр.4/25, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)

RED SOFA

(591) црвена и бела
(531) 27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; односи со јавноста; медиумски презентации; бизнис информации, демонстрација на производи, изложби (организирање изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), комуникациски медиуми (презентација на производи и услуги преку комуникациски медиуми), промовирање на продажбата за трети лица, манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење рекламни огласи и рекламен материјал
кл. 41 забава, известување за забави, планирање забави; презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), изнајмување сценски декор, објавување текстови, одржување претстави, интервјуирање во живо, организирање и водење конгреси, организирање и водење конференции, организирање и водење концерти, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, организирање саеми, организирање натпревари, преведување, прикажување филмови, продукција на радио и телевизиски програми, услуги на репортери, услуги за пишување сценарија, услуги на студија за снимање, шоу програми

(210) **TM 2011/1170** (220) 04/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.**

Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

CITRAM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2011/1171** (220) 07/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **GlaxoSmithKline LLC**

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

RAFINLAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(210) **TM 2011/1172** (220) 07/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **GlaxoSmithKline LLC**

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

TAFINLAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(210) **TM 2011/1173** (220) 07/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **GlaxoSmithKline LLC**

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

KRISABLIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(210) ТМ 2011/1174 (220) 07/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CHEVROLET MYLINK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 електронски интерфејс модули кои се продаваат како составен дел на моторно копнено возило за жичен и безжичен интерфејс на рачни и мобилни електронски уреди

(210) ТМ 2011/1176 (220) 07/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. "Илинденска" 66 2310 Винаца, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 чоколадни десерти со различни вкусови

(210) ТМ 2011/1179 (220) 08/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **YANMAR CO., LTD**
1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. "Орце Николов" 1556, 1000 Скопје
(540)



(591) срна, сива и бела
(531) 26.01.15
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 минерални масла и мазива за индустриски цели, а не за гориво; неминерални масла и мазива за индустриски цели, а не за гориво; горива, восоци (суров материјали); течни лубриканти; сурово или рафинирано масло; индустриско масло; моторно масло; лубриканти; масло за дизелски горива-агрегати; масло за мотор со внатрешно согорување; масло за согорување

кл. 7 генератори на електрика со системи за ползување на

термички отпадоци; земјоделски направи, што не се рачни; земјоделски машини: комбајн за жетва, пресадувач на ориз, направа за поврзување, мобилен отпадувач; направа за ориз; ластар, сечач на грмушки, пресадувач на зеленчук; косилки; мотори и погонски машини освен за копнени возила, дизел мотори, освен за копнени возила; бензин-мотори; мотори за поморски возила; поморски компресори; клип со игла за черупка; клип; клип со игла; клип со прстен; филтер за масло; пумпи; машини за пумпи; пумпи за греење со гас; генератори на електрична енергија; дизел генератори на електрична енергија; бензин генератори на електрична енергија; моторни генератори на електрична енергија; градежни машини и апарати; машини и апарати за утовар/нетовар; делови и спојки за сите овие вклучени во класата 7: багер, натоварувач на тркала, моќни лопати, булдожери, моторизирани превозници за сите терени; превозници-машини; орала за снег;

потопни чистачи за одгледување на риби во мрежа; трактори; трактори за земјоделство
 кл. 11 апарати за климатизација; пумпи за загревање со гас- системи за климатизација; бојлери; апарати и инсталации за ладење; контејнери за ладење; фуражна апаратура за сушење; разменувачи на топлина; апарати за осветлување

кл. 12 мотори за копнени возила; бродови и нвини делови и спојки; брод за задоволство и брод за риболов

кл. 16 кутии од картон или хартија; хартија за пакување; пластични или хартиени материјали / вреќи за пакување(коверти, кожни торбички / кесиња)

(210) **TM 2011/1180** (220) 08/11/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **Abbott Medical Optics Inc.**
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
 ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

ELLIPS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене, особено офтамолошки хируршки инструменти; рачно држани уреди кои се користат во текот на операцијата на катарактата и витректомија

(210) **TM 2011/1181** (220) 08/11/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје**
ул.11 Октомври бр.86-1/1, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
 ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена и сина

(531) 27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 ревизија, сметководствени и книговодствени работи, консултирање во врска со данокот

кл. 36 финансии со управување, советувања во врска со финансии, проценки и вештачења

(210) **TM 2011/1182** (220) 08/11/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје**
ул.11 Октомври бр.86-1/1, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
 ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
 (540)

БДО

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 ревизија, сметководствени и книговодствени работи, консултирање во врска со данокот

кл. 36 финансии со управување, советувања во врска со финансии, проценки и вештачења

(210) **TM 2011/1183** (220) 08/11/2011
 (442) 31/10/2012

(230) (300) 60093/2011 07/09/2011 CH

(731) **HN & UTI Switzerland LLC**
Industriestrasse 3 6345 Neuheim, CH

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(531) 27.07.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња; тутун за рачно завиткување; тутун за цвакање; влажна тутунска пудра позната како "снуз"; цигар и пури; цигарилоси; замена за тутун (не за медицинска употреба); бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари; филтри за цигари; кутии за тутун; пепелници; цевчиња; џебни машини за виткање цигари; запалки и кибрити

(210) ТМ 2011/1184

(220) 09/11/2011

(442) 31/10/2012

(731) МОНТ ДООЕЛ Скопје

Скупи 5 А, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) сина и бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори

за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи; униформи и работнички одела; хартиени капи за медицински намена; професионална облека

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; огласување/рекламирање; рекламни огласи; рекламирање по пат на радио и телевизија; уредување излози; изнајмување на рекламен материјал; ширење рекламен материјал; промоции/продажба за трето лице; организирање изложби за комерцијални и рекламни цели; манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажба; услуги за изнајмување облека; големопродажни и малопродажни услуги за: средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите; кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи; текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси; облека, обувки и капи; униформи и работнички одела; хартиени капи за медицински намени; ацесоари за облека; модни ацесоари

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали, обработка на текстил и крзно; кројачки услуги (кроење и шиене)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности; обуки; организирање модни настани, реви, модни извештаи (информации за модата) и останати услуги поврзани со модата

кл. 43 подготвување храна и пијалаци; услуги за привремено сместување

(210) ТМ 2011/1186

(220) 09/11/2011

(442) 31/10/2012

(731) Фуат Исмаили

ул.Јајце 55, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

MAXPULS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати, алатки /делови од машини/, алатни машини, алати (преносливи алати), што не се рачно управувани, апарати за заварување на гас, апарати за лемење на гас, апарати за намотување, механички, боја, (прскалки за нанесување боја), бор-машини (електрични рачни бор-машини), бургии за дупчење, вибратори [машини] за индустриска употреба, дигалки, дигалки [апарати за подигнување], дигалки [машини], дробилки, дупчалки, клипови, компресори, косилки за трева, лежишта, мешалки, мешалки [машини], мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), машини за брусеење, земјоделски направи, компресори, косачки, пили, пили (острила за пили), прскалки за нанесување боја, машина за перење автомобили, машина за лепење најлон, преси, пумпи, ножици (машини), бургии за дупчење [делови од машини], електрични ножици, лопати (машински делови), пиштоли [рачни алати], пиштоли рачни за истиснување кит, полирање (машини и апарати за полирање), спреј пиштоли за боја електрични пиштоли за лепак, пневматски чекани, циркуларни пили, четки

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење, ладно оружје, жилети; алатки, алатки (рачно покривани алатки), алати за перфорирање [рачни алати], бургии [рачни алати], вили /за сено/, големи ножици (острици на ножиците), големи ножици за поткастрување огради, големи ножици за сечење метал, градинарски ножеви, градинарски ножици, градинарство (прибор за обработување на градините), градинарски

ножици за гасеници, гребла /алатки/, длето, дрвени чекани, дрво (неелектрични алати за обработка на дрвото), држачи за пили, дигалки (рачни дигалки), длета, заковувачи /алати/, зидарски чекани, инструменти за премачкување со основна боја [рачни алати], клешти, ампер клешти, мотоцангли, клешти за пробивање [рачни алати], клешти за шајки, клучеви /алати/, ковачки клешти, ковачки чекани, косачи на трева /рачни алатки/, кујнска секира, ловечки ножеви, лопати, лопатки за боја, мали секири, машини за набивање, набивачи (рачни уреди), ножеви, ножеви за калемење, ножици, обувки (калапи за обувки) /чевларски прибор/, одвртувачи, пили /алатки/, пиштоли [рачни алати], пиштоли за лепило, перфоратори [рачни алати], пумпи, електрични полукружна клешта, пробивни клешти, рамки на рачни пили, раширувачи [рачни алати], сврдла, секачи /алатки/, секира за сечење месо, секири, секирчиња за мраз, сечење по нацрти (пили за сечење по нацрт), сечила за ножици за лим, сечила на пили /делови на алат/, сечила /апарати за острење/, сечила /острила/ (уреди за острење сечила) /острила/, столарска клешта, стругови, тесли, хебли, чекани за дробење камења, чекани за острење, чекани /алатки/, чекани /големи/, чекански дупчалки, перфоратори /алатки/, шилци, шрафцигери, шмиргли (точила со шмиргла), штипалки

кл. 9 апарати и инструменти за мерење, мерење, мерење на тежина, сигнализирање, проверка (контрола), мерни апарати и инструменти за прецизно мерење, ваги; мерачи на фреквенција, инструменти за нивелирање, инструменти за оптоварување, ленири [инструменти за мерење], микрометри, микрометарски завртки за оптички инструменти, нивелирки [инструменти за одредување на хоризонталноста], прачки [геодетски инструменти], батерии, акумулатори

(210) ТМ 2011/1187

(220) 09/11/2011

(442) 31/10/2012

(731) Фуат Исмаили

ул.Јајце 55, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

FUMAX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 облека за заштита од несреќни случаи, радијација и оган: елеци, палта, пантолони, полукомбинезони, комбинезони, облека за заштита од оган, облека од азбест за заштита од пожар, обувки за заштита од несреќни случаи, радијација и оган: кондури, патики, заштитни ракавици за несреќни случаи, заштитни маски за лице (работнички заштитни маски за лице), заштитни одела, заштитни шлемови, чепчиња за уши, слушалки, очила

кл. 25 облека, обувки и капи; комбинезони, панталони, елеци, палта, кошули, маици, работнички комбинезони, униформи, работни костуми, јакни, престилки, џемпери, ремени, облека од хартија, ракавици, работни ракавици, капи, хартиени капи [облека], обувки, влечки, спортски обувки, чевли, чизми, работни обувки

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, посредување при продажба, трговски дејности, увоз-извоз

(210) ТМ 2011/1189 (220) 09/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) Трговско друштво ТЕРА
КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје
ул.11-Октомври бр.25-7/705, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

TERACOMM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, комуникациски медиуми (презентација на стоки на комуникациски медиуми) за малопродажба, помош за комерцијално или индустриско

работење, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), односи со јавноста, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, споредување информации во компјутерски датотеки, компјутерски датотеки, консултирање (професионално бизнис консултирање), изводи од сметка (изработка изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/, истражување (бизнис истражување), маркетинг истражување, проучување (бизнис проучување), промовирање продажба за трети лица

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, известување за забави, услуги на игри кои се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа, коцкање (играње за пари), известување (известување за забави), лотарии (организирање лотарии), натпревари (организирање натпревари) [образование и забава], планирање забави, разонода; спортски и

културни активности академии (обука), книги (издавање книги), продавање билети [забава], организирање и водење работилници [обуки]; спроведување семинари и работилници (едукација); курсеви, технички упатства и продажна обука за други компании, конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси), упатства за обучување, практично обучување (демонстрирање), одржување на приредби, организирање и водење разговори, семинари (организирање и водење семинари), електронски публикации, изложби (организирање изложби во културни или образовни цели), образовни информации, образование, информации (едукација), преведување, услуги на аудио и визуелни забави и едукации

кл. 42 услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци, дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, одржување на софтвер, обезбедување привремено користење на не даунлоадирачки софтвер и обработка на податоци, компјутерски бази на податоци

(210) ТМ 2011/1190

(220) 09/11/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Трговско друштво ТЕРА**
КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје
ул.11-Октомври бр.25-7/705, 1000 Скопје, МК
 (740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
 Скопје
 (540)



(591) виолетова, црвена, сива, портокалова и
 бела

(531) 01.05.23;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водење на дејностите), демонстрација на производи, комуникациски медиуми (презентација на стоки на комуникациски медиуми) за малопродажба, помош за комерцијално или индустриско работење, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), односи со јавноста, изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, споредување информации во компјутерски датотеки, компјутерски датотеки, консултирање (професионално бизнис консултирање), изводи од сметка (изработка изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, ширење рекламен материјал /трактати,

проспекти, печатени примероци/, истражување (бизнис истражување), маркетинг истражување, проучување (бизнис проучување), промовирање продажба за трети лица

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, известување за забави, услуги на игри кои се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа, коцкање (играње за пари), известување (известување за забави), лотарии (организирање лотарии), натпревари (организирање натпревари) [образование и забава], планирање забави, разонода; спортски и културни активности академии (обука), книги (издавање книги), продавање билети [забава], организирање и водење работилници [обуки]; спроведување семинари и работилници (едукација); курсеви, технички упатства и продажна обука за други компании, конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси), упатства за обучување, практично обучување (демонстрирање), одржување на приредби, организирање и водење разговори, семинари (организирање и водење семинари), електронски публикации, изложби (организирање изложби во културни или образовни цели), образовни информации, образование, информации (едукација), преведување, услуги на аудио и визуелни забави и едукации

кл. 42 услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални

комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци, дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер, одржување на софтвер, обезбедување привремено користење на не даунлоадирачки софтвер и обработка на податоци, компјутерски бази на податоци

(210) **TM 2011/1191**

(220) 11/11/2011

(442) 31/10/2012

(731) Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, HK

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

紅 雙 喜

(531) 28.03.00

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит

(210) **TM 2011/1192**


(220) 11/11/2011

(442) 31/10/2012

(731) Nanyang Brothers Tobacco Company Limited

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, HK

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



531) 28.03.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит

(210) **TM 2011/1193** (220) 11/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Nanyang Brothers Tobacco Company Limited**

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, HK

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DOUBLE HAPPINESS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит

(210) **TM 2011/1194** (220) 11/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Nanyang Brothers Tobacco Company Limited**

9 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, HK

(740) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) црна, бела и сива
(531) 02.01.23;05.13.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; артикли за пушачи; кибрит

(210) **TM 2011/1195** (220) 11/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **THE GILLETTE COMPANY**

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

GILLETTE IRRITATION DEFENSE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за бричење, имено, креми за бричење, гелови за бричење, лосиони за бричење и пени за бричење; лосиони и балсами за после бричење; препарати за миење на лицето и хидратантни креми за пред бричење; немедицински препарати за нега на кожата

(210) **TM 2011/1196** (220) 14/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **S. C. Johnson & Son, Inc.**

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

RAID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 освежувачи на воздух; дезодоранси за воздух; препарати за прочистување на воздух; препарати за дезинфекција на воздух; освежувачи за ткаенини; дезодоранси за ткаенини; дезодоранси за теписи и соби

(210) ТМ 2011/1201

(220) 15/11/2011

(442) 31/10/2012

(731) ФИТОФАРМ

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

DETOXAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагизување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2011/1202

(220) 15/11/2011

(442) 31/10/2012

(731) ФИТОФАРМ

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, светло црвена, сива и бела

(531) 19.07.01;26.11.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагизување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2011/1208

(220) 17/11/2011

(442) 31/10/2012

(731) Бањански Сашо and Биљана Дончевска Витошевиќ


ул.Лесновска бр.9, 1000 Скопје, МК and

ул.Лермонтова бр. 19, 1000 Скопје, МК

(740) Бањански Сашо

ул. Лесновска бр. 9, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, светло кафена и темно кафена
 (531) 24.09.01;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 цигари

(210) **ТМ 2011/1209** (220) 17/11/2011
 (442) 31/10/2012
 (731) **ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ**
ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300 Куманово, МК
 (540)

зачинейто со љубов

(591) златна и црвена
 (531) 27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо и месни производи
 кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на
 прехранбени производи

(210) **ТМ 2011/1210** (220) 17/11/2011
 (442) 31/10/2012
 (731) **ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ**
ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300 Куманово, МК
 (540)



(591) црвена, зелена, златна и бела
 (531) 26.01.22
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо и месни производи
 кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на
 прехранбени производи

(210) **ТМ 2011/1211** (220) 17/11/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **NIKON CORPORATION**
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
JP

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС**
ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

Nikon

(591)
 (531) 27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 7 машини и машински алати; мотори и
 погонски машини (освен за сувоземни возила);
 машински спојници и трансмисиони елементи
 (освен за сувоземни возила); земјоделски
 направи; инкубатори за јајца; машини и системи
 за производство на полупроводници; апарати за
 изложување полупроводници; машини и системи
 за производство на течен кристал; апарати за
 изложување течен кристал; апарати за
 тестирање полупроводници; апарати за
 тестирање на течен кристал; машини за
 полирање и апарати за вафли; делови и
 додатоци за машини и системи за производство
 на полупроводници; делови и додатоци за
 машини и системи за производство на течен

кристал; делови и додатоци за апарати за изложување на полупроводници; делови и додатоци за апарати за изложување на течен кристал; делови и додатоци за апарати за тестирање на полупроводници; делови и додатоци за апарати за тестирање течен кристал; делови и додатоци за машини за полирање и апарати за вафли

кл. 14 благородни метали и нивни легури и производи од благородни метали или со облога од нив, што не се вклучени во другите класи; накит; бижутерија; скапоцени камења; часовничарски и хронометриски инструменти; значки; приврзаци за клучеви од благородни метали

кл. 16 хартија, картон и производи од нив, што не се вклучени во другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариски и домашни потреби; уметнички материјали; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластичен материјал за пакување (не е вклучен во другите класи); печатарски букви; клишеа; држачи за фотографии; календари; албуми; магацини (периодика); книги; весници; налепници (канцелариски материјал); сликички за размена

кл. 18 кожа и имитација на кожа, производи изработени од овие материјали што не се вклучени во другите класи; животинска кожа; куфери и патни торби; чадори, чадори за сонце и стапови за одење; камшици, сарачка и седларска стока; торби со врвка; поставени торбици; футроли за картици (новчаници); деловни футроли за картички; торбички за клучеви; торби за пазарење; ранци; рачни торби

кл. 21 куќни или кујнски прибор и садови (не се од благородни метали или со облоги од нив); чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење четки; артикли што се користат при чистење; челична волна; непреработено или полупреработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото); стакларија, порцелан, фајанс, грнчарија и лончарија што не е вклучена во други

класи; чаши со рамно дно, шолји, плоснати шишиња за пијалаци, шишиња за вода, вакуум шишиња, чаши за пијалаци, садови за пијалаци, кутии за ручек

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; елеци; машки елеци; јакни; мантили; капи; шапки, покривала за глава; ленти за рачни зглобови; спортски униформи; престилки, маици

кл. 37 градежничко конструирање; поправање; услуги на инсталирање (инсталациски услуги); инсталација на машини за производство на полупроводници и системи; инсталација на машини за производство на течни кристали и системи; услуги на поправка или одржување на машини за производство на течни кристали и системи; услуги на поправка или одржување на машини за производство на полупроводници и системи; услуги на поправка или одржување на фотографска опрема; услуги на поправка или одржување на камери; услуги на поправка или одржување на дигитални фотоапарати; услуги на поправка или одржување на леќи на фотоапарати; услуги на поправка или одржување на оптички апарати или инструменти; услуги на поправка или одржување на микроскопи; услуги на поправка или одржување на двогледи; услуги на поправка или одржување на телескопи; услуги на поправка или одржување на далечинометри; инсталација на апарати за тестирање на полупроводници; инсталација на апарати за тестирање на течни кристали; услуги на поправка или одржување на апарати за тестирање на полупроводници; услуги на поправка или одржување на апарати за тестирање на течен кристал; услуги на поправка на очила; услуги на поправка или одржување на машини и инструменти за мерење или испитување; услуги на поправка или одржување на телекомуникациски уреди и апарати; услуги на поправка или одржување на електронски машини и апарати; услуги на поправка или одржување на апарати за слушање; услуги на поправка или одржување на медицински апарати и инструменти

кл. 41 образовни услуги; подготовка на обука; разонода; спортски и културни активности; фотографија и давање на информации за

фотографија; подготвување, водење и организирање на семинари за фотографии и давање на информации за фотографија; подготвување, водење и организирање на фотографски класи и давање на информации за фотографски класи; подготвување, водење и организирање настани во врска со фотографии и давање на информации за настаните во врска со фотографиите; подготвување, водење и организирање на натпревари во фотографирање и давање информации за фотографски натпревари; изнајмување на камери и делови и прибор за нив; подготвување, водење и организирање изложби на фотографии и давање на информации за изложби на фотографии; обезбедување на простор за изложби на фотографии и давање на информации за изложби на фотографии; услуги на дигитално фотографирање; давање он-лајн услуги на дигитално фотографирање; фотографирање; образовни и наставни услуги врзани за фотографирање; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на фотографска опрема и делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на машини и инструменти за мерење или тестирање на делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на машини и инструменти за мерење или тестирање на делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на машини и системи за производство на полупроводници (вклучително апарати за тестирање на полупроводници и други периферни уреди) и делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на машини и системи за производство на течни кристали (вклучително и апарати за тестирање течни кристали и други периферни уреди) и делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на телекомуникациски уреди и апарати и делови и прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на електронски машини и апарати и делови и

прибор за нив; образовни и наставни услуги врзани за одржување, поправка и работа на машини и апарати за производство на очила и делови и прибор за нив; давање на услуги на он-лајн електронски публикации [кои не можат да се превземат]; подготвување, водење и организирање семинари и давање на информации за истите; услуги на обезбедување датотеки на слики и видео датотеки [не можат да се преземат] преку интернет; изнајмување оптички машини и инструменти; изнајмување машини и инструменти за мерење или тестирање; планирање, уредување и производство на публикации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со наведените услуги; услуги на индустриска анализа и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; изнајмување на веб сервери; изнајмување простор за складирање на податоците од сервер преку интернет; обезбедување софтвер за уредување и управување со фотографии и филмови преку интернет [не можат да се превземат]; изнајмување веб сервери за разговор преку интернет

(210) **TM 2011/1212**

(220) 17/11/2011

(442) 31/10/2012


(731) **Макпрогрес ДОО**

ул. Илинденска 66, 2310 Винаца, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.11;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 колач

(210) **TM 2011/1213** (220) 17/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **McDonald's Corporation**
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, US

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

CHAMPIONS OF PLAY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски
и културни активности
кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци,
привремено сместување

(210) **TM 2011/1216** (220) 18/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје**
бул., Партизански Одреди бр.17-1/16, 1000
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена и бела
(531) 24.17.02;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 весници, хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, печатарски букви, печатени
изданија, публикации, списание
кл. 35 огласување, водење на работењето,
управување со работи, канцелариски работи,
изнајмување рекламен простор, објавување
рекламни текстови, објавување јавни текстови,
обработка на текстови, огласување
/рекламирање/, пропагандни дејности,
распределба /дистрибуција/ на примероци,

рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку
компјутерска мрежа

кл. 41 објавување текстови /текстови што не се
рекламни/ пишување текстови /текстови што не
се рекламни/, он-лајн објава на списанија
(електронски публикации на весници), издавање
книги, објавување електронски книги и списанија
преку компјутерски мрежи

(210) **TM 2011/1217** (220) 18/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability**
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

INTELLILINK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 електронски интерфејс модули кои се
продаваат како составен дел на моторно копнено
возило за жичен и безжичен интерфејс на рачни
и мобилни електронски уреди, во класата 9

(210) **TM 2011/1218** (220) 21/11/2011
(442) 31/10/2012

(300) 85342534 09/06/2011 US
(731) **Beats Electronics, LLC**
1601 Cloverfield Blvd. Suite 5000N Santa
Monica, CA 90404, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

EXECUTIVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 производи и опрема во врска со звук,
имено, слушалки, звучници и компоненти од
звучници, имено вуфери, субвуфери, твитери-
среден опсег, тјунер, драјвери за компресија,

засилувачи, стабилизатори, вркстувачи и куќишта за звучници и приклучни станици за преносни музички плеери

(210) ТМ 2011/1220 (220) 22/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО
с.Радово бр. 45, Босилово, 2400 Струмица,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта и сина
(531) 26.01.22;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, (јогурт, путер, какао-путер, чоколаден путер со лешници, млеко, кисело млеко, чоколадно млеко, млечни производи, млечни напивки, крем, павлака, сирење, биено сирење, кашкавал, урда), масла за јадење и масти

кл. 30 сладолед, јогурт (замрзнат јогурт) [вид сладолед], крем пудинг, мед

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2011/1221 (220) 22/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) ДТУ Овернет ДМД ДОО - Скопје
ул.Мите Богоевски 836, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) сина и портокалова
(531) 16.01.01;26.11.13
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на струја, апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со парички, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2011/1226 (220) 25/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o.
ul.Jurjevska br.41, Zagreb, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, сива, црна и бела

(531) 24.15.03;26.03.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прав со навлажување и врзување, горива (вклучително и течни горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитет; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за преработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги на индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2011/1228 (220) 28/11/2011

(442) 31/10/2012

(731) Алфа Банка АД Скопје

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) темно и светло сина, портокалова, црна и зелена

(531) 21.01.09;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(210) ТМ 2011/1229

(220) 28/11/2011

(442) 31/10/2012

(731) Алфа Банка АД Скопје

ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, МК
(540)

ALPHA ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(210) ТМ 2011/1240

(220) 29/11/2011

(442) 31/10/2012

(230) (300)

(731) Капитал Медиа Груп ДОО Скопје

бул.,Партизански Одреди бр.17-1/16, 1000
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена и црна

(531) 24.17.02;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 весници, хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, печатарски букви, печатени изданија, публикации, списание

кл. 35 огласување, водење на работењето, управување со работи, канцелариски работи, изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, објавување јавни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку компјутерска мрежа

кл. 41 објавување текстови /текстови што не се рекламни/ пишување текстови /текстови што не се рекламни/, он-лајн објава на списанија (електронски публикации на весници), издавање книги, објавување електронски книги и списанија преку компјутерски мрежи

(210) **TM 2011/1243** (220) 29/11/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Фондација Метаморфозис**
ул.Апостол Гусларот 40, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

METAMORPHOSIS 

(591) бела, црна, жолта, портокалова и сива
(531) 26.15.09;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; информативни агенции, информации, испитување, испитување на јавното мислење, истражување, јавно мислење (испитување на јавното мислење), компјутерски бази на податоци (собирање и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци), комуникациски медиуми, маркетинг истражување, маркетинг студии, консултирање, објавување рекламни текстови, односи со

јавноста, пребарување, раководење, советување, текстови, проценки (бизнис проценки), раководење (советодавни услуги за бизнис раководење), раководење со датотеки (компјутеризирани раководење со датотеки) собирање статистички податоци, тестирање, услуги за следење на печатените вести, статистички информации и анализи, анкети и статистички истражувања во врска со публика на компјутерски сајтови и однесување на компјутерските корисници кога се конектирани на компјутерски мрежи; анкети и статистички истражувања за мерење на влијанието на различни типови кампањи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности; изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, дигитални клубови; конгреси (организирање и водење конгреси), музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), организирање отворени дебати, онлајн форуми; курсеви, обука (практична обука) [демонстрирање], организирање и водење работилници [обука], организирање и водење конгреси; организирање и водење конференции
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; адаптација, локализација, создавање на упатства и дистрибуција на слободен софтвер, изработка на веб-сајтови и веб-апликации истражувања на полето на заштита на животната средина

(210) **TM 2011/1251** (220) 02/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Abbott Cardiovascular Systems Inc.**

**3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California,
95054, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HI - TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, балони, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови, наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици, катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент системи за вбригување лекови

(210) ТМ 2011/1252 (220) 02/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Abbott Cardiovascular Systems Inc.**
**3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California,
95054, US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

XIENCE V

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, балони, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови, наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици, катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент системи за вбригување лекови и коронарни стент системи за вбригување еверолимум

(210) ТМ 2011/1253 (220) 05/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **СЗД Електролюкс - Палензовски Димче
Битола**

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, бела, црна и сива

(531) 25.07.20;26.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, вистинско и објективно информирање на јавноста за иастаните од сите области преку бранова фреквенција, интернет и печатени медиуми за животот во Македонија и пошироко; прашања од интерес на јавноста и објавување мислења на граѓаните и организациите; подготовка, создавање и емитување сопствени информативни, културно-уметнички, образовни, забавни, економско-пропагандни и други содржини; презентирање на јавното мислење, рејтинзи за граѓаните

(210) ТМ 2011/1254 (220) 05/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **СЗД Електролюкс - Палензовски Димче
Битола**

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина, бела, црна и сива

(531) 25.07.20;26.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, вистинско и објективно информирање на јавноста за иастаните од сите области преку бранова фреквенција, интернет и печатени медиуми за животот во Македонија и пошироко; прашања од интерес на јавноста и објавување мислења на граѓаните и организациите; подготовка, создавање и емитување сопствени информативни, културно-уметнички, образовни, забавни, економско-пропагандни и други содржини; презентирање на јавното мислење, рејтинзи за граѓаните

(210) ТМ 2011/1255

(220) 05/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **СЗД Електролукс - Палензовски Димче Битола**

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК

(540)



(591) сина и бела

(531) 26.01.05;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, вистинско и објективно информирање на јавноста за иастаните од сите

области преку бранова фреквенција, интернет и печатени медиуми за животот во Македонија и пошироко; прашања од интерес на јавноста и објавување мислења на граѓаните и организациите; подготовка, создавање и емитување сопствени информативни, културно-уметнички, образовни, забавни, економско-пропагандни и други содржини; презентирање на јавното мислење, рејтинзи за граѓаните

(210) ТМ 2011/1256

(220) 05/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Bajaj Auto Limited an Indian Company Akurdi, Pune - 411 035, IN**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

PULSAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторцикли, двоколки (бицикли), скутери, скутерети (scoterettes), мопеди, троколки, (трицикли), мотори за моторцикли, делови и приклучоци за истите

(210) ТМ 2011/1257

(220) 05/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Abbott Cardiovascular Systems Inc.**

3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California, 95054, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HYDROCOAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, балони, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови, наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици, катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент

системи за вбригување лекови, и наведувачки жици со хидрофилна или хидрофобна облога

(210) **TM 2011/1258** (220) 05/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Abbott Cardiovascular Systems Inc.**
3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California,
95054, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

XIENCE PRIME

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, балони, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови, наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици, катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент системи за вбригување лекови и коронарни стент системи за вбригување еверолimus

(210) **TM 2011/1259** (220) 05/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Abbott Cardiovascular Systems Inc.**
3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California,
95054, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MULTI-LINK VISION

(591)
(531)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, балони, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици,

катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент системи за вбригување лекови и коронарни стент системи

(210) **TM 2011/1262** (220) 06/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Друштво за производство трговија и услуги ДОМИНУС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово**

ул.Моша Пијаде бр. 34, 1300 Куманово, МК
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, црна
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи, женски окулувратници од перја или од крзно, корсети (женска долна облека), чизми, градници, палта, јаки, комбинезони, корселети, фустани, ракавици, крзно (облека), панделки за коса, производи што се носат на глава (капи, шешири, украси за коса), трикотажна облека, готова облека (конфекциска облека), потпетици, кожа (кожна облека), кожа (облека од имитација на кожа), долна облека, ракавици без прсти, вратовски, сандали, марами, костуми, шалови, кошули, чевли, здолништа, чорапи, велови, елеци

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, трговија на мало и на големо со: облека, обувки, капи, женски окулувратници од перја или од крзно, корсети (женска долна облека), чизми, градници, палта, јаки, комбинезони, корселети, фустани, ракавици, крзно (облека), панделки за коса, производи што се носат на глава (капи, шешири, украси за коса), трикотажна облека, готова облека (конфекциска облека), потпетици,

кожа (кожна облека), кожа (облека од имитација на кожа), долна облека, ракавици без прсти, вратовски, сандали, марамы, костуми, шалови, кошули, чевли, здолништа, чорапи, велови, елеци

(210) ТМ 2011/1268 (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) Fresenius Biotech GmbH

Am Haag 6-7, 82166 Grafelfing, DE

(740) ЈАНИКЕВИЌ НЕНАД, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

АТГ-ФРЕЗЕНИУС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2011/1269 (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ БЕЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1270 (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ СНЕЖНО БЕЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1273 (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

SIVEC WHITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1274 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

SIVEC SNOW WHITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1275 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

БИАНКО СИВЕЦ А1

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички

шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1276 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

BIANCO SIVEC EXTRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1277 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

BIANCO SIVEC A1

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2011/1278** (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП****ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

BIANCO SIVEC A2

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2011/1279** (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП****ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

SIVEC BIANCO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2011/1280** (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП****ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

SIVEC A1

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2011/1281** (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ А2

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2011/1282** (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ А1

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2011/1283** (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

БИАНКО СИВЕЦ ЕКСТРА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2011/1284** (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

БИАНКО СИВЕЦ А2

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1285 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

SIVEC CD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1286 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ ПА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички

шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1287 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ ПБ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1288 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ ЦД

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1289

(220) 07/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., „Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ БИАНКО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1290

(220) 07/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., „Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

БИАНКО СИВЕЦ ПА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1291

(220) 07/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., „Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

БИАНКО СИВЕЦ ПБ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2011/1292** (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**
ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

БИАНКО СИВЕЦ ЦД

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2011/1293** (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**
ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

SIVEC A2

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2011/1294** (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**
ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

SIVEC PA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(210) **ТМ 2011/1295** (220) 07/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**
ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје
(540)

SIVEC PB

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1296 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

BIANCO SIVEC PA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1297 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

BIANCO SIVEC PB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички

шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1298 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

BIANCO SIVEC CD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1299 (220) 07/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., Крушевски пат" бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

SIVEC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1300

(220) 07/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., „Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1301

(220) 07/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., „Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

SIVEX EXTRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2011/1302

(220) 07/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

ул., „Крушевски пат“ бб, Прилеп, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

СИВЕЦ ЕКСТРА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт; катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал; мермер
 кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи
 кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2011/1303** (220) 09/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Abbott Cardiovascular Systems Inc.**
3200 Lakeside Drive, Sana Clara, California,
95054, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MULTI-LINK ZETA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, имено катетери, системи за вградување стентови, стентови, материјали за балони, балонски катетери, васкуларни клипови, наведувачки катетери, проширувачки катетери, наведувачки жици, катетер облоги, периферни и билијарни самоекспандирачки стент системи, стент системи за вбригување лекови и коронарни стент системи

(210) **TM 2011/1305** (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Друштво за туризам, трговија и услуги**
АРТ ОФ ТРАВЕЛ ДОО Скопје
ул. Лондонска бр. 2 лок 17 а, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) бела, жолта, светло сина, азурно и темно сина

(531) 26.11.13;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 организирање патувања, резервации за патувања, крстарења и посредувања за превоз
кл. 41 забава, спортски и културни активности и преведување
кл. 43 услуги за привремено сместување

(210) **TM 2011/1306** (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Biogen Idec MA Inc. a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center Cambridge MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

BIOGEN IDEC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третманот на хемофилија; медицински дијагностички реагенси и анализи за тестирање телесни течности

(210) **TM 2011/1307** (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(230) (300)

(731) **Biogen Idec MA Inc. a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center Cambridge MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.03.23;26.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(210) **TM 2011/1308** (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(300) 85/411818 31/08/2011 US

(731) **Biogen Idec MA Inc. a corporation**
organized under the laws of Massachusetts
14 Cambridge Center Cambridge MA 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PROMIZATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(210) **TM 2011/1309** (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(300) 85/411811 31/08/2011 US
(731) **Biogen Idec MA Inc. a corporation organized under the laws of Massachusetts 14 Cambridge Center Cambridge MA 02142, US**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PROLECTATE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(210) **TM 2011/1310** (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(300) 85/411805 31/08/2011 US
(731) **Biogen Idec MA Inc. a corporation organized under the laws of Massachusetts 14 Cambridge Center Cambridge MA 02142, US**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ALPROLIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(210) **TM 2011/1311** (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(300) 85/411815 31/08/2011 US
(731) **Biogen Idec MA Inc. a corporation organized under the laws of Massachusetts 14 Cambridge Center Cambridge MA 02142, US**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

EXTROFIX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(210) **TM 2011/1312** (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(300) 85/411801 31/08/2011 US
(731) **Biogen Idec MA Inc. a corporation organized under the laws of Massachusetts 14 Cambridge Center Cambridge MA 02142, US**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ELONIXA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(210) **TM 2011/1313** (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(300) 85/411822 31/08/2011 US
(731) **Biogen Idec MA Inc. a corporation organized under the laws of Massachusetts 14 Cambridge Center Cambridge MA 02142, US**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ELOCTATE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман на хемофилија

(210) **TM 2011/1314** (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Biogen Idec MA Inc. a corporation organized under the laws of Massachusetts 14 Cambridge Center Cambridge MA 02142, US**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

STRATIFY JCV

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 медицински дијагностички реагенси и анализи за тестирање телесни течности

(210) ТМ 2011/1315 (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје
ул.Димитрие Чуповски бр.6-1/3, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, жолта, светло жолта и бела
(531) 21.03.01;25.07.04
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување, електрична енергија

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; дистрибуција/снабдување електрична енергија
кл. 40 обработка на материјали; производство на енергија

(210) ТМ 2011/1316 (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) Агенција за информациски инженеринг, консалтинг и маркетинг ТРАЈКОВСКИИ ПАРТНЕРИ, Љубомир ДООЕЛ
бул.Св. Климент Охридски бр.24/2-1, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло и темно виолетова
(531) 25.07.20;27.05.22

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2011/1317 (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY a corporation organized and existing under the laws of the State of Michigan with an office at
915 East 32nd Street, City of Holland State of Michigan 49423, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

POWERFRAME

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 батерии, проводни мрежи (conductive grids) за батерии и полначи на батерии

(210) ТМ 2011/1318 (220) 12/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **NOVARTIS AG****4002 Basel, CH**(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

LINEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, диететски супстанции за медицински потреби, додатоци на исхраната прилагодени за медицинска употреба
 кл. 10 хируршки, медицински, забарски и ветеринарски апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; прибор за шиене рани

(210) **TM 2011/1319**

(220) 12/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Russell Brands, LLC****One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци

кл. 25 облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт

кл. 28 торби прилагодени за носење на спортски, предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема

кл. 35 услуги на мало во врска со продажба на чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, спортски облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема, услуги поврзани со маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, спортски облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема

(210) **TM 2011/1320**

(220) 12/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Russell Brands, LLC****One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци

кл. 25 облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт

кл. 28 торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема

кл. 35 услуги на мало во врска со продажба на чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, спортски облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема, услуги поврзани со маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, спортски облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема

(210) **TM 2011/1321** (220) 12/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Russell Brands, LLC**
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(531) 27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци

кл. 25 облека, обувки, капи, спортска облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт

кл. 28 торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема

кл. 35 услуги на мало во врска со продажба на чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, спортски облека, спортски обувки, капи за

употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема, услуги поврзани со маркетинг, чанти, спортски торби, атлетски торби, ремени за употреба во спорт; паричници и рачни торби; багаж, патни торби и ранци, облека, обувки, капи, спортски облека, спортски обувки, капи за употреба во спорт, торби прилагодени за носење на спортски предмети, гимнастички и спортски предмети и опрема

(210) **TM 2011/1322** (220) 13/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Здравко Сарамандов**

ул.Желево 4/2-15, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)



(591) сива и зелена

(531) 02.03.08

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 30 додатоци во исхраната за растење на мускулната маса, слабеење и забрзување на метаболизмот

кл. 41 фитнес и бодибилдинг клуб, спортска вежбалница, организирање спортски натпревари, изнајмување спортска опрема, спортска обука

(210) **TM 2011/1326** (220) 14/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **ТОДОРОВ ТОДОР**

ул.Владимир Назор бр. 2/2, Велес, МК

(540)



(591) црна, црвена, темно црвена, жолта и кафена

(531) 26.03.04;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 услуги за забава или привлекување внимание, услуга чија главна цел е разонода, забава или рекреација на луѓето

(210) **TM 2011/1329** (220) 14/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY** a corporation organized and existing under the laws of the State of Michigan with an office at

915 East 32nd Street, City of Holland State of Michigan 49423, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(531) 25.07.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии, проводни мрежи (conductive grids) за батерии и полначи на батерии

(210) **TM 2011/1330**

(220) 14/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY** a corporation organized and existing under the laws of the State of Michigan with an office at

915 East 32nd Street, City of Holland State of Michigan 49423, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) сина, бела и црна

(531) 25.07.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 батерии, проводни мрежи (conductive grids) за батерии и полначи на батерии

(210) **TM 2011/1334**

(220) 15/12/2011

(442) 31/10/2012

(230) (300)

(731) **Astellas Deutschland GmbH**

Georg Brauchle Ring 64 - 66 80992 MUNICHEN, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

RIBOMUSTIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи за медицинска употреба; фармацевтски производи достапни само со рецепт, имено цитостатици (растење на клетки;

инхибирање на карцином), производи за медицинска употреба

кл. 16 печатарски производи; прибор за пишување; опрема за настава и обука (освен апарати)

кл. 41 обука и стручно оспособување

кл. 42 научни и технолошки услуги како и сродни услуги на истражување и концепција

кл. 44 фармацевтски услуги вклучително изработка на рецепти; услуги на фармацевтско и медицинско советување; дијагностички услуги; услуги на медицинско лекување

(210) **TM 2011/1335** (220) 15/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Astellas Deutschland GmbH**
Georg Brauchle Ring 64 - 66 80992 MUNCHEN, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) нијанси на темно розова

(531) 26.05.16;26.11.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи за медицинска употреба; фармацевтски производи достапни само со рецепт, имено цитостатици (растење на клетки; инхибирање на карцином), производи за медицинска употреба

кл. 16 печатарски производи; прибор за пишување; опрема за настава и обука (освен апарати)

кл. 41 обука и стручно оспособување

кл. 42 научни и технолошки услуги како и сродни услуги на истражување и концепција

кл. 44 фармацевтски услуги вклучително изработка на рецепти; услуги на фармацевтско и медицинско советување; дијагностички услуги; услуги на медицинско лекување

(210) **TM 2011/1337** (220) 16/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **GLAXO GROUP LIMITED**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

WELLBUTRIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(210) **TM 2011/1338** (220) 16/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **GLAXO GROUP LIMITED**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

WELLBUTRIN XL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(210) **TM 2011/1339** (220) 20/12/2011
(442) 31/10/2012

(230) (300)

(731) **Друштво за трговија и услуги Адвентиц**
ДООЕЛ Скопје

ул.Тетовска бр.36, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела и сина

(531) 26.13.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на равотење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
спортски и културни активности

(210) ТМ 2011/1340 (220) 21/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

PRINCESS CAFFEE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе и замена на кафе

кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(210) ТМ 2011/1341 (220) 21/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

DEVOLLI CAFFEE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе и замена на кафе

кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(210) ТМ 2011/1342 (220) 21/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово

Романовце, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

DEVOLLI KING CAFFEE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе и замена на кафе

кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(210) ТМ 2011/1344

(220) 21/12/2011

(442) 31/10/2012

(230) (300)

(731) ПЗУ „ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС“

ул.Бојмија бр.1 мезанин 15, Скопје, МК

(540)



(591) темно виолетова, темно розова, црвена,
портокалова, златно жолта, зелена-светло
маслинеста, зелена-маслинеста, зелена,
небесно сина и темно сина

(531) 24.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги од областа на општата
медицина, медицина на трудот,
невропсихијатријата, офтамологијата,
оториноларингологијата и биохемиската
лабораторија

(210) ТМ 2011/1345

(220) 21/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) ПЗУ "ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС"

ул.Бојмија бр.1 мезанин 15, Скопје, МК

(540)



(591) темно виолетова, темно розова, црвена,
портокалова, златно жолта, зелена-светло
маслинеста, зелена-маслинеста, зелена,
небесно сина, темно сина, сива и црна

(531) 24.13.25

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги од областа на општата медицина, медицина на трудот, невропсихијатријата, офтамологијата, оториноларингологијата и биохемиската лабораторија

(210) ТМ 2011/1348 (220) 21/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) Abbott Diabetes Care Inc.
1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, California 94502, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FREESTYLE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 медицински реагенси за надгледување (следење) на дијабетес; медицински лентички за тестирање количество на глукоза во крвта; медицински лентички за употреба кај надгледување (следење) количество на кетон во крвта
кл. 10 медицински апарати и инструменти за надгледување дијабетес; монитори за глукоза во крвта; сензори на глукоза во крвта; монитори на кетон во крвта; сензори на кетон во крвта; апарати за вадење или земање примероци од крвта за потреби на надгледување на дијабетес

(210) ТМ 2011/1349 (220) 21/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DOZEPT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2011/1350 (220) 21/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, светло и темно зелена, сина, црвена и црна
(531) 05.05.04;06.01.02;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(210) ТМ 2011/1351 (220) 21/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, светло и темно црвена, сина, зелена, кафеава и црна
(531) 25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 флипс во облик на прстени со вкус на
скара

(210) ТМ 2011/1352 (220) 21/12/2011
(442) 31/10/2012


(731) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, виолетова, светло и темно зелена,
сина, црвена и црна
(531) 05.05.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(210) ТМ 2011/1353 (220) 21/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно црвена, светло и
темно зелена, сина и црна

(531) 05.07.21;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(210) ТМ 2011/1354 (220) 21/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп
ул."Леце Котески" бр.23, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно зелена, сина, црвена
и црна
(531) 05.03.16;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(210) ТМ 2011/1355 (220) 15/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

LOVE FURY KISS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите;

парфеми, тоалетни води, колонски води, мириси во спреј, сапуни, средства за чистење на кожата, лосиони и креми за кожа, навлажнувачи, лосиони и масла за сончање; козметички производи, имено, пудри за лице и тело, основи за шминка, светки за тело, светки за лице, кармини, моливи за уста, руменила, сенки за очи, креми за очи, моливи за очи, маскери и моливи за веѓи; гелови за туширање; сол за бањање; производи за нега на косата, имено шампони и регенератори

(210) ТМ 2011/1356 (220) 19/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, МК
(540)



(591) светло и темно зелена, бела, светло и темно сина, жолта и црвена

(531) 01.15.15;02.05.06;02.09.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детска паста за заби

(210) ТМ 2011/1357 (220) 22/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Universal City Studios LLC (a Delaware limited liability company)**

100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(531) 01.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или парички, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; имено, однапред снимени аудио касети, однапред снимени видео касети, однапред снимени аудио ленти, однапред снимени видео ленти при што сите содржат филмови и телевизиски програми; однапред снимени компакт дискови што содржат музика; однапред снимени DVD и CD ROM програми што содржат филмови и телевизиски програми; претходно снимени компјутерски програми што содржат филмови и телевизиски програми; интерактивни мултимедијални софтверски програми за едукација и забава; интерактивен мултимедијален софтвер за играње игри; телевизиски програми, филмови и видеа со можност за преземање (downloadable)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; имено,

продукција и дистрибуција на телевизиски програми и филмови; услуги за телевизиски програми; обезбедување видео-на барање и телевизиски програми и филмови; обезбедување телевизиски програми, филмови и видеа без можност за преземање (non-downloadable); продукција и дистрибуција на интерактивни, видео и мобилни игри; услуги за забава; имено, обезбедување онлајн игри, веб-базирани игри, интерактивни игри, видео игри и мобилни игри; услуги за забавни паркови

(210) **TM 2011/1358** (220) 22/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Universal City Studios LLC (a Delaware limited liability company)**

100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(531) 01.05.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или парички, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; имено, однапред снимени аудио касети, однапред снимени видео касети,

однапред снимени аудио ленти, однапред снимени видео ленти при што сите содржат филмови и телевизиски програми; однапред снимени компакт дискови што содржат музика; однапред снимени DVD и CD ROM програми што содржат филмови и телевизиски програми; претходно снимени компјутерски програми што содржат филмови и телевизиски програми; интерактивни мултимедијални софтверски програми за едукација и забава; интерактивен мултимедијален софтвер за играње игри; телевизиски програми, филмови и видеа со можност за преземање (downloadable)

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; имено, продукција и дистрибуција на телевизиски програми и филмови; услуги за телевизиски програми; обезбедување видео-на барање и телевизиски програми и филмови; обезбедување телевизиски програми, филмови и видеа без можност за преземање (non-downloadable); продукција и дистрибуција на интерактивни, видео и мобилни игри; услуги за забава; имено, обезбедување онлајн игри, веб-базирани игри, интерактивни игри, видео игри и мобилни игри; услуги за забавни паркови

(210) **TM 2011/1359** (220) 22/12/2011
(442) 31/10/2012

(731) **Domino's IP Holder LLC (Delaware limited liability company)**

24 Frank Lloyd Wright Drive P.O. Box 485, Ann Arbor, Michigan 48106, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

DOMINO'S PIZZA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пица, леб од тесто за пица и намирници за сите видови пици од оваа класа; леб со лук, печени производи, сендвичи, тестенини, десерти во оваа класа

кл. 43 ресторани, услуги за носење и достава што се однесуваат на печење пица, леб од тесто за пица, и намирници за сите видови пици; леб

со лук, печени производи, сендвичи, десерти од тестенини

(210) **TM 2011/1360**

(220) 22/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Domino's IP Holder LLC (Delaware limited liability company)**

24 Frank Lloyd Wright Drive P.O. Box 485, Ann Arbor, Michigan 48106, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, сина и бела

(531) 21.01.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 пица, леб од тесто за пица и намирници за сите видови пици од оваа класа; леб со лук, печени производи, сендвичи, тестенини, десерти во оваа класа

кл. 43 ресторани, услуги за носење и достава што се однесуваат на печење пица, леб од тесто за пица, и намирници за сите видови пици; леб со лук, печени производи, сендвичи, десерти од тестенини

(210) **TM 2011/1362**

(220) 22/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **The Coca-Cola Company,**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта и сите нијанси на портокалова

(531) 03.13.01



(591) црна, бела и сите нијанси на сива

(531) 01.15.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2011/1363**

(220) 22/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) **Abbott Diabetes Care Inc.**

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, California 94502, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 медицински реагенси за надгледување (следење) на дијабетес; медицински лентчки за тестирање количество на глукоза во крвта; медицински лентчки за употреба кај надгледување (следење) количество на кетон во крвта

кл. 10 медицински апарати и инструменти за надгледување дијабетес; монитори на глукоза во крвта; сензори на глукоза во крвта; монитори на кетон во крвта; сензори на кетон во крвта; апарати за вадење или земање примероци од крвта за потреби на надгледување на дијабетесот

(210) ТМ 2011/1366

(220) 23/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) The Linux Foundation

1796 18th Street, Suite C, 94107 San Francisco, CA, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(531) 04.05.05

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски софтверски апликации; мобилни софтверски апликации; мобилни софтверски апликации за рачни електронски уреди, мобилни телефони, смарт телефони, таблет (tablet), нетбук (netbook), преносни (notebook) и лаптоп компјутери,


преносни медија плеери, персонални дигитални асистенти (PDA), смарт телевизори, корпоративски уреди од типот на дигитални асистенти и на компјутери во возила; компјутерски софтверски програми за развој на апликации за лични и рачни компјутери; компјутерски оперативни системи, компјутерски помошен софтвер и друг компјутерски софтвер кој се употребува за одржување и работа на компјутерски систем; компјутерски хардвер; процесори на податоци; програмабилни процесори на податоци; полупроводници; микропроцесори; полупроводнички уреди; интегрирани кола; комплет на компјутерски интегрални кола (chipsets); компјутери; таблет (tablet), нетбук (netbook), преносни (notebook) и лаптоп компјутери; преносни компјутери; рачни компјутери; безжични уреди кои се употребуваат за интернет поврзаност и содржат пренос на податоци и слики; електронски рачни уреди, мобилни телефони, смарт телефони, персонални дигитални асистенти (PDA); електронски рачни уреди, мобилни телефони, смарт телефони, персонални дигитални асистенти (PDA) за безжичен пренос на податоци и/или говорни сигнали и/или инкорпорирање на електронска пошта (e-mail), пејџер, факс, радио, личен организатор, мобилна поврзаност, безжична поврзаност, mp3 плеер, сателитски навигациски систем, приемник за глобален позиционен систем (GPS), записник за податоци за глобален позиционен систем за евидентирање и класифицирање на патувања, дигитален фотоапарат, дигитална видео камера и/или компјутерски оперативен систем; електронски рачни уреди за снимање, организирање, емитување, претставување и прегледување на текст, податоци, видео и аудио фајлови; информациски и забавни системи за употреба во возила; навигациски уреди за употреба во возила; научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасувачки и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на

електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носители на податоци, дискови за снимање; автоматски вендинг машини и механизми за апарати што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар
 кл. 42 обезбедување на информации во областа на софтверски дизајн и развој и инсталирање и одржување на софтвер; дизајн и развој на софтвер; научни и технолошки услуги и истражување и дизајн во врска со истите; индустриска анализа и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2011/1369** (220) 27/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар**

ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, МК
 (740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
 (540)




(591) темно кафена, светло кафена, окер, бела и сива
 (531) 03.05.03;05.07.06;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 31 кикирики

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на кикирики

(210) **TM 2011/1379** (220) 29/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **DP BEVERAGES LIMITED**
PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street George Town, Grand Cayman , KY
 (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) бела и сите нијанси на сива
 (531) 05.03.13
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2011/1383** (220) 29/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **Макпрогрес ДОО**
ул. Илинденска бб, 2310 Винаца, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

FRUKISS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 штрудли со овошно полнење

(210) ТМ 2011/1387

(220) 30/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сите нијанси на сина и зелена, жолта, сребрена и бела

(531) 05.07.12;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) ТМ 2011/1389

(220) 30/12/2011

(442) 31/10/2012

(731) The Coca-Cola Company,

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сина, зелена, жолта, сребрена и бела

(531) 05.07.12;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична

волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка
 кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци
 кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2011/1390** (220) 30/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **The Coca-Cola Company,
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US**
 (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
 ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена и бела
 (531) 26.11.13
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2011/1391** (220) 30/12/2011
 (442) 31/10/2012

(731) **The Coca-Cola Company,
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US**
 (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС
 ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена и бела
 (531) 27.05.21
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книгоvezнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци
 кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2012/417** (220) 23/04/2012
 (442) 31/10/2012
 (230) (300)

(731) Друштво за градежништво, трговија и
услуги ДУГОЈОН-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје
ул.Јосиф Јосифовски-Свештарот бр.36, МК
(540)



(591) -
(531) 01.01.05;24.01.15

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класаификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	TM 2011/1173	TM 2011/1285
Кл.1	TM 2011/1062	TM 2011/1196	TM 2011/1286
	TM 2011/1063	TM 2011/1201	TM 2011/1287
	TM 2011/1112	TM 2011/1202	TM 2011/1288
	TM 2011/1136	TM 2011/1268	TM 2011/1289
	TM 2011/1137	TM 2011/1306	TM 2011/1290
Кл.3	TM 2011/1083	TM 2011/1307	TM 2011/1291
	TM 2011/1084	TM 2011/1308	TM 2011/1292
	TM 2011/1085	TM 2011/1309	TM 2011/1293
	TM 2011/1086	TM 2011/1310	TM 2011/1294
	TM 2011/1087	TM 2011/1311	TM 2011/1295
	TM 2011/1108	TM 2011/1312	TM 2011/1296
	TM 2011/1110	TM 2011/1313	TM 2011/1297
	TM 2011/1119	TM 2011/1314	TM 2011/1298
	TM 2011/1135	TM 2011/1318	TM 2011/1299
	TM 2011/1184	TM 2011/1334	TM 2011/1300
	TM 2011/1195	TM 2011/1335	TM 2011/1301
	TM 2011/1201	TM 2011/1337	TM 2011/1302
	TM 2011/1202	TM 2011/1338	Кл.7 TM 2011/1179
	TM 2011/1355	TM 2011/1348	TM 2011/1186
	TM 2011/1356	TM 2011/1349	TM 2011/1211
Кл.4	TM 2011/1062	TM 2011/1363	Кл.8 TM 2011/1186
	TM 2011/1063	Кл.6 TM 2011/1269	Кл.9 TM 2011/0936
	TM 2011/1179	TM 2011/1270	TM 2011/1143
	TM 2011/1226	TM 2011/1273	TM 2011/1144
	TM 2011/1315	TM 2011/1274	TM 2011/1145
Кл.5	TM 2011/0952	TM 2011/1275	TM 2011/1146
	TM 2011/1088	TM 2011/1276	TM 2011/1147
	TM 2011/1108	TM 2011/1277	TM 2011/1148
	TM 2011/1127	TM 2011/1278	TM 2011/1149
	TM 2011/1129	TM 2011/1279	TM 2011/1150
	TM 2011/1140	TM 2011/1280	TM 2011/1151
	TM 2011/1160	TM 2011/1281	TM 2011/1152
	TM 2011/1170	TM 2011/1282	TM 2011/1153
	TM 2011/1171	TM 2011/1283	TM 2011/1163
	TM 2011/1172	TM 2011/1284	TM 2011/1164

TM 2011/1165		TM 2011/1240		TM 2011/1387
TM 2011/1166		TM 2011/1334		TM 2011/1389
TM 2011/1167		TM 2011/1335		TM 2011/1391
TM 2011/1174		TM 2011/1387	Кл.24	TM 2011/1184
TM 2011/1186		TM 2011/1389	Кл.25	TM 2011/1125
TM 2011/1187		TM 2011/1391		TM 2011/1184
TM 2011/1217	Кл.17	TM 2011/1112		TM 2011/1187
TM 2011/1218	Кл.18	TM 2011/1184		TM 2011/1211
TM 2011/1221		TM 2011/1211		TM 2011/1262
TM 2011/1226		TM 2011/1319		TM 2011/1319
TM 2011/1317		TM 2011/1320		TM 2011/1320
TM 2011/1329		TM 2011/1321		TM 2011/1321
TM 2011/1330	Кл.19	TM 2011/1269		TM 2011/1322
TM 2011/1357		TM 2011/1270		TM 2011/1387
TM 2011/1358		TM 2011/1273		TM 2011/1389
TM 2011/1366		TM 2011/1274		TM 2011/1391
Кл.10 TM 2011/1180		TM 2011/1275	Кл.28	TM 2011/1319
TM 2011/1251		TM 2011/1276		TM 2011/1320
TM 2011/1252		TM 2011/1277		TM 2011/1321
TM 2011/1257		TM 2011/1278		TM 2011/1387
TM 2011/1258		TM 2011/1279		TM 2011/1389
TM 2011/1259		TM 2011/1280		TM 2011/1391
TM 2011/1303		TM 2011/1281	Кл.29	TM 2011/1209
TM 2011/1318		TM 2011/1282		TM 2011/1210
TM 2011/1348		TM 2011/1283		TM 2011/1220
TM 2011/1363		TM 2011/1284	Кл.30	TM 2011/0979
Кл.11 TM 2011/1179		TM 2011/1285		TM 2011/1048
Кл.12 TM 2011/1179		TM 2011/1286		TM 2011/1053
TM 2011/1256		TM 2011/1287		TM 2011/1082
Кл.14 TM 2011/1211		TM 2011/1288		TM 2011/1123
Кл.16 TM 2011/1112		TM 2011/1289		TM 2011/1158
TM 2011/1114		TM 2011/1290		TM 2011/1176
TM 2011/1143		TM 2011/1291		TM 2011/1212
TM 2011/1144		TM 2011/1292		TM 2011/1220
TM 2011/1145		TM 2011/1293		TM 2011/1322
TM 2011/1146		TM 2011/1294		TM 2011/1340
TM 2011/1147		TM 2011/1295		TM 2011/1341
TM 2011/1148		TM 2011/1296		TM 2011/1342
TM 2011/1149		TM 2011/1297		TM 2011/1350
TM 2011/1150		TM 2011/1298		TM 2011/1351
TM 2011/1151		TM 2011/1299		TM 2011/1352
TM 2011/1152		TM 2011/1300		TM 2011/1353
TM 2011/1153		TM 2011/1301		TM 2011/1354
TM 2011/1179		TM 2011/1302		TM 2011/1359
TM 2011/1211	Кл.21	TM 2011/1113		TM 2011/1360
TM 2011/1216		TM 2011/1211		TM 2011/1369

	TM 2011/1379	TM 2011/1169	TM 2011/1299
	TM 2011/1383	TM 2011/1181	TM 2011/1300
Кл.31	TM 2011/1369	TM 2011/1182	TM 2011/1301
Кл.32	TM 2011/1065	TM 2011/1184	TM 2011/1302
	TM 2011/1066	TM 2011/1187	TM 2011/1316
	TM 2011/1080	TM 2011/1189	TM 2011/1319
	TM 2011/1105	TM 2011/1190	TM 2011/1320
	TM 2011/1116	TM 2011/1209	TM 2011/1321
	TM 2011/1117	TM 2011/1210	TM 2011/1339
	TM 2011/1220	TM 2011/1216	TM 2011/1369
	TM 2011/1362	TM 2011/1228	Кл.36 TM 2011/0647
	TM 2011/1379	TM 2011/1229	TM 2011/1054
	TM 2011/1387	TM 2011/1240	TM 2011/1055
	TM 2011/1389	TM 2011/1243	TM 2011/1098
	TM 2011/1390	TM 2011/1253	TM 2011/1139
	TM 2011/1391	TM 2011/1254	TM 2011/1181
Кл.34	TM 2011/1183	TM 2011/1255	TM 2011/1182
	TM 2011/1191	TM 2011/1262	TM 2011/1228
	TM 2011/1192	TM 2011/1269	TM 2011/1229
	TM 2011/1193	TM 2011/1270	Кл.37 TM 2011/0958
	TM 2011/1194	TM 2011/1273	TM 2011/0959
	TM 2011/1208	TM 2011/1274	TM 2011/0960
Кл.35	TM 2011/0670	TM 2011/1275	TM 2011/1106
	TM 2011/0939	TM 2011/1276	TM 2011/1211
	TM 2011/0958	TM 2011/1277	TM 2011/1221
	TM 2011/0960	TM 2011/1278	Кл.38 TM 2011/0939
	TM 2011/1054	TM 2011/1279	TM 2011/1111
	TM 2011/1055	TM 2011/1280	TM 2011/1143
	TM 2011/1080	TM 2011/1281	TM 2011/1144
	TM 2011/1098	TM 2011/1282	TM 2011/1145
	TM 2011/1105	TM 2011/1283	TM 2011/1146
	TM 2011/1106	TM 2011/1284	TM 2011/1147
	TM 2011/1131	TM 2011/1285	TM 2011/1148
	TM 2011/1136	TM 2011/1286	TM 2011/1149
	TM 2011/1137	TM 2011/1287	TM 2011/1150
	TM 2011/1143	TM 2011/1288	TM 2011/1151
	TM 2011/1144	TM 2011/1289	TM 2011/1152
	TM 2011/1145	TM 2011/1290	TM 2011/1153
	TM 2011/1146	TM 2011/1291	TM 2011/1189
	TM 2011/1147	TM 2011/1292	TM 2011/1190
	TM 2011/1148	TM 2011/1293	TM 2011/1221
	TM 2011/1149	TM 2011/1294	Кл.39 TM 2011/1143
	TM 2011/1150	TM 2011/1295	TM 2011/1144
	TM 2011/1151	TM 2011/1296	TM 2011/1145
	TM 2011/1152	TM 2011/1297	TM 2011/1146
	TM 2011/1153	TM 2011/1298	TM 2011/1147

	TM 2011/1148	TM 2011/1042	TM 2011/1146
	TM 2011/1149	TM 2011/1043	TM 2011/1147
	TM 2011/1150	TM 2011/1111	TM 2011/1148
	TM 2011/1151	TM 2011/1131	TM 2011/1149
	TM 2011/1152	TM 2011/1143	TM 2011/1150
	TM 2011/1153	TM 2011/1144	TM 2011/1151
	TM 2011/1184	TM 2011/1145	TM 2011/1152
	TM 2011/1226	TM 2011/1146	TM 2011/1153
	TM 2011/1305	TM 2011/1147	TM 2011/1189
	TM 2011/1315	TM 2011/1148	TM 2011/1190
Кл.40	TM 2011/1184	TM 2011/1149	TM 2011/1211
	TM 2011/1269	TM 2011/1150	TM 2011/1221
	TM 2011/1270	TM 2011/1151	TM 2011/1226
	TM 2011/1273	TM 2011/1152	TM 2011/1243
	TM 2011/1274	TM 2011/1153	TM 2011/1316
	TM 2011/1275	TM 2011/1169	TM 2011/1334
	TM 2011/1276	TM 2011/1184	TM 2011/1335
	TM 2011/1277	TM 2011/1189	TM 2011/1366
	TM 2011/1278	TM 2011/1190	Кл.43 TM 2011/0979
	TM 2011/1279	TM 2011/1211	TM 2011/1041
	TM 2011/1280	TM 2011/1213	TM 2011/1042
	TM 2011/1281	TM 2011/1216	TM 2011/1043
	TM 2011/1282	TM 2011/1221	TM 2011/1080
	TM 2011/1283	TM 2011/1240	TM 2011/1105
	TM 2011/1284	TM 2011/1243	TM 2011/1184
	TM 2011/1285	TM 2011/1253	TM 2011/1213
	TM 2011/1286	TM 2011/1254	TM 2011/1305
	TM 2011/1287	TM 2011/1255	TM 2011/1340
	TM 2011/1288	TM 2011/1305	TM 2011/1341
	TM 2011/1289	TM 2011/1316	TM 2011/1342
	TM 2011/1290	TM 2011/1322	TM 2011/1359
	TM 2011/1291	TM 2011/1326	TM 2011/1360
	TM 2011/1292	TM 2011/1334	TM 2012/0417
	TM 2011/1293	TM 2011/1335	Кл.44 TM 2011/0939
	TM 2011/1294	TM 2011/1339	TM 2011/1334
	TM 2011/1295	TM 2011/1357	TM 2011/1335
	TM 2011/1296	TM 2011/1358	TM 2011/1344
	TM 2011/1297	TM 2011/1387	TM 2011/1345
	TM 2011/1298	TM 2011/1389	Кл.45 TM 2011/0670
	TM 2011/1299	TM 2011/1391	TM 2011/1143
	Кл.42 TM 2011/0960	TM 2011/1144	TM 2011/1144
	TM 2011/1301	TM 2011/1106	TM 2011/1145
	TM 2011/1302	TM 2011/1132	TM 2011/1146
	TM 2011/1315	TM 2011/1143	TM 2011/1147
Кл.41	TM 2011/0670	TM 2011/1144	TM 2011/1148
	TM 2011/1041	TM 2011/1145	TM 2011/1149

TM 2011/1150
TM 2011/1151

TM 2011/1152
TM 2011/1153

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) босител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

(731)	(210)
Abbott Cardiovascular Systems Inc.	MK/T/ 2011/1251 MK/T/ 2011/1252 MK/T/ 2011/1257 MK/T/ 2011/1258 MK/T/ 2011/1259 MK/T/ 2011/1303
Abbott Diabetes Care Inc.	MK/T/ 2011/1348 MK/T/ 2011/1363
Abbott Medical Optics Inc.	MK/T/ 2011/1180
Astellas Deutschland GmbH	MK/T/ 2011/1334 MK/T/ 2011/1335
Bajaj Auto Limited an Indian Company	MK/T/ 2011/1256
Beats Electronics, LLC	MK/T/ 2011/1163 MK/T/ 2011/1164 MK/T/ 2011/1165 MK/T/ 2011/1166 MK/T/ 2011/1167 MK/T/ 2011/1218
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	MK/T/ 2011/1170
Biogen Idec MA Inc. a corporation organized under the laws of Massachusetts	MK/T/ 2011/1306 MK/T/ 2011/1307 MK/T/ 2011/1308 MK/T/ 2011/1309 MK/T/ 2011/1310 MK/T/ 2011/1311 MK/T/ 2011/1312 MK/T/ 2011/1313 MK/T/ 2011/1314

Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V.	MK/T/ 2011/1116 MK/T/ 2011/1117
Domino's IP Holder LLC (Delaware limited liability company)	MK/T/ 2011/1359 MK/T/ 2011/1360
DP BEVERAGES LIMITED	MK/T/ 2011/1379
Fresenius Biotech GmbH	MK/T/ 2011/1268
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2011/1174 MK/T/ 2011/1217
Georgia-Pacific Consumer Products LP	MK/T/ 2011/1113 MK/T/ 2011/1114
GLAXO GROUP LIMITED	MK/T/ 2011/1337 MK/T/ 2011/1338
GlaxoSmithKline LLC	MK/T/ 2011/1171 MK/T/ 2011/1172 MK/T/ 2011/1173
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2011/1140
HH & UTI Switzerland LLC	MK/T/ 2011/1183
INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory	MK/T/ 2011/1127 MK/T/ 2011/1129
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY a corporation organized and existing under the laws of the State of Michigan with an office at	MK/T/ 2011/1317 MK/T/ 2011/1329 MK/T/ 2011/1330
JX Nippon Oil & Energy Corporation	MK/T/ 2011/1062 MK/T/ 2011/1063
KURARAY CO., LTD	MK/T/ 2011/1112
McDonald's Corporation	MK/T/ 2011/1213
MN PHARMACEUTICALS	MK/T/ 2011/1160
Nanyang Brothers Tobacco Company Limited	MK/T/ 2011/1191 MK/T/ 2011/1192 MK/T/ 2011/1193 MK/T/ 2011/1194
New Wave GroupLicensing SA	MK/T/ 2011/1125
NIKON CORPORATION	MK/T/ 2011/1211
Nine West Development Corporation	MK/T/ 2011/1355
NOVARTIS AG	MK/T/ 2011/1318 MK/T/ 2011/1349
NTP "BIBITA"	MK/T/ 2011/1065 MK/T/ 2011/1066
Russell Brands, LLC	MK/T/ 2011/1319 MK/T/ 2011/1320 MK/T/ 2011/1321
S. C. Johnson & Son, Inc.	MK/T/ 2011/1196
SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o.	MK/T/ 2011/1226
Supreme Protein, Inc.	MK/T/ 2011/1088

The Coca-Cola Company	МК/Т/ 2011/1387 МК/Т/ 2011/1362 МК/Т/ 2011/1389 МК/Т/ 2011/1390 МК/Т/ 2011/1391
THE GILLETTE COMPANY	МК/Т/ 2011/1110 МК/Т/ 2011/1195
The Linux Foundation	МК/Т/ 2011/1366
Unilever N.V.	МК/Т/ 2011/1135
Universal City Studios LLC (a Delaware limited liability company)	МК/Т/ 2011/1357 МК/Т/ 2011/1358
Viacom International Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	МК/Т/ 2011/1111
YANMAR CO., LTD	МК/Т/ 2011/1179
Агенција за информациски инженеринг, консалтинг и маркетинг ТРАЈКОВСКИИ ПАРТНЕРИ, Љубомир ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1316
Алфа Банка АД Скопје	МК/Т/ 2011/1054 МК/Т/ 2011/1055 МК/Т/ 2011/1098 МК/Т/ 2011/1228 МК/Т/ 2011/1229
АРТИФЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1106
Ационерско друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ МАКЕДОНИЈА - Скопје	МК/Т/ 2011/1132
Бањански Сашо and Биљана Дончевска Витошевиќ	МК/Т/ 2011/1208
БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ ДООЕЛ Друштво за производство, инженеринг и трговија Скопје	МК/Т/ 2011/958
БИРО ПРОЕКТ ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2011/960
Брокерска куќа АЛТА ВИСТА БРОКЕР АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2011/647
Владимир Лазаревик	МК/Т/ 2011/939
ДПП Диме ДОО - Скопје	МК/Т/ 2011/1048 МК/Т/ 2011/1053
ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ	МК/Т/ 2011/1209 МК/Т/ 2011/1210
Друштво за градежништво, трговија и услуги ДУГОЈОН- ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/417
Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1315
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО	МК/Т/ 2011/1220
Друштво за производство трговија и услуги ДОМИНУС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2011/1262
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/979 МК/Т/ 2011/1340 МК/Т/ 2011/1341
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2011/1342
Друштво за производство, трговија и услуги КА - ЕЛЕКТРА ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2011/936
Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/1181

	МК/Т/ 2011/1182
	МК/Т/ 2011/1143
	МК/Т/ 2011/1144
	МК/Т/ 2011/1145
	МК/Т/ 2011/1146
	МК/Т/ 2011/1147
	МК/Т/ 2011/1148
	МК/Т/ 2011/1149
	МК/Т/ 2011/1150
	МК/Т/ 2011/1151
	МК/Т/ 2011/1152
	МК/Т/ 2011/1153
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје	
Друштво за трговија и услуги Адвентиц ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1339
Друштво за туризам, трговија и услуги АРТ ОФ ТРАВЕЛ ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/1305
ДТУ Овернет ДМД ДОО - Скопје	МК/Т/ 2011/1221
Еурофаст Глобал Лимитед ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2011/670
Здравко Сарамандов	МК/Т/ 2011/1322
Змејковски Борис	МК/Т/ 2011/1136
	МК/Т/ 2011/1137
Зоран Милошоски	МК/Т/ 2011/1080
ИНВЕСТ А ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2011/959
ИНТЕР КОЗМЕТИК ЛТД	МК/Т/ 2011/1108
ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар	МК/Т/ 2011/1369
К.А.К. Д.О.О.	МК/Т/ 2011/1041
	МК/Т/ 2011/1042
	МК/Т/ 2011/1043
Капитал Медиа Гроуп ДОО Скопје	МК/Т/ 2011/1131
	МК/Т/ 2011/1216
	МК/Т/ 2011/1240
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2011/1123
	МК/Т/ 2011/1176
Макпрогрес ДОО	МК/Т/ 2011/1212
	МК/Т/ 2011/1383

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП	МК/Т/ 2011/1269
	МК/Т/ 2011/1270
	МК/Т/ 2011/1273
	МК/Т/ 2011/1274
	МК/Т/ 2011/1275
	МК/Т/ 2011/1276
	МК/Т/ 2011/1277
	МК/Т/ 2011/1278
	МК/Т/ 2011/1279
	МК/Т/ 2011/1280
	МК/Т/ 2011/1281
	МК/Т/ 2011/1282
	МК/Т/ 2011/1283
	МК/Т/ 2011/1284
	МК/Т/ 2011/1285
	МК/Т/ 2011/1286
	МК/Т/ 2011/1287
	МК/Т/ 2011/1288
	МК/Т/ 2011/1289
	МК/Т/ 2011/1290
	МК/Т/ 2011/1291
	МК/Т/ 2011/1292
	МК/Т/ 2011/1293
	МК/Т/ 2011/1294
	МК/Т/ 2011/1295
	МК/Т/ 2011/1296
	МК/Т/ 2011/1297
	МК/Т/ 2011/1298
	МК/Т/ 2011/1299
	МК/Т/ 2011/1300
	МК/Т/ 2011/1301
	МК/Т/ 2011/1302
Милка М.Трпеска	МК/Т/ 2011/1105
МОНТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1184
П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје	МК/Т/ 2011/1158
ПЗУ "ПОЛИКЛИНИКА МЕДИКА ПЛУС"	МК/Т/ 2011/1345
	МК/Т/ 2011/1344
ПИ "ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2011/1082
	МК/Т/ 2011/1350
	МК/Т/ 2011/1351
	МК/Т/ 2011/1352
	МК/Т/ 2011/1353
	МК/Т/ 2011/1354
САВА осигурување а.д., Скопје	МК/Т/ 2011/1139
СЗД Електролюкс - Палензовски Димче Битола	МК/Т/ 2011/1253

	МК/Т/ 2011/1254
	МК/Т/ 2011/1255
Скопски Саем ДОО Скопје and НАВИГАТОРС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1169
ТОДОРОВ ТОДОР	МК/Т/ 2011/1326
Трговско друштво ТЕРА КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2011/1189
	МК/Т/ 2011/1190
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2011/1083
	МК/Т/ 2011/1084
	МК/Т/ 2011/1085
	МК/Т/ 2011/1086
	МК/Т/ 2011/1087
	МК/Т/ 2011/1119
	МК/Т/ 2011/952
	МК/Т/ 2011/1356
ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2011/1201
	МК/Т/ 2011/1202
Фондација Метаморфозис	МК/Т/ 2011/1243
Фуат Исмаили	МК/Т/ 2011/1186
	МК/Т/ 2011/1187

II ИЗВЕСТУВАЊА

I

На 18 септември 2012 година, **Владата на Кралството на Шпанија** депонираше инструмент за прифаќање на престанокот на Лондонскиот акт на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународниот депозит на индустриски дизајни од 6 ноември 1925, ревидиран во Лондон на 2 јуни 1934, и дополнителниот акт од Монако од 18 ноември 1961, од наведениот договор.

Посебните известувања за стапувањето во сила на престанокот ќе бидат направени кога ќе биде постигнат бараниот број прифаќања.